

Службен весник

на Република Македонија

Број 5

10 јануари 2013, четврток

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
165. Уредба за изменување на Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци..	4	172. Уредба за материјалното работење со предметите на вооружувањето и посебната лична опрема на припадниците на судската полиција.....	18
166. Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2013 година.....	4	173. Уредба за внатрешните односи во судската полиција.....	20
167. Уредба за вооружувањето и опремата на припадниците на судската полиција.....	10	174. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски план за 2013 година на акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје.....	21
168. Уредба за употреба на огнено оружје, гумена палка и други средства на присилба од страна на припадниците на судската полиција	11	175. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за одобрување проект за инфраструктура за изградба 110 КВ далновод од ТС 20/110 КВ во ПВЕ Богданци, до ТС 110/35/10 КВ Валандово, КО Валандово вон г.р. КО Богданци вон г.р. и КО Казандол.....	21
169. Уредба за ознаките за звањата и униформата на припадниците на судската полиција.....	12	176. Одлука за задолжување на општината Центар со долгорочен девизен кредит кај Комерцијална банка АД Скопје.....	22
170. Уредба за времетраењето на облеката, чевлите и посебно личната опрема на припадниците на судската полиција.....	17		
171. Уредба за психофизичките способности што треба да ги поседуваат лицата кои се примаат на работа во судската полиција.....	17		

Стр.	Стр.
177.	191.
Одлука за распределба на средства за изградба на водоводна мрежа, сепарирана канализациона мрежа со пречистителна станица станбени улици во викенд зоната Вршник во општина Крушево и изградба на систем за снабдување со вода за пиење за дел од населените места во општина Сопиште-регионален водовод Патишка Река.....	Одлука за давање на согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште, сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ мали хидро-електрани Скопје.....
22	27
178.	192.
Одлука за распределба на средства за изградба/реконструкција на мостови во општините Брвеница, Градско, Јегуновце Кратово.....	Одлука за давање на согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште, сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ мали хидро-електрани Скопје.....
23	27
179.	193.
Одлука за распределба на средства за: Проектот „Водовод и канализација на општините фаза 1“, изградба на фекална канализација во населено место Беловиште во општина Гостивар и населено место Милетино во општина Брвеница и изработка на техничка документација за фекална канализација во населено место Сирково во општина Росоман	Одлука за давање право на трајно користење на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје.
23	28
180.	194.
Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети на Министерството за труд и социјална политика.....	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државно специјално училиште „Искра“ – Штип.....
24	28
181.	195.
Одлука за престанување со работа на Националната установа филмски центар „Вардар филм“- Скопје.....	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Кавадарци.....
24	28
182.	196.
Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести – Скопје.....	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и млади „Топанско поле“- Скопје.....
24	29
183.	197.
Одлука за отстапување на инфузиони раствори и системи од стоконите резерви, без надомест.....	Одлука за распишување на јавен повик за давањето на дивечот во ловиштата на концесија во ловните реони Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, Свети Николе и Радовиш.....
25	29
184.	198.
Одлука за отстапување на инфузиони раствори и системи од стоконите резерви, без надомест.....	Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за г.р.п.л. 1.2. со намена хотелски комплекс б5, во КО Порој, општина Тетово.....
25	30
185.	199.
Одлука за отстапување на инфузиони раствори и системи од стоконите резерви, без надомест.....	Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар на регионален пат Р 2133 во КО Слупчане вон г.р, општина Липково
25	30
186.	200.
Одлука за отстапување на инфузиони раствори и системи од стоконите резерви, без надомест.....	Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за одобрување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на производни објекти КО Прдејци, општина Гевгелија.....
26	31
187.	
Одлука за отстапување на инфузиони раствори и системи од стоконите резерви, без надомест	
26	
188.	
Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2013 година на ЈП ХС „Злетовица“-Пробиштип.....	
26	
189.	
Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на трговското Друштво за земјоделие, производство промет и услуги СИН-ФИ ДООЕЛ Куманово на локалитетот „с.Младо Нагоричане“, општина Старо Нагоричане.....	
26	
190.	
Одлука за висината на дополнителната премија за издавање на меѓународни зелени карти.....	
27	

Стр.	Стр.
201. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна и загадувачка индустрија (погон за производство на лим) КО Прилеп, општина Прилеп.....	211. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работа и развој на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје за 2013 година.....
31	35
202. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Дирекцијата за заштита и спасување.....	212. Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2013 година.....
31	36
203. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Дирекцијата за заштита и спасување.....	213. Одлука за давање на времено користење на недвижни ствари на Министерството за култура.....
31	36
204. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги БОРОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово на локалитетот „Пчиња“ с. Коинце, општина Старо Нагоричане.....	214. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Национална установа Спомен кука на Тодор Проески во Крушево.....
32	36
205. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини.....	215. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2013 година на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта-Скопје.....
32	36
206. Одлука за давање согласност за целосен пренос на концесијата за експлоатација на минералната суровина – мермер на локалитетот с.Беловодница, општина Прилеп од Производното-рударско и трговско друштво ГРАНИТЕ МАРБЛЕ ХАСОПУЛОС-М, ДОО увоз-извоз Прилеп на Друштвото за производство, промет и услуги Лазароски Унимарбле увоз-извоз ДОО Прилеп.....	216. Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година
33	37
207. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од Компензационите фондови од странска помош.....	217. Програма за развој на туризмот за 2013 година.....
33	41
208. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Министерството за внатрешни работи.....	218. Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година....
34	43
209. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Бирото за метрологија.....	219. Правилник за поблиските барања по однос на стручната подготовка и основните знаења за безбедност на храната, програма за стекнување на основните знаења за безбедност на храната, условите кои треба да ги исполнат правните и физичките лица кои спроведуваат обуки за основните знаења за безбедност на храната, во согласност со правилата за добра хигиенска пракса, заштита на животната средина, начинот на проверката на знаењата и издавањето потврди за стекнати основни знаења за безбедност на храната
34	44
210. Одлука за утврдување на јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарна, специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2013 година.....	220. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло
35	49
	221. Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија.....
	107
	Огласен дел
	1-68

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
165.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), а во врска со член 52 став 2 и 4 од Законот за државни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/2010, 167/2010, 36/2011 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ ВО СТРАНСТВО ШТО НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО ТЕКОВНИ ТРОШОЦИ****Член 1**

Во Уредбата за изменување на Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2010 и 12/2012), во членот 4 зборовите: „31.12.2012“ се заменуваат со зборовите: „31.12.2013“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-56/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

166.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011 и 126/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2013 ГОДИНА****Член 1**

Предмет на уредување

Со оваа уредба се пропишуваат поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2013 година.

Член 2

Поблиски критериуми по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и грло добиток, висина на директни плаќања

(1) Поблиските критериуми по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и грло добиток, како и висината на директните плаќања во зависност од видот на културата, класата и квалитетот на земјоделскиот производ и видот на добитокот, се утврдуваат по области согласно подмерките опишани во ставовите 2, 3, 4, и 5 на овој член.

(2) Поблиските критериуми во растителното производство од мерка 1 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и висината на директните плаќања во зависност од видот на културата се следни:

1) За директни плаќања по обработлива земјоделска површина за сите поделелски култури освен тутунот

- Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои во производна 2012/2013 година имаат засеани површини со следните култури: пченица, јачмен, пченка, рж, овес, ориз, тритикале, сирак, просо, хмељ, лека, кикирики, соја, сончоглед, маслодајна репка, афион, шеќерна репка, памук, граор, еспарзета, добиточен грашок и наут (слануток), за засеана или одржувана површина со луцерка;

- Минимум засеана површина за секоја култура одделно е 0,3 ха во производната 2012/2013 година;

- Висината на директните плаќања изнесува 9.000,00 денари по хектар, а се намалува со зголемување на пријавените површини и тоа: од 0,3 ха до 10 ха 100%, од 10 ха до 50 ха 60%, од 50 ха до 100 ха 30% и над 100 ха 10% за секоја култура одделно.

2) За дополнителни директни плаќања од точка 1) на оваа уредба за обработлива земјоделска површина со добиточна храна

- Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои во производна 2012/2013 година имаат засеани површини со следните култури: јачмен, пченка, рж, овес, тритикале, сирак, просо, соја, маслодајна репка, добиточна репка, граор, еспарзета, добиточен грашок, за засеана или одржувана површина со луцерка и се корисници за подмерката 1.1. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година;

- Висината на директните плаќања изнесува 1.000,00 денари по хектар.

3) За дополнителни директни плаќања од точка 1) на оваа уредба за обработлива земјоделска површина со сончоглед и ориз

- Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат засеани површини со ориз и сончоглед и се корисници за подмерката 1.1. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година;

- Висината на директните плаќања за ориз и сончоглед изнесува 3.000,00 денари по хектар а се намалува со зголемување на пријавените површини и тоа: од 0,3 ха до 10 ха 100%, од 10 ха до 50 ха 60%, од 50 ха до 100 ха 30% и над 100 ха 10% за секоја култура одделно.

4) За дополнителни директни плаќања од точка 1) на оваа уредба за засеани површини со сертифициран семенски материјал

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат обработлива земјоделска површина за поделелски култури (освен тутун), за употребен сертифициран семенски материјал во производната 2012/2013 година за следните култури: пченица, јачмен, пченка, рж, овес, ориз, тритикале, сирак, просо, хмељ, лека, кикирики, соја, сончоглед, маслодајна репка, афион, шеќерна репка, памук, граор, еспарзета, добиточен грашок и наут (слануток) и луцерка и се корисници за подмерката 1.1. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година., според Табела- Минимална количина на употребено семе по хектар која е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на оваа уредба;

- Висината на директните плаќања изнесува 3.000,00 денари по хектар, а се намалува со зголемување на пријавените површини и тоа: од 0,3 ха до 10 ха 100%, од 10 ха до 50 ха 60%, од 50 ха до 100 ха 30% и над 100 ха 10% за секоја култура одделно.

5) За директни плаќања по обработлива земјоделска површина за градинарско производство на отворено и во пластеници

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засаени површини со следниве градинарски култури: домати, пипер, лубеница, диња, грав, боранија, грашок, компир, краставици, корнишони, зелка, кел, кромид, лук, праз, тиквички, зелена салата, брокула, спанаќ, карфиол, модар патлиџан, морков, целер, цвекло, пашканат, аспарагус, ротквици, цвеќе и култивирано произведени ароматични и зачински растенија и декоративни садници.

Листата на култивирани лековити, ароматични и зачински растенија за земјоделско производство и декоративни садници кои се предмет на директни плаќања за оваа подмерка е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на оваа уредба;

- Минимум 0,2 ха засеана површина за секоја градинарска култура одделно;

- Висината на директните плаќања за домати и краставица изнесува 30.000 денари по хектар, за пипер, компир, за режано цвеќе, грав, боранија, грашок, краставици, корнишони, зелка, кел, кромид, лук, праз, зелена салата, брокула, спанаќ, карфиол, модар патлиџан, морков, целер, цвекло, пашканат, аспарагус, ротквици и култивирано произведени ароматични и зачински растенија 25.000,00 денари по хектар, за лубеница, диња, тиквичка и декоративни и брзорастечки садници 6.000,00 денари по хектар.

6) За дополнителни директни плаќања за производство под контролирани услови на домати, пиперки, краставици и режано цвеќе од точка 5) на оваа уредба

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства производители на домати, пиперки, краставици и режано цвеќе во затворени простории под контролирани услови и се корисници за подмерката 1.5. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година;

- Висината на директните плаќања изнесува 90.000,00 денари по хектар за производство во контролирани услови и производството да е продадено на домашен пазар или остварен извоз во период од 1 јануари до 15 мај 2013 година во следните минимални количини: Домати 80.000 килограми по хектар, пиперки 40.000 килограми по хектар, и краставици 160.000 килограми по хектар.

7) За дополнителни директни плаќања за градинарски култури предадени во преработувачки капацитети

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засадени површини со градинарски култури се корисници за подмерка 1.5. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година, оствареното производство да е продадено во преработувачки капацитети за зеленчук директно или преку еден регистриран откупувач во период од декември 2012 година до ноември 2013 година, запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи;

- Висината на директните плаќања изнесува 1,5 денари по килограм, освен за пиперки и корнишони за кои висината на директни плаќања изнесува 2,0 денари по килограм.

8) За директни плаќања по обработлива површина за одржување на постоечки овошни насади

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат минимум 0,2 ха површина со постоечки овошни насади за секој овошен вид посебно и регистрирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства, со почеток на исплата од втората година од подигнувањето на овошниот насад;

- Потребен минимален број на овошки по хектар за секој овошен вид одделно е даден во Табела за прифатлив број на овошки -садници по хектар за постоечки

производни овошни насади подигнати до пролет 2012 година по овошни видови во прилог 3 кој е составен дел на оваа уредба;

- Висината на директните плаќања изнесува 90.000,00 денари по хектар за јагоди одгледувани во саксии во контролирани услови (оранжерии или пластеници);

- Висината на директните плаќања изнесува 33.000,00 денари по хектар за: круша, цреша, вишна, кајсија, праска, актинидија и за јаголкови насади со број на садници над 1.000 садници по хектар;

- Висината на директните плаќања изнесува 28.000,00 денари по хектар за: дуња, мушмула, слива, маслинка, калинка, јапонско јаблоко, смоква, аронија, боровинка, шип, рибизла, малина, капина, јагода на отворено, бадеми, лешници и за јаголкови насади со број на садници од 400 до 999 садници по хектар;

- Висината на директните плаќања изнесува 15.000,00 денари по хектар за насади со ореви и питоми костени;

Висината на директните плаќања од оваа точка процентуално се намалува со зголемување на пријавените површини и тоа за секој вид одделно: од 0,2 ха до 5 ха 100%, од 5,1 ха до 30 ха 60%, од 30,1 ха до 50 ха 30% и над 50 ха 10%.

9) За дополнителни директни плаќања за овошни култури предадени во преработувачки капацитети

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засадени површини со овошни видови и се корисници за подмерка 1.8. од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година, оствареното производство на овошје да е продадено во преработувачки капацитети за овошје директно или преку еден регистриран откупувач во период од декември 2012 година до ноември 2013 година, запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи;

- Висината на директните плаќања изнесува 2,00 денари по килограм.

10) За директни плаќања по обработлива земјоделска површина за одржување на постоечки лозови насади

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат површини под лозови насади регистрирани во Националниот регистар на лозови насади, со почеток на исплата од втората година од подигнувањето на лозовиот насад;

- Минималната површина под лозови насади е 0,2 ха а минималниот потребен број на садници е 1.500 садници по хектар;

- Висината на директните плаќања изнесува 40.000,00 денари по хектар или 100% за лозови насади на површина од 0,2 ха до 5 ха, 24.000,00 денари по хектар или 60% за површина од 5,1 ха до 30 ха, 12.000,00 денари по хектар или 30% за површина од 30,1 ха до 50 ха и за површина над 50 ха 4.000,00 денари по хектар или 10% од максималната висина на поддршка.

11) За директни плаќања за произведен и продаден суров тутун од реколтата 2012 година

- Корисници на оваа подмерка се физички и правни лица кои своето производство на тутун од реколтата 2012 година го продале во регистрирано откупно претпријатие согласно Закон за тутун и тутунски производи;

- Висината на директните плаќања изнесува 60,00 денари по килограм.

12) За директни плаќања за производство на домашен сертифициран семенски материјал од прва и втора генерација за житни и индустриски култури

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства запишани во Регистар на производители на семенски материјал кои имаат произведен семенски материјал во 2013 година согласно Закон за семенски и

саден материјал за земјоделски растенија и имаат добиено конечни сертификати. Минимална прифатлива сертифицирана количина за житни култури е 2,5 тони по хектар пријавена површина;

- Висината на директните плаќања изнесува 15.000,00 денари по хектар освен за тутун каде што висината на директните плаќања изнесува 60.000,00 денари по хектар.

13) За директни плаќања за производство на домашен лозов калем и овошен саден материјал

- Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства запишани во Регистар на производители на семенски и саден материјал кои имаат произведен сертифициран лозов и/или овошен саден материјал во 2013 година согласно Закон за семенски и саден материјал и имаат добиено конечни сертификати;

- Произведен и продаден домашен лозов калем и овошен саден материјал најдоцна до 31 март 2014 година;

- Висината на директните плаќања изнесува 25,00 денари по калем односно садница за произведени и продадени калеми односно садници, вклучително и садници кои се употребени за сопствени потреби.

14) За директни плаќања за производство на семенски и посадочен материјал за градинарски производи

а) - Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства запишани во Регистар на снабдувачи на саден материјал за градинарски производи (освен компир) со минималниот произведен капацитет од 500.000 млади растенија годишно и кои имаат произведен и продаден посадочен материјал за градинарски производи на домашен пазар во 2013 година;

- Висината на директните плаќања изнесува 5 денари по продадено младо растение со максимална продажна цена на услугата за подигање на посадочниот материјал од 5 денари по растение, и кое е произведено во оранжерии наменети исклучиво за производство на расаден материјал во санитарно-исправни безвирусни услови со: употреба на сертифициран елитен хибриден семенски материјал; спроведено Интегрирано управување за справување со штетници за следење на заболувања (Integrated Pest Management System); на подигнати табли за одгледување на растенијата од површината на земјата за најмалку 80 см и покриен под; со компјутеризирани сите оперативни системи: системот за наводнување, за контрола на присуство на штетници, инсекти и болести, систем за климатско одржување на потребните услови, и систем за машинско засадување; и во заштитени од контаминација логистички системи на дотур на сировини и складирање на расадот.

б) - Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства запишани во Регистар на производители на семенски материјал (семенски компир, семепроизводство на пиперки и домати) кои имаат остварено производство на семенски материјал во 2013 година и имаат добиено конечни сертификати согласно Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија.

- Висината на директните плаќања изнесува 40.000 денари по хектар пријавена површина за производство на семенски компир или семе за домати односно 35.000 денари по хектар пријавена површина за семепроизводство на пиперка.

15) За директни плаќања за производство на предосновен и основен семенски материјал за житни култури

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства запишани во Регистар на производители на семенски материјал и кои имаат произведен и продаден предосновен и основен семенски материјал за житни култури во 2013 година согласно Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија;

- Висината на директните плаќања за произведен и продаден семенски материјал, вклучително и употребениот за сопствени потреби предосновен семенски материјал изнесува 20,00 денари по килограм и основен семенски материјал изнесува 8,00 денари по килограм.

(3) Поблиските критериуми во сточарското производство од мерка 2 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година по грло добиток и висината на директните плаќања во зависност од видот на добитокот се следни:

16) За директни плаќања за обележани грла говеда

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда, ги имаат обележано и евидентирано во Регистарот на говеда и истите ќе ги чуваат најмалку до 3.10.2013 година;

- Висината на директните плаќања изнесува 2.800,00 денари по грло. Бројот на обележани грла се пресметува скалесто и тоа: од 1 грло до 100 грла 100%, од 101 грла до 150 грла 70%, од 151 грла до 300 грла 40% и над 301 грла 20%.

17) За дополнителни директни плаќања од точка 16) на оваа уредба за основни стада за производство на говедско месо

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда, се корисници за подмерка 2.1 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година, имаат минимум 30 грла говеда обележани и евидентирани во Регистарот на говеда, и воедно не се корисници на директните плаќања од точка 18) на оваа уредба;

- Висината на директните плаќања изнесува 1.500,00 денари и се исплаќа за женско грло говедо кое е на возраст од 12 до 24 месеци на 31.10.2013 година.

18) За директни плаќања за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства – производители на кравјо, овчо и козјо млеко регистрирани како одгледувачи на говеда, овци и кози во Регистарот на говеда, овци и кози и сопственото производство и го имаат предадено на регистриран откупувач на сурово млеко за период од октомври 2012 година до септември 2013 година, запишан во регистарот на откупувачи на земјоделски производи;

- Висината на директните плаќања изнесува 3,5 денари по литар произведено и предадено млеко на преработувачки капацитети запишани во Регистарот на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло.

19) Директни плаќања за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледале и продале или заклале говеда во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло, за период од мај 2012 година до април 2013 година;

- Висината на директните плаќања изнесува 1.500,00 денари по продадено или заклано грло говедо.

20) За дополнителни директни плаќања од точка 19) на оваа уредба за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет за производство на месо

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледале и продале или заклале говеда во преработувачки капацитети запишани во Регистар на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло, се корисници за подмерка 2.4 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година, грлата говеда да не се помлади од осум месеци и да не се постари од 18 месеци на денот на колење и да се од следните раси: сименталско, оберталско, монтафонско, херефорд, шароле, буша и мелези;

- Висината на директните плаќања изнесува 2.000,00 денари по продадено или заклано грло говедо.

21) За директни плаќања за добиено теле по пат на В/О

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства одгледувачи на регистрирани говеда, се корисници за подмерка 2.1 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година кои имаат оплодена крава/јуница по пат на В/О и добиено и регистрирано теле во период мај 2012– април 2013 година;

- Висината на директните плаќања изнесува 1.200,00 денари по добиено и регистрирано теле.

22) За директни плаќања за обележани грла овци од сите категории

- Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства одгледувачи на овци кои поседуваат минимум 30 грла овци од сите категории евидентирани во Регистарот на овци и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2013 година;

- Висината на директните плаќања изнесува 1.000,00 денари по грло за сите категории и возрасти. Бројот на обележани грла се пресметува скалесто и тоа: од 30 грла до 250 грла 100%, од 251 грло до 500 грла 80%, од 501 грло до 1.000 грла 70% и над 1.000 грла 60%.

23) За дополнителни директни плаќања од точка 22) на оваа уредба за задржано женско јагне

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства одгледувачи на овци и се корисници од подмерка 2.7 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година;

- Висината на директните плаќања изнесува 700,00 денари по грло и се исплаќа за женско јагне кое на 31.10.2013 година е на возраст од шест до 18 месеци.

24) За директни плаќања за обележани грла кози

- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства одгледувачи на кози кои поседуваат минимум 10 грла кози од сите категории евидентирани во Регистарот на кози;

- Висината на директните плаќања изнесува 1.000,00 денари по грло за сите категории и возрасти.

25) За дополнителни директни плаќања од точка 24) на оваа уредба за задржано женско јаре

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства одгледувачи на кози и се корисници од подмерка 2.9 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година;

- Висината на директните плаќања изнесува 700,00 денари по грло и се исплаќа за женско јаре кое на 31.10.2013 година е на возраст од шест до 18 месеци.

26) За директни плаќања за женски приплодни грла-маторици

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат женски приплодни грла-маторици и поседуваат минимум две грла маторици и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2013 година;

- Висината на директните плаќања изнесува 1.000,00 денари по грло маторица.

27) За директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани кланични капацитети

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледале и продале или заклале минимум 5 гоеници со минимална тежина од 90 килограми по грло во период од мај 2012 година до април 2013 година во преработувачки капацитети запишани во Регистарот на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло;

- Висината на директните плаќања изнесува 1.000,00 денари по грло. Бројот на грла се пресметува скалесто и тоа: од 3-5.000 грла 100%, од 5.0001 до 10.000 грла 80%, од 10.001 до 15.000 грла 50% и над 15.000 грла 30%.

28) За директни плаќања за одгледани и заклани бројлери во регистрирани кланични капацитети

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат одгледани и продадени или заклани бројлери во период од мај 2012 година до април 2013 година во преработувачки капацитети запишани во Регистарот на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло;

- Висината на директните плаќања изнесува 30,00 денари по пиле.

29) За директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат одгледани и продадени или заклани амортизирани несилки во период од мај 2012 година до април 2013 година во преработувачки капацитети запишани во Регистарот на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло;

- Висината на директните плаќања изнесува 25,00 денари по несилка.

30) За директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои произвеле за сопствени потреби или продале еднодневни бројлерски пилиња во период од мај 2012 година до април 2013 година;

- Висината на директните плаќања изнесува 2,00 денари по пиле за сопствени потреби и

- Висината на директните плаќања изнесува 4,00 денари за продадено пиле.

31) За директни плаќања за произведени еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои произвеле за сопствени потреби или продале еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди во период од мај 2012 година до април 2013 година;

- Висината на директните плаќања изнесува 2,00 денари по пиле за сопствени потреби и

- Висината на директните плаќања изнесува 4,00 денари за продадено пиле.

32) За директни плаќања за регистрирано презимено пчелно семејство

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои поседуваат минимум 35 регистрирани презимени пчелни семејства;

- Висината на директните плаќања изнесува 600,00 денари по пчелно семејство.

33) За директни плаќања за фармерско одгледување на носеви

- Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат носеви, имаат регистрирано одгледувалиште и одгледуваат минимум четири возрасни единки носеви;

- Висината на директните плаќања изнесува 1.700,00 ден по возрасен ној.

34) За директни плаќања за фармерско производство на полжави

- Корисници на оваа подмерка се семејни земјоделски стопанства кои одгледуваат полжави, имаат регистрирано одгледувалиште и одгледуваат полжави на минимум 0.2 хектари вкупна производна површина на фармата;

- Висината изнесува 90.000,00 денари по хектар.

(4) Поблиските критериуми за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за производство и органското производство како и висината на директните плаќања се следни:

35) За директни плаќања за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за производство

- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои вршат земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за производство и се корисници од подмерките од точките: 1), 2), 3), 5), 7), 8), 9), 10), 16), 17), 18), 19), 20), 22), 24), 26) и 32) од оваа уредба.

- Висината на директни плаќања за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за производство е 15% од директни плаќања утврдени во оваа уредба и се доделува на следниот начин:

- директни плаќања по површина обработено земјоделско земјиште на парцела која се наоѓа на надморска висина поголема од 700 метри согласно Системот за идентификација на земјишни парцели за мерките од точките: 1), 2), 3), 5), 8) и 10) од оваа уредба.

- директни плаќања по единица земјоделски производ од растително потекло кој е произведен на земјоделско земјиште на парцела која се наоѓа на надморска висина поголема од 700 метри согласно Системот за идентификација на земјишни парцели за мерките од точките: 7) и 9) од оваа уредба.

- директни плаќања по грло добиток за регистрирани одгледувалишта во населени места со надморска висина поголема од 700 метри или со број на жители помал од 100 за мерките од точките: 16), 17), 19), 20), 22), 24), 26) и 32) од ова уредба.

- директни плаќања по единица земјоделски производ од сточарско потекло кој е произведен на регистрирани одгледувалишта во населени места со надморска висина поголема од 700 метри или со број на жители помал од 100 за мерката од точката 18) од оваа уредба.

36) За дополнителни директни плаќања од 30% за подмерките од ставовите (2) и (3) на овој член сертифицирани како растително и сточарско органско производство и производство во преод

- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои имаат сертифицирано растително и сточарско органско производство и производство во преод согласно Законот за органско земјоделско производство

- Висината на директните плаќања се зголемува за 30% во однос на директните плаќања предвидени во мерките од ставовите (2) и (3) на овој член. За овоштарското и лозарското производство висината на директните плаќања се пресметува скалесто и тоа: од 0,1 ха до 10 ха 100%, од 10,1 ха до 40 ха 60%, од 40,1 ха до 60 ха 30% и над 60 ха 10%.

37) За директни плаќања за површини наменети за зелено губрење или угар во плодоред

- Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои имаат површини наменети за зелено губрење или угар во плодоред.

- Оваа мерка се однесува за површини на кои се одгледуваат тревни смеси кои служат за зелено губрење или пак површините не се користат за земјоделско производство (се оставаат за угар во плодоред), со исклучок на површините на кои угарот се применува повеќе од една година на иста површина.

- Висината на директните плаќања изнесува 3.500,00 денари по хектар.

(5) Утврдениот минимум површина земјоделско земјиште и број на минимум грла добиток вклучително и минимум пчелни семејства во оваа уредба се намалува за 50% и тоа:

- За земјоделски стопанства кај кои сите пријавени парцели се наоѓаат на надморска висина поголема од 700 метри согласно Системот за идентификација на земјишни парцели и се применува за мерките од точките: 1), 5), 8) и 10) од оваа уредба.

- За земјоделски стопанства кај кои сите пријавени одгледувалишта се регистрирани во населени места со надморска висина поголема од 700 метри или со број на жители помал од 100 и се применуваат за мерките од точките: 16), 22), 24), 26) и 32) од ова уредба.

(6) Корисници на директни плаќања се земјоделски стопанства кои ги исполнуваат барањата пропишани во Листата на посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на животната средина.

Член 3

Начин на директни плаќања

(1) Директните плаќања во земјоделството за 2013 година ќе се извршуваат според поднесени барања за финансиска поддршка и рокови за поднесување на барањата со исклучок на мерката од точка 11) од оваа уредба.

(2) Реализацијата на мерката од точка 11) ќе се врши според списоци за откупени количини на суров тутун од реколта 2012 година доставени до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, најдоцна до 31.3.2013 година од страна на правни лица регистрирани во Регистарот на откупувачи на тутун.

(3) Административните проверки и контроли потребни за реализација на директните плаќања се вршат врз основа на податоци евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства.

(4) Спроведување на мерките на директни плаќања по површина се врши преку Системот за идентификација на земјишни парцели и тоа за површина од парцелата за која барателот има правен основ за користење на земјоделско земјиште.

(5) Спроведување на мерките на директните плаќања во поглед на утврдување на бројната состојба на говеда, овци, кози и презимени пчелни семејства се вршат врз основа на податоци од Регистарот за идентификација и регистрација на домашни животни, а утврдување на бројна состојба на маторици, ноеви и полжави врз основа на потврди издадени од регистрирани ветеринарни друштва.

Член 4

Рокови за поднесување на барања

Крајните рокови за поднесување на барањата од член 3 на оваа уредба по одделни мерки од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година се следни:

1. До 31 мај 2013 година за мерките од точките 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36) и 37).

2. До 30 ноември 2013 година за мерките од точките: 7) и 9).

3. За мерките од точка 18) крајните рокови за поднесување на барања се според следните периоди:

- до 30 април 2013 година за продадено млеко во период од 1 октомври 2012 година до 31 декември 2012 година,

- до 15 јуни 2013 година за продадено млеко во период од 1 јануари 2013 година до 31 април 2013 година

- до 5 ноември 2013 година за продадено млеко во период од 1 мај 2013 година до 30 септември 2013 година.

Член 5

Правните лица кои се занимаваат со откуп, преработка и трговија на примарни земјоделски производи и услуги за колење, потребните податоци за реализирање на директните плаќања согласно Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година, на барање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги доставуваат во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-213/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

ПРИЛОГ 1 - Минимални употребени количини семе по хектар

Вид	Минимална употребена количина на семе во кг./ха
Пченица	180
Јачмен	160
Тритикале	180
Рж	180
Овес	120
Ориз	170
Пченка	15
Сирак	10

ПРИЛОГ 2 - Листа на култивирани лековити, ароматични и зачински растенија за земјоделско производство

1. *Valeriana officinalis* – мачкина трева (одолен, вале-ријан)
2. *Inula helenium* L. Asteraceae – оман (голем корен, волско око)
3. *Ocimum basilicum* L. (Lamiaceae) – босилек
4. *Trigonella foenum-graecum* L. (Leguminosae) – грчко семе (пискавица, сминдух)
5. *Angelica archangelica* L. (Umbelliferae) – ангелика
6. *Digitalis lanata* Ehrh. (Scrophulariaceae) – волнест напрсток (бесник)
7. *Chamomilla recutita* L. (или *Matricaria chamomilla*) – камилица
8. *Centaurea cyanus* L. – синчец
9. *Lavandula angustifolia* L. – лаванда
10. *Linum usitatissimum* L. – лен
11. *Silybum marianum* L. (Asteraceae) – (сикавица, дива артичока, бадељ)
12. *Melissa officinalis* L. – маточина (пчелина трва, лимон трева)
13. *Papaver somniferum* – афион
14. *Petroselinum crispum* – магнонос
15. *Mentha piperita* L. – нане
16. *Calendula officinalis* L. – невен
17. *Salvia officinalis* L. – жалфија
18. *Achillea millefolium* L. – ајдучкатрева
19. *Echinacea purpurea* (angustifolia) – сончевшешир
20. *Platanus lanceolata* L. – теснолистентегавец
21. *Hissopus officinalis* L. – изоп
22. *Pimpinella anisum* L. – анасон
23. *Arnica montana** – арника
24. *Urtica dioica* L. (Urticaceae)* – коприва
25. *Gentiana lutea* L. (Gentianaceae)* – линчура
26. *Hypericum perforatum* L. (Hypericaceae)* – кантарион
27. *Verbascum phlomolides* I *Verbascum densiflorum* – лопен
28. *Malva silvestris* L. – црнслез (дивслез, големслез)
29. *Althaea officinalis* L. (Malvaceae) – белслез
30. *Saturea hortensis* (montana) L. (Lamiaceae) – чубрица
31. *Anetum graveolens* L. (Umbelliferae) – копар
32. *Artemisia dracunculus* (Asteraceae) – естрагон,
33. *Foeniculum vulgare*, var. dulce – сладоканасон (fenikulum)
34. *Humulus lupulus* L. – хмел

35. *Coriandrum sativum* L. – кориандер
36. *Majorana hortensis* (origanum majorana) L. – мајоран
37. *Sinapsis alba* L. – белсинап
38. *Thymus vulgaris* L. – тимјан
39. *Artemisia absinthium* L. – пелин (белпелин, пипомпелин)

А. Лековити растенија:

- култивирани растенија
- самоникли растенија
- култивирани лековити растенија:
- 1. *Valeriana officinalis* – мачкина трева (одолен, вале-ријана)
- 2. *Inula helenium* L. Asteraceae – оман (голем корен, волско око)
- 3. *Ocimum basilicum* L. (Lamiaceae) – босилек
- 4. *Trigonella foenum-graecum* L. (leguminosae) – грчко семе (сминдух)
- 5. *Angelica archangelica* L. (Umbelliferae) – сингелика
- 6. *Digitalis lanata* Ehrh. (scrophulariaceae) – волнест напрсток
- 7. *Chamomilla recutita* L. – камилица
- 8. *Centaurea cyanus* L. – синчец
- 9. *Lavandula angustifolia* L. – лаванда
- 10. *Linum usitatissimum* L. – лен
- 11. *Silybum marianum* L. – (сикавица, дива артичока, бадељ)
- 12. *Melissa officinalis* L. – маточина (пчелина трева, лимон трева)
- 13. *Papaver somniferum* – афион
- 14. *Petroselinum crispum* – магнонос
- 15. *Mentha piperita* L. – нане
- 16. *Calendula officinalis* L. – невен
- 17. *Salvia officinalis* L. – жалфија
- 18. *Achillea millefolium* L. – ајдучкатрева
- 19. *Echinacea purpurea* (angustifolia) – сончевшешир,
- 20. *Platanus lanceolata* L. – теснолистентегавец
- 21. *Hissopus officinalis* L. – изоп
- 22. *Pimpinella anisum* L. – анасон

Самоникли и култивирани лековити растенија:

1. *Arnica montana** – арника
 2. *Urtica dioica* L. (Urticaceae)* – коприва
 3. *Gentiana lutea* L. (Gentianaceae)* – линчура
 4. *Hypericum perforatum* L. (Hypericaceae, но поправилно е Clusiaceae)* – кантарион
 5. *Chamomilla vulgaris* L. – (камилица)
 6. *Verbascum phlomolides* I *Verbascum densiflorum* – лопен
 7. *Malva silvestris* L. – црнслез (дивслез, големслез)
 8. *Achillea millefolium* L. – ајдучкатрева
 9. *Verbascum phlomolides* I *Verbascum densiflorum* (лопен)
 10. *Althaea officinalis* L. (malvaceae) – белслез
- Б. Култивирани зачински растенија:
1. *Saturea hortensis* (montana) L. (Lamiaceae) – чубица
 2. *Anetum graveolens* L. (Umbelliferae) – копар
 3. *Artemisia dracunculus* (Astraceae) – естрагон
 4. *Foeniculum vulgare*, var. dulce – сладоканасон (fenikulum)
 5. *Humulus lupulus* L. – хмел
 6. *Coriandrum sativum* L. – кориандер
 7. *Majorana hortensis* (origanum majorana) L. – мајоран
 8. *Petroselinum crispum* – магнонос
 9. *Sinapsis alba* L. – белсинап
 10. *Thymus vulgaris* L. – тимјан
 11. *Artemisia absinthium* L. – пелин (белпелин, пипомпелин)
 12. *Carum carvi* – ким

Декоративни Растенија

Р. Бр.	Четинарски (иглолисни) видови
1	Cedrus spp.
2	Chamaecyparis law. allumi
3	Chamaecyparis elwodi
4	Chamaecyparis law. columnaris
5	Cupressus spp.
6	Cryptomeria japonica
7	Juniperus retinospora
8	Juniperus com hibernica
9	Juniperus horizontalis
10	Juniperus skyrocel
11	Juniperus chin. blue variety
12	Pinus mugo
13	Pinus spp.
14	Picea pungens
15	Picea excelsa
16	Sequoia gigantea
17	Taxus spp.
18	Thuja occ. plicata
19	Thuja occ. rozentalie
20	Thuja occ. wudvordii
21	Thuja occ. reingold
22	Thuja occ. plicata
23	Thuja occ. berkman
24	Thuja occ. smaragd

Брзорастечки растенија

Р. Бр	Назив
1	Paulownia
2	Paulownia Elongata
3	Paulownia Tomentoza

ПРИЛОГ 3 - Прифатлив број на овошки - садници по хектар за постоечки производни овошни насади подигнати до пролет 2012 година по овошни видови

Ред. број	Овошен вид	Прифатливиот број на садници по хектар е над
1.	јаболка	400
2	круши	330
3.	дуњи	500
4.	мушмула	550
5.	слива	330
6.	пракси	330
7.	кајсија	400
8.	цреши	240
9.	вишна	500
10.	орев	70
11.	бадем	330
12.	лешник	500
13.	питом костен	200
14.	актинидија (киви)	550
15.	маслинка	330
16.	капинка	620
17.	јапонско јаболко	330
18.	смоква	500
19.	аронија	1400
20.	боровинка	2200
21.	шип	1660
22.	рибизла	3330
23.	малина	8000
24.	капина	1250
25.	јагода	31000

167.

Врз основа на член 85-а алинеја 1 од Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 161/08, 6/09 и 150/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2013 година, донесе

УРЕДБА ЗА ВООРУЖУВАЊЕТО И ОПРЕМАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА

Член 1

Со оваа уредба се уредува вооружувањето и опремата на припадниците на судската полиција.

Член 2

Секој припадник на судската полиција без оглед на работните задачи кои ги извршува е вооружен и опремен со следното лично оружје и опрема:

- пиштол или револвер 1
- кратко или долго автоматско оружје 1
- гумена палка 1
- средства за врзување 1
- заштитен панцирен елек 1
- батериска лампа 1
- заштитна маска 1
- заштитен шлем 1
- комплет за прва помош 1
- хемиско средства за зашметување и привремено онеспособување 1
- муниција за пиштол 75
- муниција за автоматско оружје 120
- ремен, футрола за пиштол, футрола за муниција, футрола за средства за врзување, футрола за средства за зашметување и привремено онеспособување, футрола за клучеви, футрола за радиоврска, држач за палка, држач за батериска ламба. 1

Покрај оружјето од став 1 алинеи 1 и 2 на овој член, припадниците на судската полиција се вооружени и со оружје за испалување на хемиски средства.

Член 3

Посебната опрема што ја користат припадниците на судската полиција се состои од:

- опрема за видео-надзор на објектите кои ги обезбедува судската полиција;
- видео камери;
- фотоапарати;
- превозни средства;
- средства за одржување на врски;
- опрема за насилно влегување во просторија, и
- контрадиверзиона опрема.

Член 4

Во средства за врски што ги користи судската полиција спаѓаат:

- а) Средства за неговорни пораки:
 - телефакс, и
 - персонален компјутер за електронска пошта;
- б) Телефонски врски:
 - фиксна радио станица;
 - специјален приклучок – специјал, и
 - ПТТ приклучок;
- в) Радио врски:
 - фиксна УКБ радио-станција – комплет;
 - УКБ рачна радио-станција, за секое работно место;
 - групни полначи на батерии (по потреба), и
 - единечни полначи на батерии (по потреба).

Член 5

Контрадиверзионата опрема во судот која ја користи судската полиција се состои од:

- метал детекторска врата;
- рачен метал детектор, и
- рендген машина.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за вооружувањето и опремата на судската полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 129/07).

Член 7

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9982/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

168.

Врз основа на член 85-а алинеја 4 од Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 161/08, 6/09 и 150/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2013 година, донесе

УРЕДБА ЗА УПОТРЕБА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, ГУМЕНА ПАЛКА И ДРУГИ СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА ОД СТРАНА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се уредува употребата на огнено оружје, гумена палка и други средства на присилба од страна на припадниците на судската полиција.

Член 2

Под други средства на присилба, во смисла на оваа уредба, се подразбираат физичка сила, хемиски средства, врзување и издвојување во посебна просторија.

Член 3

Пукање во воздух заради сигнализација, барање помош или заплашување не се смета за употреба на огнено оружје во смисла на оваа уредба.

Член 4

Кога постојат можности и услови за употреба на повеќе средства на присилба, треба да се употреби она средство на присилба што предизвикува најлесни последици за лицето спрема кое се применува, ако со неговата примена се обезбедува извршување на службената задача.

II. УПОТРЕБА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ

Член 5

Припадникот на судската полиција при вршењето на службените задачи може да употреби огнено оружје согласно закон и оваа уредба.

Припадникот на судската полиција при вршењето на службените задачи под непосредно раководство на командирот на судската полиција, огненото оружје може да употреби само по негова наредба.

Припадникот на судската полиција може да употреби огнено оружје без наредба на командирот на судската полиција, само ако не може да го совлада отпорот со физичка сила, согласно закон и оваа уредба.

Член 6

Припадникот на судската полиција нема да употреби огнено оружје доколку со тоа се доведува во опасност животот на други граѓани, во случај на бегство на бремена жена чија бременост е видлива, деца, старци, освен ако овие лица со огнено оружје или со друго опасно средство непосредно го загрозуваат животот на припадникот на судската полиција или на друго лице.

Член 7

Поради ограниченоста на просторот во кој делува судската полиција пред или во тек на дејствијата се известува Министерството за внатрешни работи, а ако е потребно ќе се побара и содејство од страна на припадниците на полицијата.

III. УПОТРЕБА НА ГУМЕНА ПАЛКА И ДРУГИ СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА

Член 8

Под употреба на гумена палка и на физичка сила, во смисла на оваа уредба се подразбира удар со палка, односно зафати и други вештини за одбрана или напад, со кои лицето спрема кое се применува мерката се принудува на послушност.

Член 9

Припадникот на судската полиција може да употреби гумена палка или физичка сила, заради совладување на отпор на лице, физички напад над припадник на судска полиција и друго лице, нанесување повреди на друго лице, самоповредување и предизвикување на материјална штета или напад на судот што припадникот на судската полиција го обезбедува.

Активен отпор постои кога лицето дава отпор со употреба на оружје, орудија, други предмети или со физичка сила (се оттргнува, бори, турка, засолнува со разни предмети и слично) и на тој начин го оневозможува припадникот на судската полиција да ја изврши службената задача. Поттикнување на отпор се смета како активен отпор.

Пасивен отпор постои кога лицето нема да се одзвие на повикот или на законитите наредби на припадникот на судската полиција со тоа што се става во таква положба (легнува на под, клекнува, се фаќа за некој предмет, застанува и не сака да оди и слично), со која го оневозможува извршувањето на службеното дејствие.

Ако лицето дава пасивен отпор, по правило не се употребува гумена палка, освен ако со пасивниот отпор лицето ја оневозможува интервенцијата на припадникот на судската полиција, ако нема други можности таквиот отпор да се совлада или ако употребата на поблагите средства останале без успех.

Припадникот на судската полиција треба да престане да ја употребува гумената палка и физичката сила штом ќе престане непосредниот напад или отпорот од страна на лицето против кое е употребена.

Член 10

Гумена палка не се употребува врз виталните делови на телото (глава, стомак, слабина и други чувствителни делови на телото).

Гумена палка не се употребува спрема лица кои се очигледно болни, стари и изнемоштени или тешки инвалиди, како и спрема жени чија бременост е видлива, освен ако таквите лица со огнено оружје или со друго опасно средство непосредно го загрозуваат животот на припадникот на судската полиција или на друго лице, или ако дадениот отпор не може на друг начин да се совлада и да се воспостави нарушениот ред и мир во судот и околу него.

Член 11

Во вршењето на службените задачи припадник на судската полиција може да употреби хемиско средство само ако е потешко нарушен редот и мирот во судот од страна на повеќе лица, ако дошло до масовна тепачка или до нереди или немири, ако повеќе лица откажат послушност, ако едно или повеќе лица се забарикадирале во просториите на судот или на друг начин ги спречуваат припадниците на судската полиција да дој-

дат до нив, како и во други случаи кога според одредбите на оваа уредба е дозволена употреба на огнено оружје.

Член 12

Хемиски средства спрема поголем број лица можат да се употребат само по одобрение на претседателот на судот или лицето кое го заменува.

Член 13

Врзувањето, согласно оваа уредба, се врши со врзување на рацете со лисци или со други средства за врзување на начин со кој не му се нанесуваат телесни повреди на лицето што се врзува.

Врзување на друг начин (ставање во прангии, врзување за столб во просториите и надвор од судот и слично) не е дозволено.

Член 14

Припадникот на судската полиција при спроведување на лице врз кое интервенирал може да го врзе, ако за тоа добие наредба од страна на претседателот на судот или командирот на судската полиција во судот.

По исклучок од став 1 на овој член, припадникот на судската полиција иако не добил наредба, може да го врзе лицето кое при спроведувањето дава отпор, се обиде да беге, врши напад врз службено лице или врз друго лице како и кога основано се претпоставува дека може да дојде до самоповредување или до самоубиство на лицето што се спроведува и врз кое се интервенира, како и во друг случај кога основано може да се посомнева дека лицето што го чува се обиде да беге.

Врзување нема да се примени врз лица што се очигледно болни, изнемоштени или тешки инвалиди, спрема жените лишени од слобода чија бременост е видлива, без оглед на стореното кривично дело, освен ако таквите лица со огнено оружје или со друго опасно средство непосредно го загрозуваат животот на припадникот на судската полиција или на друго лице.

Член 15

Припадникот на судската полиција може да го врзе лицето лишено од слобода или друго лице кое во судот дава таков отпор што на друг начин не може да се совлада ниту да се обезбеди редот и мирот во судот.

Во случајот од став 1 на овој член, припадникот на судската полиција веднаш го известува претседателот на судот и командирот на судската полиција, а по работното време дежурниот судија.

Член 16

Припадникот на судската полиција може привремено да го издвои и да го смести во посебна просторија лицето кое поради своите постапки претставува сериозна опасност за безбедноста на службените и другите лица.

Во случајот од став 1 на овој член, припадникот на судската полиција веднаш го известува претседателот на судот и командирот на судската полиција, а по работното време дежурниот судија.

Член 17

Во случаите од членовите 15 став 1 и 16 став 1 од оваа уредба, од страна на претседателот на судот, командирот на судската полиција, односно од дежурниот судија веднаш се преземаат мерки во однос на лицето лишено од слобода или друго лице спрема кое е преземена мерката врзување односно издвојување, заради решавање на овие случаи во согласност со Законот за кривичната постапка и Законот за судска служба.

IV. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УПОТРЕБА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, ГУМЕНА ПАЛКА И НА ДРУГИ СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА

Член 18

За секоја употреба на огнено оружје, гумена палка и на други средства на присилба од страна на припадникот на судската полиција веднаш се составува писмен извештај кој се доставува до претседателот на судот, командантот на судската полиција на Република Македонија, командирот на судската полиција во судот и министерот за правда.

Во извештајот од ставот 1 на овој член, се внесуваат податоци за лицето спрема кое е употребено огнено оружје, гумена палка или друго средство на присилба, како и се назначуваат причините за тоа и начинот на употребата на огненото оружје, гумената палка и на другите средства на присилба.

Наводите од извештајот од ставот 1 на овој член, се проверуваат од страна на командирот на судската полиција и мислењето за оправданоста и правилноста на преземените дејствија од страна на припадникот на судската полиција заедно со извештајот од ставот 1 на овој член, најдоцна за три дена се доставуваат до претседателот на судот, командантот на судската полиција на Република Македонија, координаторот на судската полиција и министерот за правда.

Ако лицата од ставот 3 на овој член, утврдат пречекорување на овластувањата од страна на припадникот на судската полиција, спрема него се преземаат мерки согласно закон.

Член 19

Во случај на оценка дека може да дојде до потешко нарушување на редот и мирот во судот, од страна на претседателот на судот односно лицето кое го заменува, командирот на судската полиција во судот, а по работното време дежурниот судија, веднаш се известува Министерството за внатрешни работи за тоа дека припадниците на судската полиција не се во состојба самите да воспостават ред и за потребата од преземање соодветни мерки од страна на Министерството за внатрешни работи.

За дејствието од став 1 на овој член, веднаш се известува и министерот за правда.

V. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 20

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Правилникот за употреба на огнено оружје, гумена палка и други средства за присилба од страна на припадниците на судската полиција („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/07).

Член 21

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-9982/2-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

169.

Врз основа на член 85-а алинеја 3 од Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 161/08, 6/09 и 150/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2013 година, донесе

УРЕДБА ЗА ОЗНАКИТЕ ЗА ЗВАЊАТА И УНИФОРМАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА

І. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со оваа уредба се уредуваат ознаките за звањата и униформата на припадниците на судската полиција.

ІІ. ОЗНАКИ ЗА ЗВАЊАТА И УНИФОРМАТА ЗА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА

1. Ознаки за звањата на судската полиција

Член 2

Припадниците на судската полиција ги имаат следните ознаки за звањата:

1) ознака за звањето судски полицаец, која е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама (на метар должен) во темно сина боја. На долниот среден дел од ознаката навезена е една ѕвезда со срмен конец во светло сива боја. Ознаката по работ е извезена со конец во светло сива боја;

2) ознака за звањето заменик командир на судската полиција, која е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама (на метар должен) во темно сина боја. На долниот среден дел од ознаката навезени се две ѕвезди со срмен конец во златна мат боја кои се поставени една над друга по должина на полето. Ознаката по работ е извезена со конец во златна мат боја;

3) ознака за звањето командир на судската полиција, која е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама (на метар должен) во темно сина боја. На долниот среден дел од ознаката навезени се три ѕвезди со срмен конец во златна мат боја, кои се поставени една над друга по должина на полето. Ознаката по работ е извезена со конец во златна мат боја;

4) ознака за звањето координатор на судската полиција, која е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама (на метар должен) во темно сина боја. На долниот среден дел од ознаката навезени се четири ѕвезди со срмен конец во златна мат боја, кои се поставени една над друга по должина на полето. Ознаката по работ е извезена со конец во златна мат боја;

5) ознака за звањето командант на судската полиција, која е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама (на метар должен) во темно сина боја. На долниот дел од ознаката навезена е бордура во форма на осмица со срмен конец во златна мат боја со широчина од 15 мм и една ѕвезда со срмен конец во златна мат боја по должина на полето. Ознаката по работ е извезена со два испреплетени ширити со срмен конец во златна мат боја.

Ознаките за звањата на припадниците на судската полиција од став 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1.

Еполетата има димензии 15,5/6/4,5 см, со влошка за зајакнување и со ластик или лепенка се навлекува на нарамниците и се закопчува со копче. При врвот еполетата завршува со тап агол.

2. Ознаки за униформата на судската полиција

Член 3

Ознаки за униформата се натписот „СУДСКА ПОЛИЦИЈА“, амблемот на судската полиција и амблемот на капата.

Натписот „СУДСКА ПОЛИЦИЈА“ е со димензии 10,5x2,5 см, изработен во темно сина боја, на кој со бели букви е исткаено „СУДСКА ПОЛИЦИЈА“, а од внатрешната страна на растојание од 0,5 см од надворешниот раб е исткаена жолта лента (Прилог бр. 2).

Амблемот на судската полиција има облик на штит со димензии 11,5x9,5 см. Изработен е во темно сина боја, на кој со бели букви е исткаено „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, под тоа „СУДСКА ПОЛИЦИЈА“, подвлечена со жолта линија по должина на целиот натпис, под која линија е извезено „COURT POLICE“, најдолу се наоѓа жолта вага – симбол на правдата, а на целиот амблем, на растојание од 0,5 см од надворешниот раб е извезена жолта лента (Прилог бр. 3).

Амблемот на капата е во форма на штит извезен на чоја со димензии 6,5x3,5 см. Долж целиот раб на амблемот на 0,5 см од надворешната ивица во вид на внатрешна рамка, извезена е лента со конец од 100% свила во златно жолта боја. Во рамките извезени се лоровор венец и ознака „PM“ со конец од 100% свила во златно жолта боја. Подлогата на амблемот е извезена со конец од 100 % свила во сиво маслинеста боја (Прилог бр. 4).

ІІІ. УНИФОРМА НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА

Член 4

Униформата на судската полиција се состои од облека, чевли, лична опрема и дополнителни делови на униформата.

Припадниците на судската полиција (мажи и жени) имаат зимска и летна униформа.

1. ЗИМСКА УНИФОРМА

Зимска униформа на припадниците на судската полиција-мажи

Член 5

Зимската униформа на припадниците на судската полиција-мажи се состои од: виндјакна, панталони, капа "БК", кошула со долги ракави, вратоврска, џемпер, кожни ракавици и чевли со подебел гон.

Член 6

Деловите од зимската униформа на припадниците на судската полиција - мажи го имаат следниот крој и боја:

1. Виндјакната е изработена од трислоен материјал во темно сина боја со должина до половина на бутотите. Горниот слој на виндјакната е изработен од ткаенина мешавина 65% полиестер и 35% чешпан памук. Долниот слој е полиестерска подлога, а помеѓу нив е вишине мембрана. Ткаенината е водоотпорна и отпорна на масло. Виндјакната има влошка која е прикачена со патент 0,6 см истата може да се вади, а на ракавите има рендер ластик кој е прицврстен со копче. Влошката е со полиестерска подлога со маса од 90-120 грама на метар квадратен, полиестерско полнење со маса од 150 грама на метар квадратен и неткаен текстил со маса од 179 метри квадратни, која го држи полиестерското полнење.

Сите шевови на виндјакната се изработени на начин што овозможува издржување на поголеми напори и истите се термо варени.

Виндјакната има рамен крој, на грбот и градите има седло. Во пределот на појасот има канал со врвка со ПВЦ регулатори и ПВЦ осигурачи. Виндјакната се закопчува со лиен патент широк 0,8 см со два лизгачи. Патентот е покриен со две ленти со широчина од 7,5 до 8 см кои меѓусебно се закопчуваат со шест водоотпорни копчиња на притискање во темно сина боја и затворени создаваат канал за истекување на вода. Долната и горната лента на патентот, како и сите поклопци на це-

бовите се обложени со полиестерско полнење. Двете ленти од внатрешната страна се заштитени со посебен термопластен ламинат (материјал кој спречува впирање на вода од надвор кон внатре), а по целата должина на лентите има заштитна трака со ширина од 1 см изработена од истиот материјал од кој е изработена и виндјакната.

На предниот горен дел од виндјакната на левата и десната страна, има по еден нашиен џеб со странични фалти кои се покриени со поклопци и се затвораат со копче на притискање. Под левиот граден поклопец има посебен џеб за радио станица кој се затвора со замка и копче. Поклопецот има отвор за антената од радио станицата кој се затвора со чичак лента. Над левиот горен џеб има чичак лента на која се поставува еполета со ознака за звањето (Прилог бр. 5).

На долниот дел на виндјакната под врвката на појасот од левата и десната страна има отвор за два „торба“ џебови со поклопци и со страничен влез кој се затвора со копче или чичак лента.

Од внатрешната страна на ракавите нашиена е трака со ширина од 2 см во сребрена боја која при завитување на ракавите служи за означување. Ракавите се зајакнати со специјален материјал кој спречува задржување на вода.

На грбот има две вертикални фалти за олеснување на движењето.

Во јаката има спакувана капуљача од водонепропустлив материјал. Во капуљачата има врвка со ПВЦ регулатори. Јаката се затвора со три чичак ленти.

На страничните шавови на виндјакната, во долниот дел има отвор со должина од 30 см кој се затвора со патент широк 0,6 см со два лизгачи, а служи за пристап до оружјето. Отворите и патентот се заштитени со непропустлив трослоен ламинат со ширина од 6,5 до 7 см.

На десниот ракав на растојание од 12 см од горниот раб на ракавот вишиена е чичак лента на која се поставува натписот „СУДСКА ПОЛИЦИЈА“. На левиот ракав на растојание од 10 см од горниот раб на ракавот вишиена е чичак лента на која се поставува амблемот на судската полиција. Преку задниот дел од виндјакната, во горниот дел од грбот, со флуоресцентно бели букви отпечатено е „СУДСКА ПОЛИЦИЈА“.

2. Панталоните се изработуваат во темно сина боја од материјал камгарн (45 % волна и 55 % полиестер) со тежина од 540 гр. на еден метар квадратен, со вообичаен крој и со една надворешна фалта и се закопчуваат со метална копца и четири скриени копчиња. На предната страна има два коси џеба, а на задната десна страна еден хоризонтален џеб со правоаголен капак со скриено копче и потребен број гајки за ремен широки 4 см. На страничниот надворешен шев на паталоните има лента од егализир со ширина од 0,2 см во жолто-златна боја. Ногавиците на панталоните се без манжетни и на долниот крај се широки од 22 до 24 см, а од внатрешната страна на долниот дел опшиени се со лента. На предниот внатрешен дел ногавиците се поставени со свилена постава.

3. Капата „БК“ (безбол капа) се изработува од материјал камгарн во темно сина боја (45% волна и 55% полиестер). Капата „БК“ е составена од шест дела во форма на триаголник кои на врвот се споени со округло плоското копче обложено од истиот материјал. Деловите од кои е составена капата меѓусебно се споени со штепови со ширина од 1 см и образуваат сферичен облик. Штепот кој ги поврзува двата задни дела завршува со полукружен отвор, на кој се наоѓа метален систем за подесување на големината на капата. Во горната третина на сите шест дела има по еден кружен отвор со дијаметар од 0,3 см опшиен со конец во темно сина боја. На долниот дел од двата предни дела, под агол од

120 степени нашиен е сферичен сонцебран. Истиот е изработен од некршлив материјал погоден за виткање и е обложен од материјалот од кој е изработена капата. На крајниот дел од надворешната страна од сонцебранот по целата должина, во сферична форма проштепувани се шест линии на меѓусебно растојание од 0,7 см. На надворешниот раб по целата должина на сонцебранот е вишиена украсна лента со дебелина 0,3 см изработена во три варијанти: во златно-жолта, сребрена и сина боја. На средината на предниот дел од капата, во висина од 1 см над сонцебранот извезен е амблем во форма на штит (Прилог бр. 4). Предниот дел од внатрешната страна на капата е обложен со постава во темно сина боја. Капата е со висина од 12 см.

4. Кошулата со долги ракави е изработена од материјал оксфорд или друга слична ткаенина (67% памук и 33% синтетика) во светло сина боја. Јаката е со вишен и превиткано поставен околувратник. Кошулата на предната страна по средина има лента широка 3,5 см и се закопчува со тонирани копчиња со пречник од 1 до 1,2 см. Однапред на градите има два џеба со испуска и преклоп погоден за закопчување. Џебовите се широки од 12 до 14 см, а долги од 14 до 16 см. Испуската на џебовите е широка од 2,5 до 3 см. Кошулата има нараменици изработени од ист материјал, како и кошулата. На десниот ракав на растојание од 12 см од горниот раб на ракавот вишиена е чичак лента на која се поставува натписот „СУДСКА ПОЛИЦИЈА“. На левиот ракав на растојание од 10 см од горниот раб на ракавот вишиена е чичак лента на која се поставува амблемот на судската полиција.

5. Вратоврска е во темно сина боја, со вообичаен крој и е изработена од 100% полиестер. На долниот крај е широка 9 см. Се изработува во две варијанти: едната е врзана во јазол низ кој поминува лента изработена од истиот материјал со должина од 18 см и широчина од 1 см чии краеве се поврзани со ластик што завршува со механизам за закопчување и подесување, а другата е со мануелно врзување.

6. Џемперот е изработен од предиво (50% акрил и 50% волна) во темно сина боја. Јаката е рол-стоечка. На предната страна се закопчува со патент со должина до пределот на градите. Ракавот е составен од едно парче. Во пределот на лакот и рамото џемперот е зајакнат со платнета ткаенина (65% полиестер и 35% памук). На долниот дел од џемперот и ракавите има рендер-ластик широк 7 см. На левата страна има џеб со поклопец што се закопчува со чичак лента, а на зајакнувањето над горниот раб од џебот е пришиен додаток. Од двете страни на рамењата има нараменици на кои се поставени еполетите со ознаките за звањето. На десниот ракав на растојание од 12 см од горниот раб на ракавот вишиена е чичак лента на која се поставува натпис „СУДСКА ПОЛИЦИЈА“, а на левиот ракав на растојание од 10 см. Од горниот раб на ракавот вишиена е чичак лента на која се поставува амблемот на судската полиција.

7. Кожните ракавици се изработени од кожа и се со вообичаен крој со развоени прсти, во црна боја, а од внатрешната страна се поставени со крзно или термо влошка.

8. Чевлите со дебел фон се изработени од природен материјал говедска кожа во црна боја со дебелина од 0,14 до 0,16 см. Чевлите се врзуваат со врвца која се протнува низ четири шнира со окца.

Зимска униформа на припадниците на судската полиција-жени

Член 7

Зимската униформа на припадниците на судската полиција-жени се состои од: виндјакна, панталони, здолниште, капа „БК“, кошула со долги ракави, вратоврска, џемпер, кожни ракавици и чевли-салонки.

Член 8

Виндјакната, панталоните, капата "БК", кошулата со долги ракави, вратоврската, џемперот и кожните ракавици од зимската униформа на припадниците на судската полиција- жени се изработени од ист материјал и се со иста боја и изглед, како и соодветните делови од зимската униформа на припадниците на судската полиција- мажи, со тоа што нивниот крој е приспособен според анатомската конституција на жената.

Другите делови од зимската униформа на припадниците на судската полиција- жени го имаат следниот крој и боја:

1. Здолништето се изработува во темно сина боја од материјал камгарн (45% волна и 55% полиестер) со тежина од 540 грама на еден метар квадратен. Здолништето е со вообичаен крој. На средината на долниот дел од задната страна има шлиц долг 20 см, а на средината во горниот дел има патент затворувач кој на крајот завршува со копче нашиено на појасот на кој има потребен број гајки за ремен. Од внатрешната страна е поставено со свилена ткаенина во соодветна боја. Должината на здолништето е до средината на коленото.

2. Чевлите - салонки се изработени од говедска напа во црна боја со дебелина од 0,12 до 0,14 см. Постава на чевлите е шевро од козја кожа со дебелина од 0,08 до 0,1 см. Гонот е од ребраст неолит со дебелина од 0,28 см - кедер со косина.

2. ЛЕТНА УНИФОРМА

Летна униформа на припадниците на судската полиција-мажи

Член 9

Летната униформа на припадниците на судската полиција-мажи се состои од: кратка виндјакна, панталони, капа "БК", кошула со кратки ракави и чевли со потенок фон.

Член 10

Деловите од летната униформа на припадниците на судската полиција- мажи го имаат следниот крој и боја:

1. Кратката виндјакна е изработена од водонепропустлив материјал со клима мембрана со двојни заварени шавови или од друг материјал со истите карактеристики (водонепропустливост и можност за испарување на водената пареа) со тежина 330-350 грама на еден метар квадратен, во темно сина боја. На предниот горен дел на виндјакната има два нашиени џеба со поклопец и закопчување со дрикер со димензии 18,5 x 15 см, а по средината на џебовите има фалта. Над левиот џеб има нашиено правоаголно парче од истата ткаенина со димензии 2,5 x 4 см на која има два отвора. На долниот преден дел има два внатрешни џеба со кос отвор кои се затвараат со дрикер. Закопчувањето на виндјакната е со пластичен крупен патент над кој се наоѓа лајсна широка 6 см на која има поставено пет дриkerи за закопчување во црна боја. Јаката е "буби", со можност на неа да се прикачи крзно во црна боја. Долниот дел на јакната завршува со појас кој е широк 6 см низ кој поминува ластик со истата ширина и истиот е проштепан по средината. На рамениците се поставени нараменици со димензии 13,5 x 5 до 6 см кои се закопчуваат со дрикер и на кои се поставени еполети со ознака на звање. Ракавите се прави, доволно комотни и завршуваат со манжетни кои се широки 5 см на кои е поставена чичак лента. Во пределот на лакот од задната страна ракавите се зајакнати со парче од истиот материјал со димензии 22 x 12 см. На десниот раков на растојание од 12 см од горниот раб на раковот вишиена е чичак лента на која се поставува натписот "СУДСКА ПОЛИЦИЈА". На левиот раков, на растојание од 10 см од горниот раб

на раковот вишиена е чичак лента на која се поставува амблемот на судската полиција. Задниот дел на виндјакната е прав, а на горниот дел е зајакнат со платка долга 22 см. Преку задниот дел од виндјакната, во горниот дел од грбот, со флуоресцентно бели букви отпечатено е "СУДСКА ПОЛИЦИЈА". Од внатрешната страна на виндјакната е обложена со синтетичка или слична постава, на која од левата страна има внатрешен џеб со димензии 12 x 20 см. Виндјакната има една влошка која се прикачува со помош на спирален патент, со тежина од 120 грама на еден метар квадратен.

2. Панталоните се изработуваат во темно сина боја од материјал тергал во состав (65 % волна и 35 % полиестер) со тежина од 310 до 330 грама на еден метар квадратен, со вообичаен крој и со една надворешна фалта и се закопчуваат со метална копца и четири скриени копчиња. На предната страна има два коси џеба, а на задната десна страна еден хоризонтален џеб со правоаголен капак со скриено копче и потребен број гајки за ремен широки 4 см. На страничниот надворешен шев на панталоните има лента од егализир со ширина од 0,2 см во жолто-златна боја. Ноговиците на панталоните се без манжетни и на долниот крај се широки од 22 до 24 см, а од внатрешната страна на долниот дел опшиени се со лента. На предниот внатрешен дел ноговиците се поставени со свилена постава.

3. Капата "БК" (безбол капа) се изработува од материјал тергал во темно сина боја (65 % волна и 35 % полиестер). Капата "БК" е составена од шест дела во форма на триаголник кои на врвот се споени со округло плоското копче обложено од истиот материјал. Деловите од кои е составена капата меѓусебно се споени со штепови со ширина од 1 см и образуваат сферичен облик. Штепот кој ги поврзува двата задни дела завршува со полукружен отвор, на кој се наоѓа метален систем за подесување на големината на капата. Во горната третина на сите шест дела има по еден кружен отвор со дијаметар од 0,3 см опшиен со конец во темно сина боја. На долниот дел од двата предни дела, под агол од 120 степени нашиен е сферичен сонцезбран. Истиот е изработен од некршлив материјал погоден за виткање и е обложен од материјалот од кој е изработена капата. На крајниот дел од надворешната страна од сонцезбранот по целата должина, во сферична форма проштепувани се шест линии на меѓусебно растојание од 0,7 см. На надворешниот раб по целата должина на сонцезбранот е вишиена украсна лента со дебелина 0,3 см изработена во три варијанти: во златно-жолта, сребрена и сина боја. На средината на предниот дел од капата, во висина од 1 см над сонцезбранот изведен е амблем во форма на штит. Предниот дел од внатрешната страна на капата е обложен со постава во темно сина боја. Капата е со висината од 12 см.

4. Кошулата со кратки ракави е изработена од истиот материјал и е со ист крој како и кошулата со долги ракави.

5. Чевлите со потенок фон се изработени од природен материјал говедска кожа во црна боја, со дебелина од 0,14 до 0,16 см. Постава на чевлите е од природен материјал козји анилин (шевро), а во предниот дел од кепер платно. Гонот е гумиран, од ПВЦ материјал со следните карактеристики: антистатичност (изолатор на електрична енергија), отпорност на масло и други деривати, отпорност на абеење, лизгање, на висока и ниска температура. Чевлите се врзуваат со врвца која се протнува низ четири ширира со окца.

Летна униформа на припадниците на судската полиција-жени

Член 11

Летната униформа на припадниците на судската полиција- жени се состои од: кратка виндјакна, панталони, здолниште, капа "БК", кошула со кратки ракави и чевли со ластик.

Член 12

Кратката виндјакна, панталоните, капата "БК", кошулата со кратки ракави, од летната униформа на припадниците на судската полиција- жени се изработени од ист материјал и се со иста боја и изглед, како и со одветните делови од летната униформа на припадниците на судската полиција- мажи, со тоа што нивниот крој е приспособен според анатомската конституција на жената.

Другите делови од зимската униформа на припадниците на судската полиција- жени го имаат следниот крој и боја:

1. Здолништето се изработува во темно сина боја од материјал тергал во состав (65% волна и 35% полиестер) со тежина од 310 до 330 грама на еден метар квадратен. Здолништето е со вообичаен крој. На средината на долниот дел од задната страна има шлиц долг 20 см, а на средината во горниот дел има патент затворувач кој на крајот завршува со копче нашиено на појасот на кој има потребен број гајки за ремен. Од внатрешната страна е поставено со свилена ткаенина во соодветна боја. Должината на здолништето е до средината на коленото.

2. Чевлите со ластик се изработени од истиот материјал и боја, како и чевлите-салонки. Капакот на предниот дел од двете страни има ластик кој овозможува поголема флексибилност и удобност при повеќечасовно носење.

3. ДОПОЛНИТЕЛНИ ДЕЛОВИ НА УНИФОРМАТА НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА

Член 13

Покрај зимската и летната униформа на припадниците на судската полиција им припаѓа и широк ремен со шнола, тесен ремен со шнола, футрола за пиштол, футрола за резервна рамка, футрола за лисици за врзување, држач за батериска лампа, држач за гумена палка, футрола за радио врска и футрола за клучеви.

Широкиот ремен со шнола е изработен од густа ткаенина од синтетички влакна во црна боја.

Тесниот ремен со шнола е со ширина 3,5 см, изработен од галантериска кожа во црна боја со дебелина од 0,25 до 0,3 см.

Футролите за пиштол, резервна рамка, лисици за врзување, футролата за радио врска и футролата за клучеви и држачите за батериска лампа и гумена палка изработени се од густа ткаенина од синтетички влакна во црна боја.

Член 14

Прилозите од бр. 1 до бр. 5 се составен дел на оваа уредба.

IV. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за ознаките за звањата и униформата на судската полиција („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/96).


Член 16

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-9982/3-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

ОЗНАКИ ЗА ЗВАЊАТА НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА



Прилог бр. 2

ОЗНАКИ ЗА УНИФОРМАТА - НАТПИС „СУДСКА ПОЛИЦИЈА“



Прилог бр. 3

ОЗНАКИ ЗА УНИФОРМАТА - АМБЛЕМ НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА



Прилог бр. 4

ОЗНАКИ ЗА УНИФОРМАТА - АМБЛЕМ НА КАПА



Прилог бр. 5

ЕПОЛЕТА СО ОЗНАКА ЗА ЗВАЊЕТО



170.

Врз основа на член 85-а алинеја 7 од Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 161/08, 6/09 и 150/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2013 година, донесе

УРЕДБА ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ОБЛЕКАТА, ЧЕВЛИТЕ И ПОСЕБНО ЛИЧНАТА ОПРЕМА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се уредува времетраењето на облеката, чевлите и посебно личната опрема на припадниците на судската полиција.

Член 2

Времетраењето на поделните делови на униформата се определува на 12, 24, 36 и 48 месеци.

II. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА УНИФОРМАТА

1. Зимска униформа

Член 3

Времетраењето на поделните делови од зимската униформа на припадниците на судската полиција- мажи изнесува за:

- виндјакна	48 месеци
- два пара панталони и капа „БК“	
од материјал камгарн	24 месеци
- две кошули со долги ракави	12 месеци
- џемпер	36 месеци
- кожни ракавици	36 месеци
- чевли со подебел ѓон	24 месеци
- две вратоврски	12 месеци

Член 4

Времетраењето на поделните делови од зимската униформа на припадниците на судската полиција - жени изнесува за:

- здолниште од материјал камгарн	24 месеци
- чевли-салонки	12 месеци

Времетраењето на другите делови од зимската униформа на припадниците на судската полиција-жени е исто со времетраењето на соодветните делови од зимската униформа на припадниците на судската полиција-мажи.

2. Летна униформа

Член 5

Времетраењето на поделните делови од летната униформа на припадниците на судската полиција-мажи изнесува за:

- кратка виндјакна	48 месеци
- два пара панталони и капа „БК“	
од материјал тергал	24 месеци
- две кошули со кратки ракави	12 месеци
- чевли со потенок ѓон	12 месеци

Член 6

Времетраењето на поделните делови од летната униформа на припадниците на судската полиција- жени изнесува за:

- здолниште од материјал тергал	24 месеци
- чевли со ластик	12 месеци

Времетраењето на другите делови од летната униформа на припадниците на судската полиција- жени е исто со времетраењето на соодветните делови од летната униформа на припадниците на судската полиција-мажи.

3. Делови што припаѓаат покрај зимската и летната униформа

Член 7

Времетраењето на поделните делови што припаѓаат покрај зимската и летната униформа на припадниците на судската полиција, за широкиот ремен со шнола, тесен ремен со шнола, футрола за пиштол, футрола за резервна рамка, футрола за лисици за врзување, футрола за батериска лампа и футрола за клучеви изнесува 36 месеци.

Член 8

На припадникот на судската полиција нема да му се заменат деловите на униформата по истекот на предвиденото времетраење уредено со оваа уредба:

- за онолку месеци за колку што се наоѓал на боледување или бил оддалечен од работа;
- за онолку месеци за колку што извршувал други работи и задачи, а за чие извршување не носел униформа и
- ако до пензионирањето по сила на закон му преостанале помалку од 12 месеци.

III. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Правилникот за времетраењето на облеката, чевлите и посебната лична опрема на припадниците на судската полиција („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/96).

Член 10

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-9982/4-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пеневски, с.р.

171.

Врз основа на член 85-а алинеја 8 од Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 161/08, 6/09 и 150/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2013 година, донесе

УРЕДБА ЗА ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ПОСЕДУВААТ ЛИЦАТА КОИ СЕ ПРИМААТ НА РАБОТА ВО СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА

Член 1

Со оваа уредба се уредуваат психофизичките способности што треба да ги поседуваат лицата кои се примаат на работа во судската полиција.

Член 2

Лице што се прима за работник на утврдени работни места во судската полиција се смета дека е психофизички способно, ако на лекарскиот преглед пред примањето на работа се утврди дека не боледува од ни една од следните болести и дека нема ни една од следните повреди и мани:

1. сите психози и делирантни состојби;
2. деменции без оглед на етиологијата;
3. психопатии;
4. токсикомани, вклучувајќи го тука и хроничниот алкохолизам;
5. епилепсија во сите форми, како и конвулзивни кризи од друга етиологија;
6. јасно изразени неуротски тегоби;
7. органски нервни заболувања кои ја отежнуваат подвижноста и правилното функционирање на екстремитетите;
8. заразни заболувања на кожата или заболувања на кожата кои предизвикуваат гадење;
9. венерични заболувања;
10. заболувања на органите за дишење и органи за варење кои предизвикуваат непријатен здив;
11. туберкулоза во сите форми;
12. хронични заболувања на белите дробови или бронхијална астма;
13. органски заболувања на срцето или на крвожилниот систем;
14. анемија;
15. хронични заболувања на црниот дроб или на панкреасот;
16. гушавост;
17. шеќерна болест;
18. пролапс, кила, хидрокела или сперматокела;
19. конгенитални малформации односно стекнати деформитети на телото;
20. деформитет на градниот кош или рбетниот столб што го отежнува дишењето односно ја ограничува подвижноста;
21. потполн или делумен недостаток на екстремитетите или фатеност, вкочаност, атрофија, намалување на моторната сила, искривување, скратување на екстремитетите и сл.;
22. астеничност или угоеност;
23. заболување или мани на органите за вид што битно ја намалуваат видната функција (диплопија), обострано силно солзење, трајно фотофобија и шашливост;
24. коригираната острина на видот на секое око да изнесува најмногу 0,8;
25. неможност за нормално распознавање на боите;
26. заболување на востибуларниот апарат со изразени растројувања на рамнотежата;
27. неможност на оддалечност од шест метри од секое уво да се чуе шепот.

За утврдување на болестите од став 1 точка 6 на овој член се спроведуваат тестови при лекарскиот преглед.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Правилникот за психофизичките способности што треба да ги поседуваат лица што се примаат на работа во судска полиција („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/07).

Член 4

Оваа уредба влегува во сила си денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9982/5-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

172.

Врз основа на член 85-а алинеја 9 од Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 161/08, 6/09 и 150/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2013 година, донесе

УРЕДБА ЗА МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ СО ПРЕДМЕТИТЕ НА ВООРУЖУВАЊЕТО И ПОСЕБНАТА ЛИЧНА ОПРЕМА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА

Член 1

Со оваа уредба се уредува материјалното работење со предметите на вооружувањето и посебната лична опрема на припадниците на судската полиција.

Член 2

Припадникот на судската полиција се задолжува со личното вооружување и опрема согласно Уредбата за вооружувањето и опремата на припадниците на судската полиција, со одлука на претседателот на судот по предлог на командирот на судската полиција.

Со вооружувањето и опремата припадникот на судската полиција се задолжува согласно потребите за безбедноста во судот, со одлука на претседателот на судот, по предлог на командирот на судската полиција во судот.

Новопримениот припадник на судската полиција се задолжува со оружјето и опремата од ставот 1 на овој член, по успешно завршената обука согласно Програмата за едукација и тренинг на припадниците на судската полиција.

Оружјето и опремата со кое се задолжени припадниците на судската полиција не може да се отстапи или позајми на други лица.

Член 3

Оружјето и опремата со кои ракуваат припадниците на судската полиција се одржува во исправна состојба.

Изгубеното, уништеното или оштетеното оружје и опрема се пријавува на командирот на судската полиција и на претседателот на судот.

Од страна на претседателот на судот се донесува одлука за одземање на оружјето и опремата со кои е задолжен припадник на судската полиција во следните случаи:

- кога против него е одреден притвор поради сторено кривично дело;
- кога преку внесување, употреба и работење под дејство на алкохол или наркотични средства припадникот на судската полиција сам се стави во состојба на привремено душевно растројство;

- кога постои наод на лекар дека припадникот на судската полиција од здравствени причини не е во состојба да ракува со оружјето, и

- кога оружјето го употребил спротивно на закон и подзаконски акт со кои е регулирана употребата на огненото оружје.

Член 4

Во случај на престанок на вработувањето на припадник на судската полиција, од страна на претседателот на судот со одлука се раздолжува припадникот на судската полиција.

Припадникот на судската полиција од ставот 1 на овој член, ги предава во судот оружјето и опремата со кои бил задолжен во исправна состојба.

Член 5

Од страна на командирот на судската полиција или неговиот заменик во негово отсуство, најмалку еднаш во денот се врши проверка на оружјето кое се чува во просториите на судот.

Од страна на командирот на судската полиција:

- еднаш месечно се врши надзор на чувањето и одржувањето на оружјето и опремата со кои се задолжени припадниците на судската полиција и на оружјето и опремата со кои располага судот, и

- се води грижа за правилно сместување, чување и одржување на оружјето и опрема.

Член 6

Утврдувањето на исправноста на оружјето и опремата се врши при стручно-техничките прегледи и при изведувачањето на редовните гаѓања.

Стручно-техничкиот преглед на исправноста на оружјето и опремата се врши по потреба, а најмалку еднаш во две години.

За секој извршен стручно-технички преглед на исправноста на оружјето, се пополнува Книшката за технички преглед на оружјето во судот - Образец бр. 1, кој е даден во прилог и е составен дел на оваа уредба.

За стручно-техничкиот преглед на исправноста на опремата се составува записник.

Ако при стручно-техничкиот преглед на исправноста на оружјето и опремата се утврди дека одредено оружје или опрема е неисправно и не може да се поправи, или неговата поправка е економски неоправдана, оружјето или опремата се расходува.

Член 7

Припадниците на судската полиција гаѓањата со боева муниција ги вршат согласно Програмата за едукација и тренинг на припадниците на судската полиција и Планот за реализација на Програмата за едукација и тренинг на припадниците на судската полиција.

Со гаѓањето раководи ракувачот на гаѓање од чија страна се пополнува Книшката за извршени гаѓања - Образец бр. 2, кој е даден во прилог и е составен дел на оваа уредба.

Член 8

Поправка на оружјето може да се врши во сопствени работилници (ако такви постојат), во работилниците на органите за внатрешни работи, во работилниците на Армијата на Република Македонија или во работилниците на казнено-поправните установи.

Член 9

Оружјето, опремата, муницијата и останатите експлозивни средства се чуваат на посебно обезбедена за таа цел просторија.

Во просторијата од ставот 1 на овој член, оружјето се чува на рафтови или во метални контејнери на начин што обезбедува лесен пристап до оружјето.

Оружјето се чува одделно од муницијата, освен оружјето и муницијата што се сместени во посебни метални или дрвени контејнери.

Член 10

Вратата на просторијата е од зајакнат метал или тврдо дрво, со метална плоча од надворешната страна со зацврстени затвораи и дополнително обезбедена со сигурносна брава и резе.

Вратата од ставот 1 на овој член се отвора нанадвор од просторијата во која се чува оружјето.

Член 11

Прозорците во просторијата се од зајакнат метал или тврдо дрво, со метална плоча од надворешна страна со зацврстени затвораи.

Бројот на прозорците од ставот 1 на овој член треба да е минимален.

Од надворешната страна, прозорците од ставот 1 на овој член се заштитени со метална мрежа чии составни делови треба да се формираат со димензии не поголеми од два сантиметри.

Член 12

Температурата на просторијата треба да се движи од минус 10 степени целзиусови до плус 25 степени целзиусови.

Релативната влажност во просторијата не треба да биде поголема од 75 проценти.

Член 13

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Правилникот за материјалното работење со предметите на вооружувањето и посебната лична опрема на припадниците на судската полиција („Службен весник на Република Македонија” бр.130/07).

Член 14

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-9982/6-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

Образец бр. 1 Книшка за технички преглед

1. Марка _____
2. Тип-модел _____
3. Година на производство _____
4. Регистарски-фабрички број _____
5. Од кога средството е во судот _____
6. Книшката ја издава _____ (суд) _____ на ден _____
7. Комисија _____
1. _____
2. _____
3. _____ (име, презиме и потпис)

Прилог

Технички преглед			
1. Дата	2. Вид на техничкиот преглед	3. Забелешка за утврдената состојба	4. Потпис

Образец бр.2 Книшка за извршени гаѓања

Податоци за извршените гаѓања				
1. Датум на гаѓањето	2. Назив(ознака) на куршумот	3. Број на истрелани куршуми	4. Вкупен број на истрелани куршуми	5. Потпис

173.

Врз основа на член 85-а алинеја 9 од Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија” бр.98/08, 161/08, 6/09 и 150/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2013 година, донесе

УРЕДБА ЗА ВНАТРЕШНИТЕ ОДНОСИ ВО СУДСКАТА ПОЛИЦИЈА

Член 1

Со оваа уредба се уредуваат внатрешните односи во судската полиција.

Член 2

Судската полиција заради успешно извршување на службените задачи развива и негува меѓусебно почитување, разбирање и помагање.

Член 3

Командирот на судската полиција командува и издава писмени и усни наредби на припадниците на судската полиција за извршување на службени работи или задачи.

Усна наредба може да издаде преку телефон или курир само во случај кога не може да биде издадена писмена наредба.

Припадникот на судската полиција кога ќе прими усна наредба, може да бара од командирот на судската полиција наредбата дополнително писмено да се потврди.

Член 4

Наредбите што ги издава командирот на судската полиција се потполни, прецизни, децидни, јасни и навремени, така што припадникот на судската полиција може да ги сфати и разбере.

Командирот на судската полиција кога издава наредба обезбедува средства за успешно извршување на задачите.

По извршената наредба, припадникот на судската полиција поднесува писмен извештај на командирот на судската полиција кој ја издал наредбата.

Член 5

Ако поради оправдани причини припадникот на судската полиција, кој треба да ја изврши наредбата смета дека во определениот рок не може да ја изврши

примената наредба, за тоа го известува командирот на судската полиција кој ја издал, ги наведува причините и предлага да се продолжи рокот на извршувањето на наредбата.

Командирот на судската полиција одлучува по даниот предлог.

Член 6

Припадниците на судската полиција меѓусебно се поздравуваат и отпоздравуваат.

Припадник на судската полиција помлад по положба прв поздравува.

Кога припадник на судската полиција му се обраќа на граѓанин, треба да го поздрават.

За време на свирење или пеење на државната химна, припадниците на судската полиција стојат во став „мирно”. Ако се во униформа и со баретка на главата, поздравуваат со рака се додека не заврши свирењето на химната. Ако се во цивилна облека поздравуваат стоејќи, како и другите граѓани.

Припадник на судската полиција, по правило, не поздравува ниту отпоздравува во следниве случаи:

- кога управува со автомобил или со други превозни средства;
- кога се наоѓа во автобус и воз во движење, како и од задното седиште на моторцикл;
- за време на јадење, потстрижување, бричење, здравствен преглед и слично.

Член 7

Припадниците на судската полиција меѓусебно се обраќаат со „господине”, „госпоѓо”, додавајќи го звањето или положбата.

Во комуникацијата со граѓаните и други лица, припадниците на судската полиција се обраќаат со „господине”, „госпоѓо” и им се обраќаат со зборот „Виe”.

На повик од командирот на судската полиција, припадникот на судската полиција се јавува со „повелете господине” или „повелете госпоѓо”, додавајќи го звањето или положбата.

Член 8

Припадниците на судската полиција кои меѓусебно не се познаваат, ако дојдат во личен контакт, треба да се претстават еден на друг.

Претставувањето се врши на тој начин што работникот помлад по звање и положба, треба да му се претстави на постариот, соопштувајќи му го името и презимето, звањето, а по потреба и други податоци.

Помладиот по звање ја подава раката за да се ракува со постариот, дури тогаш кога тоа постариот ќе го стори. Претставувањето се врши стоејќи.

Оние што дотогаш седеле, треба да станат, освен во случаите кога практично тоа не е можно.

Член 9

Припадник на судската полиција се јавува на командирот на судската полиција:

- кога за првпат стапува на работа;
- кога времено заминува од службата и кога се враќа;
- кога заминува на друго работно место;
- пред заминување во странство и по враќање;
- во други случаи по барање на командирот на судската полиција, по потреба на службата или кога бара остварување на своите права.

Во случаите кога се работи за оддалечување од местото на работењето, командирот на судската полиција може на припадник на судската полиција да не му овозможи оддалечување кога потребите во службата го бараат тоа.

Припадниците на судската полиција кои времено заминуваат од органот (на службен пат, годишен одмор, боледување, странство и сл.), на командирот на судската полиција му се јавуваат пред заминувањето и по враќањето.

Припадник на судската полиција кој сака да патува во странство за приватна работа треба претходно да му се обрати на командирот на судската полиција заради добивање одобрување за патување.

Припадникот на судската полиција го пријавува на командирот на судската полиција оддалечувањето од местото на живеење подолго од 12 часа.

Член 10

Вршејќи го надзорот и контролата над работењето на судската полиција, командирот на судската полиција на судската полиција се запознава со:

- проблеми во службата, примената на прописите, дали правилно се извршуваат наредбите и каква е постапката спрема граѓаните;
- ефикасноста во работата;
- спроведувањето на планот за работа;
- личното усовршување и стручната подготвеност за вршење на работата;
- меѓусебните односи на припадниците на судската полиција;
- состојбата на опремата која се наоѓа кај припадниците на судската полиција и правилноста во ракувањето, сместувањето и чувањето.

Командирот на судската полиција на судската полиција врши контрола на припадниците на судската полиција, по потреба, во зависност од степенот на нивната способност за самостојно извршување на задачите и личната одговорност за безбедност и правилното вршење на службата.

Командирот на судската полиција контролата од ставот 2 на овој член ја врши:

- со непосредно присуство и увид во вршењето на службата, односно извршувањето на задачите од страна на припадниците на судската полиција;
- преку поднесоци за активноста на припадниците на судската полиција;
- преку разговори пред и по извршување на задачите и во врска со нив. Командирот на судската полиција може да врши контрола во секое време.

Во вршењето на контролата командирот на судската полиција води сметка за угледот на работникот над кого се врши контролата.

При вршењето на контролата, командирот на судската полиција укажува на неправилните постапки и пропусти на припадниците на судската полиција и ги подучува како во иднина да постапуваат.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба, престанува да важи Правилникот за внатрешните односи во судската полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/07).

Член 12

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9982/7-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

174.

Врз основа на член 60-г став (1) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012, 80/2012 и 155/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИ- СКИ ПЛАН ЗА 2013 ГОДИНА НА АКЦИОНЕР- СКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕ- НОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА М-НАВ АД СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот финансиски план за 2013 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје, бр.02-1829/1 од 14.12.2012 година, донесен од Управниот одбор на ова акционерско друштво.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9713/1-12
3 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

175.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011 и 95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА- МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ- ЈИШТЕ, ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПРОЕКТ ЗА ИНФРА- СТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА 110 КВ ДАЛНОВОД ОД ТС 20/110 КВ ВО ПВЕ БОГДАНЦИ, ДО ТС 110/35/10 КВ ВАЛАНДОВО, КО ВАЛАНДОВО ВОН Г.Р. КО БОГДАНЦИ ВОН Г.Р. И КО КАЗАНДОЛ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за одобрување Проект за инфраструктура за изградба 110 КВ далновод од ТС 20/110 КВ во ПВЕ Богданци, до ТС 110/35/10 КВ Валандово, КО Валандово вон.г.р, КО Богданци вон г.р. и КО Казандол.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, е со следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа
Дел од 1893/2	Валандово вон г.р.	Стројште	нива	3
Дел од 2895	Валандово вон г.р.	Периншлак	нива	3
Дел од 2976	Валандово вон г.р.	Големи Ниви	нива	1
Дел од 2976	Валандово вон г.р.	Големи Ниви	нива	1
Дел од 3149	Валандово вон г.р.	Чапарица	лозје	2
Дел од 3171	Валандово вон г.р.	Чапарица	нива	2
Дел од 3272	Валандово вон г.р.	Спротива	лозје	2
Дел од 686	Казандол	Балар	пасиште	7
Дел од 686	Казандол	Балар	пасиште	7
Дел од 686	Казандол	Балар	пасиште	7
Дел од 810	Казандол	Балар	нива	7
Дел од 834	Казандол	Балар	нива	7
Дел од 917	Казандол	Балар	пасиште	5
Дел од 917	Казандол	Балар	пасиште	5
Дел од 917	Казандол	Балар	пасиште	5
Дел од 2784/1	Богданци вон г.р.	Волкови Ечмени	нива	5
Дел од 2784/2	Богданци вон г.р.	Волкови Ечмени	нива	5
Дел од 2784/3	Богданци вон г.р.	Волкови Ечмени	нива	5
Вкупна површина земјоделско земјиште во планскиот опфат:				1446 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-88/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

176.

Врз основа на член 16 став 6 од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005, 88/2008 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР СО ДОЛГОРОЧЕН ДЕВИЗЕН КРЕДИТ КАЈ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

Член 1

Општина Центар се задолжува кај Комерцијална банка АД Скопје, со долгорочен девизен кредит во износ од 2.960.800,00 евра.

Член 2

Средствата од долгорочниот девизен кредит од член 1 на оваа одлука Општина Центар ќе ги користи за финансирање на Проектот „Изградба на катна гаража кај Нова Македонија“, под следните услови:

- каматна стапка: променлива, во висина на тримесечен ЕУРИБОР + 5,5 процентни поени годишно;
- рок за враќање: до 10 (десет) години;
- грејс период: до 2 (две) години; и
- еднократна провизија во висина од 0,5% од износот на одобриениот кредит и провизија во износ од 0,5% од износот на искористените средства од кредитот, но не повеќе од 150.000,00 денари.

Член 3

Условите и начинот на користење на заемот, како и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит кој ќе се склучи помеѓу Општина Центар и Комерцијална банка АД Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-136/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

177.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.01.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА, СЕПАРИРАНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА СО ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА СТАНБЕНИ УЛИЦИ ВО ВИКЕНД ЗОНАТА ВРШНИК ВО ОПШТИНА КРУШЕВО И ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ЗА ДЕЛ ОД НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА СОПИШТЕ-РЕГИОНАЛЕН ВОДОВОД ПАТИШКА РЕКА

1. Средствата во Буџетот на Република Македонија за 2013 година, утврдени во Раздел 130.01-Министерство за транспорт и врски, Програма 3-Урбанизам и гра-

дежништво, Потпрограма 3Л-Изградба на систем за водоснабдување-Сопиште и инфраструктурни објекти-Крушево, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС, во износ од 44.210.000,00 денари, се распределуваат на:

ОПШТИНА КРУШЕВО

- За изградба на водоводна мрежа, сепарирана канализациона мрежа со пречистителна станица и станбени улици во викенд зоната Вршник во општина Крушево

34.210.000,00

ОПШТИНА СОПИШТЕ

- За изградба на систем за снабдување со вода за пиење за дел од населените места во општина Сопиште-Регионален водовод Патишка река

10.000.000,00

ВКУПНО: 44.210.000,00

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се користат како учество на Република Македонија за изградба на водоводна мрежа, сепарирана канализациона мрежа со пречистителна станица и станбени улици во викенд зоната Вршник во општина Крушево и изградба на систем за снабдување со вода за пиење за дел од населените места во општина Сопиште-Регионален водовод Патишка река, без обврска за враќање.

3. Исплатата на средствата од точка 1 на оваа одлука ја врши Министерството за транспорт и врски, по претходно доставени барања со комплетна и заверена документација за наменско користење на средствата од страна на општините Крушево и Сопиште.

4. Мониторинг над изведените градежни работи во врска со изградба на водоводна мрежа, сепарирана канализациона мрежа со пречистителна станица и станбени улици во викенд зоната Вршник во општина Крушево и изградба на систем за снабдување со вода за пиење за дел од населените места во општина Сопиште-Регионален водовод Патишка река ќе врши Министерството за транспорт и врски.

5. Барањата со комплетна и заверена документација за наменско користење на средствата, општините Крушево и Сопиште ги доставуваат до Министерството за транспорт и врски, заклучно со 29.11.2013 година.

6. Исплата на средства од точка 1 на оваа одлука за изведување на градежните работи во врска со изградба на водоводна мрежа, сепарирана канализациона мрежа со пречистителна станица и станбени улици во викенд зоната Вршник во општина Крушево и изградба на систем за снабдување со вода за пиење за дел од населените места во општина Сопиште-Регионален водовод Патишка река, нема да се врши авансно.

7. Министерството за транспорт и врски за реализираните буџетски средства ќе доставува извештај со финансиски показатели до Владата на Република Македонија за изведените градежни работи во врска со изградба на водоводна мрежа, сепарирана канализациона мрежа со пречистителна станица и станбени улици во викенд зоната Вршник во општина Крушево и изградба на систем за снабдување со вода за пиење за дел од населените места во општина Сопиште-Регионален водовод Патишка река, при реализација на Одлуката.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-152/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

178.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА/РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МОСТОВИ ВО ОПШТИНИТЕ БРВЕНИЦА, ГРАДСКО, ЈЕГУНОВЦЕ И КРАТОВО

1. Средствата во Буџетот на Република Македонија за 2013 година, утврдени во Раздел 130.01-Министерство за транспорт и врски, Програма 2-Сообраќај и комуникации, Потпрограма 2Е-Изградба на мостови, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС, во износ од 17.000.000,00 денари, се распределуваат на:

ОПШТИНА БРВЕНИЦА

- За изградба на мостови во село Милетино за заштита од планинските води, општина Брвеница 3.000.000,00

ОПШТИНА ГРАДСКО

- За реконструкција на армирано - бетонски мост на река Вардар на локалниот пат Градско - с.Ногаевци во општина Градско 10.882.734,00

ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ

- За поправка на мостот на река Вардар кај Сиричино во општина Јегуновце 1.000.000,00

ОПШТИНА КРАТОВО

- За изградба на мост на Крива река во населено место Куклица во општина Кратово 2.117.266,00

ВКУПНО: 17.000.000,00

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се користат како учество на Република Македонија за изградба/реконструкција на мостови во општините Брвеница, Градско, Јегуновце и Кратово, без обврска за враќање.

3. Исплатата на средствата од точка 1 на оваа одлука ја врши Министерството за транспорт и врски, по претходно доставени барања со комплетна и заверена документација за наменско користење на средствата од страна на општините Брвеница, Градско, Јегуновце и Кратово.

4. Мониторинг над изведените градежни работи во врска со изградба на мостови во село Милетино за заштита од планинските води, општина Брвеница, реконструкција на армирано - бетонски мост на река Вардар на локалниот пат Градско - с. Ногаевци во општина Градско, поправка на мостот на река Вардар кај Сиричино во општина Јегуновце и изградба на мост на Крива река во населено место Куклица во општина Кратово ќе врши Министерството за транспорт и врски.

5. Барањата со комплетна и заверена документација за наменско користење на средствата, општините Брвеница, Градско, Јегуновце и Кратово ги доставуваат до Министерството за транспорт и врски, заклучно со 29.11.2013 година.

6. Исплата на средства од точка 1 на оваа Одлука за изведување на градежните работи во врска со изградба на мостови во село Милетино за заштита од планинските води, општина Брвеница, реконструкција на армирано - бетонски мост на река Вардар на локалниот пат Градско - с. Ногаевци во општина Градско, поправка на мостот на река Вардар кај Сиричино во општина Јегуновце и изградба на мост на Крива река во населено место Куклица во општина Кратово, нема да се врши авансно.

7. Министерството за транспорт и врски за реализираните буџетски средства ќе доставува извештај со финансиски показатели до Владата на Република Македонија за изведените градежни работи во врска со изградба на мостови во село Милетино за заштита од планинските води во општина Брвеница, реконструкција на армирано - бетонски мост на река Вардар на локалниот пат Градско - с. Ногаевци во општина Градско, поправка на мостот на река Вардар кај Сиричино во општина Јегуновце и изградба на мост на Крива река во населено место Куклица во општина Кратово, при реализација на Одлуката.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-153/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

179.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА: ПРОЕКТОТ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НА ОПШТИНИТЕ ФАЗА 1“, ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЛОВИШТЕ ВО ОПШТИНА ГОСТИВАР И НАСЕЛЕНО МЕСТО МИЛЕТИНО ВО ОПШТИНА БРВЕНИЦА И ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО СИРКОВО ВО ОПШТИНА РОСОМАН

1. Средствата во Буџетот на Република Македонија за 2013 година, утврдени во Раздел 130.01-Министерство за транспорт и врски, сметка 637, Програма 3-Урбанизам и градежништво, Потпрограма 3Б-Водовод и канализација за општините, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС, во износ од 57.371.000,00 денари, се распределуваат на:

ПРОЕКТ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ФАЗА 1“			
-	За обезбедување на одржливо снабдување на населението со вода за пиење во избраните осум општини во Република Македонија и тоа: Битола, Гевгелија, Гостивар, Кавадарци, Кочани, Неготино, Радвиш и Тетово	51.690.000,00	
ОПШТИНА БРВЕНИЦА			
-	За изградба на фекална канализација во населено место Милетино	4.000.000,00	
ОПШТИНА ГОСТИВАР			
-	За изградба на фекална канализација во населено место Беловиштите во должина од 300 метри	1.381.000,00	
ОПШТИНА РОСОМАН			
-	За изработка на техничка документација за фекална канализација во населено место Сирково	300.000,00	
ВКУПНО:		57.371.000,00	

2. Средствата од точка 1, за насловите “Општина Брвеница”, “Општина Гостивар” и “Општина Росоман” на оваа Одлука се користат како учество на Република Македонија за изградба на фекална канализација во населеното место Милетино во општина Брвеница и населеното место Беловиштите во општина Гостивар и изработка на техничка документација за фекална канализација во населено место Сирково во општина Росоман, без обврска за враќање.

3. Исплатата на средствата од точка 1, за насловите “Општина Брвеница”, “Општина Гостивар” и “Општина Росоман” на оваа Одлука ја врши Министерството за транспорт и врски, по претходно доставени барања со комплетна и заверена документација за наменско користење на средствата од страна на општините Брвеница, Гостивар и Росоман.

4. Мониторинг над изведените градежни работи во врска со изградба на фекална канализација во населеното место Милетино во општина Брвеница и населеното место Беловиште во општина Гостивар и изработка на техничка документација за фекална канализација во населено место Сирково во општина Росоман ќе врши Министерството за транспорт и врски.

5. Барањата со комплетна и заверена документација за наменско користење на средствата, општините Брвеница, Гостивар и Росоман ги доставуваат до Министерството за транспорт и врски, заклучно со 29.11.2013 година.

6. Исплата на средства од точка 1, за насловите “Општина Брвеница”, “Општина Гостивар” и “Општина Росоман” на оваа Одлука за изведување на градежните работи во врска со изградба на фекална канализација во населеното место Милетино во општина Брвеница и населеното место Беловиште во општина Гостивар и изработка на техничка документација за фекална канализација во населено место Сирково во општина Росоман, нема да се врши авансно.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.41-166/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

180.

Врз основа на член 51 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети на Министерството за труд и социјална политика бр.07-11/2 од 8.1.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-173/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

181.

Врз основа на член 35 став 1 точка 4 и член 36 став 1 од Законот за установите („Службен весник на Република Македонија“ бр.32/2005, 120/2005 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ФИЛМСКИ ЦЕНТАР „ВАРДАР ФИЛМ“-СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука престанува со работа Националната установа – Филмски центар „Вардар филм“-Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-206/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

182.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движна ствар - амбулантно возило со медицинска опрема, и тоа:

1.

возило:	Peugeot BOXER L2H2 2.2 Hdi
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Bela Blanc Banquise
Шасија на возилото:	VF3YBSMF12288534
Број на моторот:	10TRJ40596607
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел HDI
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	2.198 cm3
Сила на агрегатот	81 kW
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5

Движната ствар од став 1 на оваа одлука е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор со напојување од DC 12 V
Преносен респиратор (вентилатор) за возрасни, деца и новороденчиња, 12V/220 V AC+ вградена батерија
Преносен бифазичен синхрон/асинхрон дефибрилатор со повеќепараметарски мониторинг
Тро-канален ЕКГ апарат, преносен, со вградена батерија
Сиден апарат за мерење на крвен притисок
- редуцер на притисок w/flow select 15/m
- w/cover gauge -short
- боца за кислород од 3 л.
- висококонцентрирана кислородна маска за возрасни со резервоар
- висококонцентрирана педијатриска кислородна маска со резервоар
Балони за реанимација за возрасни, деца и новороденчиња
Подвижен инкубатор заедно со специјална носилка
Анатомско склопливо носило/количка на тркала по стандард N1865 во комплет со душек и преден и заден систем за фиксирање

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење, без надомест, на Јавната здравствена установа Универзитетска Клиника за детски болести - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска Клиника за детски болести - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-209/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

183.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ И СИСТЕМИ ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,
БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука на Клиниката за анимација, реанимација и интензивно лекување - Скопје се отстапуваат без надомест следните инфузни раствори и системи:

- Физиолошки раствор 0,9 % 500 мл.	бр. 15.000
- Гликоза 5% 500 мл.	бр. 5.000
- Хартманов раствор 500 мл.	бр. 240
- Системи за инфузија	бр. 30.000

Член 2

Трошоците за преземање на инфузионите раствори и системи од магацинот на Агенцијата за стоконите резерви се на товар на Клиниката за анимација, реанимација и интензивно лекување - Скопје.

Член 3

Се задолжува Агенцијата за стоконите резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8997/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

184.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ И СИСТЕМИ ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,
БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука на ЈЗУ Клиника за детски болести - Скопје се отстапуваат без надомест следните инфузни раствори и системи:

- Физиолошки раствор 0,9 % 500 мл.	бр. 3.900
- Гликоза 5% 500 мл.	бр. 3.000
- Системи за инфузија	бр. 2.400

Член 2

Трошоците за преземање на инфузионите раствори и системи од магацинот на Агенцијата за стоконите резерви се на товар на ЈЗУ Клиника за детски болести - Скопје.

Член 3

Се задолжува Агенцијата за стоконите резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8997/2-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

185.

Врз основа на член 13 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ И СИСТЕМИ ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ,
БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука на ЈЗУ Клиничка болница Битола - Битола се отстапуваат без надомест следните инфузни раствори и системи:

- NaCl cum Гликоза 500 мл.	бр. 3.700
- Гликоза 10 % 500 мл.	бр. 1.600
- Хартманов раствор 500 мл.	бр. 3.750
- Рингеров раствор 500 мл.	бр. 7.650

Член 2

Трошоците за преземање на инфузионите раствори и системи од магацинот на Агенцијата за стоконите резерви се на товар на ЈЗУ Клиничка болница Битола - Битола.

Член 3

Се задолжува Агенцијата за стоконите резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8997/3-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

186.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ И СИСТЕМИ ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука на Клиничка аптека Скопје се отстапуваат без надомест следните инфузни раствори и системи:

- Гликоза 5 % 500 мл. бр. 8.650

Член 2

Трошоците за преземање на инфузионите раствори и системи од магацинот на Агенцијата за стоковни резерви се на товар на Клиничка аптека Скопје.

Член 3

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8997/4-12 Заменик на претседателот
9 јануари 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 м-р Владимир Пешевски, с.р.

187.

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009 и 24/2011) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ И СИСТЕМИ ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука на ЈЗУ Клиника за токсикологија - Скопје се отстапуваат без надомест следните инфузни раствори и системи:

- Физиолошки раствор 0,9% 500 мл. бр. 12.000
- Гликоза 5 % 500 мл. бр. 18.000
- Системи за инфузија бр. 9.000

Член 2

Трошоците за преземање на инфузионите раствори и системи од магацинот на Агенцијата за стоковни резерви се на товар на ЈЗУ Клиника за токсикологија - Скопје.

Член 3

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8997/5-12 Заменик на претседателот
9 јануари 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 м-р Владимир Пешевски, с.р.

188.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2013 ГОДИНА НА ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“-ПРОБИШТИП

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма за 2013 година на ЈП ХС „Злетовица“-Пробиштип бр.0201-26/5 од 4.1.2013 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9134/1-12 Заменик на претседателот
9 јануари 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
 м-р Владимир Пешевски, с.р.

189.

Врз основа на член 42, став (15) од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ, ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЕТ И УСЛУГИ СИН-ФИ ДООЕЛ КУМАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.МЛАДО НАГОРИЧАНЕ“, ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ

1. На Трговското друштво за земјоделие, производство промет и услуги СИН-ФИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „с.Младо Нагоричане“, општина Старо Нагоричане, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7570975	4670450
T-2	7571020	4670450
T-3	7571108	4670690
T-4	7571040	4670820
T-5	7570973	4670817
T-6	7570905	4670571

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,047227km².

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 5 (пет) години.

4. Висината на надоместот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместите за издавање

на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9444/1-12
3 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

190.

Врз основа на член 45, став 2 од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/2005, 70/2006, 81/2008, 47/2011 и 135/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВИСИНАТА НА ДОПОЛНИТЕЛНАТА ПРЕМИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ЗЕЛЕНИ КАРТИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на дополнителната премија за издавање на меѓународни зелени карти.

Член 2

Висината на дополнителната премија за издавање на меѓународни зелени карти изнесува:

1) За патнички возила, моторцикли и останати моторни возила:

- за патнички возила до 66 кв, премијата изнесува 60 евра;

- за патнички возила над 66 кв, премијата изнесува 90 евра;

- за моторцикли премијата изнесува 30 евра;

- за останати возила (влечни возила, специјални возила, приклучни возила и работни возила) висината на премијата изнесува 90 евра.

2) За комбинирани возила:

- висината на премијата изнесува 157 евра.

3) За товарни возила и автобуси:

- висината на премијата изнесува 280 евра.

Важноста на дополнителната премија од став 1 на овој член е во рамките на времетраењето на полисата за автомобилска автоодговорност.

Член 3

Дополнителната премија од член 2 на оваа одлука се наплатува во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплата на премијата.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9556/1 - 12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

191.

Врз основа на член 15, став 5 и член 71 став 2 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011 и 144/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.01.2013 година донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕМК ДООЕЛ МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани со ЕМБС 6311792 со седиште на Бул.„Јане Сандански“бр.113/12 општина Аеродром – Скопје, со вкупна површина од 808м² и тоа:

- КП.бр.1331/2 КО Костур евидентирано во Имотен Лист бр.84,

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9564/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**,с.р.

192.

Врз основа на член 15, став 5 и член 71, став 2 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011 и 144/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2013 година донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕМК ДООЕЛ МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани, со ЕМБС 6311792 и со седиште на Бул. Јане Сандански Бр.113/12, општина Аеродром – Скопје, со вкупна површина од 1063 м² и тоа:

- КП Бр. 1303/3, КО Костур, со површина од 230 м², евидентирано во Имотен лист бр. 84,

- КП Бр. 1508/18, КО Костур, со површина од 669 м², евидентирано во Имотен лист бр. 87 и

- КП Бр. 1516/2, КО Костур, со површина од 164 м², евидентирано во Имотен лист бр. 86.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9565/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

193.

Врз основа на член 42, став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011 и 144/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија за изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи, со вкупна површина од 640 м² кое претставува градежна парцела 6.15 урбана единица бр. 2 за Македонски Брод, согласно Извод од Детален урбанистички план бр.09-1229/2 од 18.11.2009 година на општина Македонски Брод и тоа:

- КП бр.3234/2 во површина од 11 м² КО Македонски Брод евидентирана во Имотен лист бр. 2387
- КП бр.3235/2 во површина од 13 м² КО Македонски Брод евидентирана во Имотен лист бр. 2387
- КП бр.3236/2 во површина од 22 м² КО Македонски Брод евидентирана во Имотен лист бр. 2387
- КП бр.3237/2 во површина од 9 м² КО Македонски Брод евидентирана во Имотен лист бр. 2387
- КП бр.3239/3 во површина од 585 м² КО Македонски Брод евидентирана во Имотен лист бр. 2387

со намена изградба на заеднички станбени објекти со деловни простории - централно подрачје.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9682/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

194.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНО СПЕЦИЈАЛНО УЧИЛИШТЕ „ИСКРА“ - ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за млади и спорт му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Количина/парчиња

- Пинг – понг сетови.....	4
- Пинг – понг топчиња.....	30
- Фудбалски топки.....	4
- Кошаркарски топки.....	4
- Ракометарски топки.....	4
- Одбојкарски топки.....	4
- Дигитални фото апарати MEGXON Z51 со 7 mega pixels.....	1
- Дигитална камера DVC - 800 8MPI CCD Sensor.....	1
- Шаховски табли.....	6
- Домино сетови.....	4
- „Guess who adult“ игри.....	8
- Мини системи DVD MINI COMBO.....	1
- ЛЦД Проектор - LCD Projector SC 500.....	1
- Платно за проектор Screen Tripod 86.....	1
- Торбица за проектор Samsonite.....	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Државно специјално училиште „Искра“ - Штип, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 3

Директорот на Агенцијата за млади и спорт, склучува договор со директорот на Државното специјално училиште „Искра“ - Штип, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9691/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р

195.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за млади и спорт му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Количина/парчиња

- Пинг - понг маса.....	1
- Пинг - понг сетови.....	4

- Пинг - понг топчиња.....	30
- Фудбалски топки.....	4
- Кошаркарски топки.....	4
- Ракометарски топки.....	4
- Одбојкарски топки.....	4
- Дигитален фото апарат MEGXON Z51 со 7 mega pixels.....	1
- Дигитална камера DVC - 800 8MPI CCD Sensor.....	1
- Шаховски табли.....	6
- Домино сетови.....	4
- „Guess who adult“ игри.....	4
- Мини системн DVD MINI COMBO.....	1
- ЛЦД Проектор - LCD Projector SC 500.....	1
- Платно за проектор Screen Tripod 86.....	1
- Торбица за проектор Samsonite.....	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на општина Кавадарци, за потребите на Општинско основно училиште „Страшо Пинџур“ - Кавадарци.

Член 3

Директорот на Агенцијата за млади и спорт, склучува договор со градоначалникот на општина Кавадарци, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9691/2-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

196.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈУ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИ „ТОПАНСКО ПОЛЕ“- СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за млади и спорт му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Количина/парчиња

- Пинг - понг маса.....	1
- Пинг - понг сетови.....	4
- Пинг - понг топчиња.....	30
- Фудбалски топки.....	4
- Кошаркарски топки.....	4
- Ракометарски топки.....	4
- Одбојкарски топки.....	4
- Дигитален фото апарат MEGXON Z51 со 7 mega pixels.....	1
- Дигитална камера DVC - 800 8MPI CCD Sensor.....	1
- Шаховски табли.....	6
- Бекгејмон дрвени табли.....	6
- Домино сетови.....	4

- „Guess who adult“ игри.....	4
- Мини системи DVD MINI COMBO.....	1
- ЛЦД Проектор - LCD Projector SC 500.....	1
- Платно за проектор Screen Tripod 86.....	1
- Торбица за проектор Samsonite.....	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и млади „Топанско Поле“ - Скопје.

Член 3

Директорот на Агенцијата за млади и спорт, склучува договор со директорот на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и млади „Топанско Поле“ - Скопје со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9691/3-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

197.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011 и 01/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДАВАЊЕТО НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТАТА НА КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ МАКЕДОНСКИ БРОД, БЕРОВО, ПРИЛЕП, ТЕТОВО, ВЕЛЕС, СВЕТИ НИКОЛЕ И РАДОВИШ

1. Со давањето на дивечот на концесија во ловиштата во Република Македонија на концесионер - правно лице се обезбедуваат услови за: одгледување и заштита на дивечот; одржување на нормална бројна состојба на дивечот според капацитетот на ловиштето; реинтродукција на основните ловностопански видови во ловиштето заради побрзо постигнување на капацитетот на ловиштето; создавање на ремизи во ловиштето за размножување, заштита, прехрана и прихрана на дивечот под заштита; преземање на превентивни и други мерки за заштита на дивечот од болести; одржување на бројот на дивечот без заштита во обем кој не претставува опасност за дивечот под заштита; отстранување на кучиња и мачки скитници; обезбедување на храна, мир и вода за дивечот; одредување и спроведување на ловостој, привремена и трајна забрана за ловење на одредени видови дивеч; подигање и одржување на ловно-технички објекти во ловиштето; вршење на лов со расни кучиња (педигирани); користење на соодветни средства за ловење и чување на дивечот во ловиштето.

2. Основна цел на давањето на дивечот на концесија е планско одгледување, заштита и користење на дивечот во ловиштата.

3. Предмет на концесија е давање на дивечот на користење со концесија на дел од ловиштата востановени со Одлуката за востановување на ловишта на територијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.125/09 и 122/11) и тоа:

Реден број	Ловиште број	Име на ловиштето
1	2	3
Кичево-Бродско ловно стопанско подрачје		
реон Македонски Брод		
1	4	„Гребенски“
2	5	„Тажено“
Валандовско-Малешевско ловно стопанско подрачје		
реон Берово		
3	1	„Сарачево“
4	6	„Чифлик“
Пелагониско ловно стопанско подрачје		
реон Прилеп		
5	1	„Стреница“
6	2	„Крестец“
Полско-ловно стопанско подрачје		
реон Тетово		
7	6	„Милетино“
Средно пардарско ловно стопанско подрачје		
реон Велес		
8	3	„Соколин“
Средно пардарско ловно стопанско подрачје		
Реон Систе Николс		
9	6	„Богомилец“
10	7	„Китово“
11	8	„Дамовица“
Брегалничко ловно стопанско подрачје		
реон Радошти		
12	2	„Смеловица“
13	6	„Привлација“
14	7	„Подарен“

4. Должината на концесиониот период за ситниот дивеч е 10 години, а за крупниот дивеч 20 години.

5. Давањето на дивечот во ловиштето на концесија се врши по пат на електронска аукција. електронската аукција се објавува со Јавен повик за учество во постапка за електронско јавно надавање.

6. Јавниот повик на електронската аукција ќе се објави најдоцна 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Јавниот повик ќе трае 90 дена од денот на објавувањето.

7. За концесија на дивечот во соодветното ловиште концесионерот се плаќа годишен надоместок. Надоместокот се утврдува во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот согласно со посебната ловно стопанска основа за соодветното ловиште, а се плаќа до 30 јуни за тековната година, на сметка на Буџетот на Република Македонија.

8. Електронската аукција за доделување концесија ќе ја спроведува Комисија за подготвување, организирање и спроведување на постапката за давање на дивечот на концесија.

9. Надоместокот за издавање на тендерската документација за оваа постапка изнесува 1.000,00 денари.

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9750/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

198.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011 и 95/2012) и член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.01.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА Г.Р.П.Л. 1.2. СО НАМЕНА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС Б5, ВО КО ПОРОЈ, ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за Гр.пл.П.1.2. со намена хотелски комплекс Б5, во КО Порој, општина Тетово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Катастарски општина	Износ лист	Катастарски парцел бр.	Место наведено	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Соодветност
Порој	1303	11472	С. парцел на	калцвар	/	9527 м ²	Разделба Македонија
						Вкупно	9527 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9751/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

199.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011 и 95/2012), и член 25 став 3 од Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.01.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р 2133 ВО КО СЛУПЧАНЕ ВОН Г.Р, ОПШТИНА ЛИПКОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на Урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар на регионален пат Р 2133 во КО Слупчане вон г.р., општина Липково.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Износ лист	Катастарски парцел бр.	Место наведено	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Соодветност
Слупчане вон г.р.	693	2553/50	Стара Роква	Паша	3	3729	Слупчане
Вкупно						3729 м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9752/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

200.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011 и 95/2012) и член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на

Република Македонија“ бр.95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКТИ КО ПРДЕЈЦИ, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за одобрување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на производни објекти КО Прдејци, општина Гевгелија.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена согласно податоците од Геодетскиот елаборат за нумерички податоци изработен од ГЕО-ПРИЗМА ДООЕЛ Гевгелија бр.06-104/1 од 9.12.2010 година, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист бр	Катастарска парцела бр	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Прдејци	358	410/2	Друм	нива	5	1780м ²	Хаџи Колев Зоран
Прдејци	358	411/2	Друм	нива	5	1947м ²	Хаџи Колев Зоран
Прдејци	247	Дел од 408 (409/2)	Друм	пасиште	4	1907м ²	Република Македонија
ВКУПНО:						5634м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9753/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

201.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011 и 95/2012) и член 25 став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛИМ) КО ПРИЛЕП, ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна и загадувачка индустрија (Погон за производство на лим) КО Прилеп, Општина Прилеп.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист бр	Катастарска парцела бр	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина м ²	Сопственост
Прлеп	28524	2825	Китовица	овоштарник	2	2521	Душанови Илија Душан
ВКУПНО:						2521м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9754/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

202.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 150.000 литри гориво Еуро дизел БС и 40.000 литри Еуросупер 95 на Дирекцијата за заштита и спасување.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Дирекцијата за заштита и спасување за ангажирање и работа на возилата и градежните машини за чистење на снегот, снежните намети, одроните и лавините.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Дирекцијата за заштита и спасување.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9760/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

203.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижна ствар – земјиште, запишано во Имотен лист бр.103, КО Којлија, КП 449/5, м.в. Автопат, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење за временски период од две години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука без надомест на Дирекцијата за заштита и спасување.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за одбрана и Дирекцијата за заштита и спасување, во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9770/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

204.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ БОРОС ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПЧИЊА” С. КОИНЦЕ, ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ

1. На Друштвото за производство трговија транспорт и услуги БОРОС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – кварц на локалитетот “Пчиња” с.Коинце, општина Старо Нагоричане, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелите, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7570210	4678997
T-2	7570495	4678997
T-3	7570556	4678833
T-4	7570550	4678695
T-5	7570640	4678697
T-6	7570617	4678598
T-7	7570623	4678479
T-8	7570523	4678369
T-9	7570286	4678426
T-10	7570190	4678690
T-11	7570183	4678807
T-12	7570297	4678859
T-13	7570308	4678897
T-14	7570220	4678944

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,204851 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9802/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

205.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Концесиите за детални геолошки истражувања на минерални сировини се доделуваат во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини на локалитетите за кои се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини се стекнува со доделување на концесија, како и моментот дека се работи за истражување на минерални сировини, како единствен начин за вршење на дејноста е потребно да се доделат под концесија минералните сировини определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесиите за вршење на детални геолошки истражувања е создавање на услови за рамномерно истражување на минералните сировини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на концесиите е вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини на следните локалитети:

- “Остреш” општина Штип за минерална сировина – кварц;
- “Белучија” општина Прилеп за минерална сировина – кварц;
- “с. Бањица” општина Чашка за минерална сировина – кварц;

- "Лозенско Брдо" општина Штип за минерална суровина – варовник;
- "Рзачки Камен" с. Стамер општина Делчево за минерална суровина – варовник;
- "Краста" с. Илино општина Ресен за минерална суровина – варовник;
- "Никодин" општина Прилеп за минерална суровина – мермер;
- "Црн Габер" с. Бабино општина Демир Хисар за минерална суровина – мермер;

Концесиите за детални геолошки истражувања од став 1 од овој член се доделуваат поодделно.

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања на минерални суровини ќе биде спроведена во рок од 270 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија ја одобрува тендерската документација.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9825/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

206.

Врз основа на член 47 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана, на 9.01. 2013 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ С. БЕЛОВОДИЦА, ОПШТИНА ПРИЛЕП ОД ПРОИЗВОДНОТО-РУДАРСКО И ТРГОВСКО ДРУШТВО ГРАНИТЕ МАРБЛЕ ХАСОПУЛОС-М, ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ ПРИЛЕП НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ЛАЗАРСКИ УНИМАРБЛЕ УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО ПРИЛЕП

1. Се дава согласност за целосен пренос на концесијата за експлоатација на минералната суровина – мермер на локалитетот с.Беловодица, општина Прилеп

од Производното-рударско и трговско друштво ГРАНИТЕ МАРБЛЕ ХАСОПУЛОС-М, ДОО увоз-извоз Прилеп на Друштвото за производство, промет и услуги Лазароски УНИМАРБЛЕ увоз-извоз ДОО Прилеп, доделена со Договор за концесија бр. 24-4205/1 од 16.5.2008 година.

2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пренесува на Друштвото за производство, промет и услуги Лазароски УНИМАРБЛЕ увоз-извоз ДОО Прилеп, до рокот до кога е склучен Договорот за концесија бр. 24-4205/1 од 16.05.2008 година и под исти услови под кои е доделена со Договорот за концесија на Производното-рударско и трговско друштво ГРАНИТЕ МАРБЛЕ ХАСОПУЛОС-М, ДОО увоз-извоз Прилеп, освен во однос на висината и критериумите за определување на надоместокот за концесии за експлоатација на минерални суровини, кои ќе се утврдат врз основа на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.

3. Како почеток на користење на пренесената концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на Договорот за целосен пренос на концесијата.

4. Во име на Владата на Република Македонија, договорот од точка 3 на оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9866/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

207.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), а во врска со член 10 и член 11 од Законот за Македонска банка за поддршка на развојот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РЕПЛАСИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД КОМПЕНЗАЦИОНИТЕ ФОНДОВИ ОД СТРАНСКА ПОМОШ

Член 1

Во Одлуката за условите и критериумите за репламирање на средства од Компензационите фондови од странска помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 76/2012 и 91/2012), во членот 2 став 1 се додава нова алинеја еден, која гласи:

- микро, мали и средни претпријатија кои се занимаваат со примарно земјоделско производство.

Член 2

Во членот 5 став 1 се додава нова точка 1 која гласи:

1. За кредити за примарно земјоделско производство со кои може да се набават основни и обртни средства за:

- растително производство: поледелство (житни, индустриски, градинарски и фуражни култури); овоштарство; лозарство;

- сточарско производство: говедарство, овчарство, свињарство, козарство, живинарство, аквакултура, пчеларство;

- нова земјоделска погонска и приклучна механизација;

Износ на кредитот е до 300.000,00 евра.

Еднократна провизија при одобрување е 0,8% од износот на кредитот.

Годишна каматна стапка е 3%.

Рок на враќање до 60 месеци со вклучен грејс период од една година за основни средства и до 18 месеци за обртни средства со вклучен грејс период од три месеци. За време на грејс периодот се пресметува и наплатува камата.

Точките 1 и 2 стануваат точки 2 и 3.

Член 3

Во членот 6 став 2 по алинеја 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:

„ потврда за запишано земјоделско стопанство и пријавени производни капацитети издадена од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство при аплицирање за кредити за примарно земјоделско производство;“

Алинејата 5 се менува и гласи:

„ решение за упис во соодветните регистри на преработувачи и извозници на земјоделски производи при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство при аплицирање за кредити за преработка на земјоделски производи и извоз на примарни земјоделски производи и нивни преработки;“

Член 4

Во членот 8, став 1, бројот „30“ се заменува со бројот „90“.

Член 5

По членот 8 се додава нов член 8-а кој гласи:

“Член 8-а

Предмет на кредитирање можат да бидат и набавки кои се реализирани до 90 денови пред поднесување на кредитното барање од страна на кредитобарателот до Банката.

Како доказ за наменско искористување на средствата од став 1 од овој член, кредитобарателот заедно со документацијата наведена во член 6 од оваа одлука, дополнително ја доставува и целокупната документација за извршените набавки (фактури, договори за купопродажба, банкарски налози и изводи и друга документација).“

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9882/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

208.

Врз основа на член 54 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за одбрана, му престанува користењето на движната ствар, еден агрегат за стартување на воздухоплови (Ground Power Unit), тип HOUCIN, модел С 690, со сериски број 101642 и регистарски број С 77-126.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на Министерството за внатрешни работи, без надомест на времено користење, за период од една година од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со министерот за внатрешни работи, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука, која се дава на времено користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9983/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

209.

Врз основа на член 20 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА БИРОТО ЗА МЕТРОЛОГИЈА

Член 1

Со оваа одлука на Бирото за метрологија му се дава на трајно користење без надомест, недвижна ствар административно-деловен објект лоциран на бул. „Јане Сандански“ 109а Скопје, со вкупна површина од 1.689 m², сопственост на Република Македонија и тоа:

- Недвижен имот на КП број 843 дел 1, зграда 1, влез 003, кат 01, деловен простор Д11, со намена 570, со површина од 47 m²; зграда 1, влез 003, кат 01, деловен простор Д12, со намена 00570, со површина од 48 m²; зграда 1, влез 003, кат 01, деловен простор Д13, со намена 00570, со површина од 34 m²; зграда 1, влез 003, кат 01, деловен простор Д14, со намена 570, со површина од 37 m²; зграда 1, влез 003, кат 01, деловен простор Д15, со намена 570, со површина од 23 m²; зграда 1, влез 003, кат 01, деловен простор Д16, со намена 570, со површина од 75 m²; зграда 1, влез 003, кат 01, деловен простор Д17, со намена 570, со површина од 70 m²; зграда 1, влез 003, кат 01, деловен простор Д18, со намена 570, со површина од 26 m²; зграда 1, влез 003, кат 01, ХС, со намена 511, со површина од 94 m², запишан во ИЛ. бр. 48443, КО Кисела Вода 2.

- Недвижен имот на КП бр. 843, дел 1, и тоа: 23/49 од зграда 1, влез 003, кат 01, ХС, со намена 511, запишан во ИЛ. бр.48444, КО Кисела Вода 2.

- Недвижен имот на КП бр. 843, дел 1, (кој е адаптиран за лаборатории) и тоа: 24/399 идеален дел од зграда 1, влез 002, кат ПО1, со намена 511, запишан во ИЛ. бр. 45355 КО Кисела Вода 2;

- Недвижен имот на КП бр. 843, дел 1 (кој е адаптиран за лаборатории) и тоа: 676/1923 идеален дел, зграда 1, влез 002 ПО, со намена 518, запишан во ИЛ. бр. 45354, КО Кисела Вода 2;

- Недвижен имот на КП бр. 843, дел 1 (кој е адаптиран за лаборатории) и тоа: 490/1509 идеален дел, зграда 1, влез 002 ПО2, со намена 518, запишан во ИЛ. бр. 48445, КО Кисела Вода 2;

- Недвижен имот на КП бр. 843, дел 1 (кој е адаптиран за лаборатории) и тоа: 22/282 идеален дел, зграда 1, влез 002 ПО2, со намена 511, запишан во ИЛ.бр. 45356, КО Кисела Вода 2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9990/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

210.

Врз основа на член 69, став 5 Законот здравствено-то осигурување („Службен весник на Република Македонија“, бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ПРЕВЕНТИВНИ И ОДРЕДЕНИ РАБОТИ ОД ПРИМАРНА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА КОИ ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ОБЕЗБЕДУВА СРЕДСТВА ЗА НИВНО ЦЕЛОСНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ ВО 2013 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарната, специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2013 година и тоа:

Реден број	Јавна здравствена установа
1	Здравствен дом - Битола
2	Здравствен дом - Гевгелија
3	Здравствен дом - Кавадарци
4	Здравствен дом - Кочани
5	Здравствен дом - Охрид
6	Здравствен дом - Прилеп
7	Здравствен дом - Струмица
8	Здравствен дом - Тетово
9	Здравствен дом - Берово
10	Здравствен дом - Македонски Брод
11	Здравствен дом - Валандово
12	Здравствен дом - Вевчани
13	Здравствен дом - Демир Хисар
14	Здравствен дом - Кратово
15	Здравствен дом - Крушево
16	Здравствен дом - Неготино
17	Здравствен дом - Пехчево
18	Здравствен дом - Ресен
19	Здравствен дом - Ростуше
20	Здравствен дом - Свети Николе
21	Здравствен дом Железничар
22	Универзитетска клиника за токсикологија
23	Универзитетска клиника за инфективни болести
24	Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје

25	Клиничка болница - Битола
26	Општа болница Дебар
27	Општа болница Гостивар
28	Општа болница Куманово
29	Општа болница Охрид
30	Општа болница Прилеп
31	Клиничка болница - Штип
32	Градска општа болница 8-ми Септември - Скопје
33	Универзитетска клиника по хируршки болести - Св. Наум Охридски - Скопје
34	Специјална болница по гинекологија и акушерство - Чаир Скопје
35	Институти по белодробни заболувања кај децата Козле - Скопје
36	Психијатриска болница - Скопје
37	Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон - Скопје
38	Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија
39	Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија
40	Универзитетска клиника за ендокринологија
41	Универзитетска клиника за ревматологија
42	Универзитетска клиника за хематологија
43	Универзитетска клиника за дерматологија
44	Универзитетска клиника за урологија
45	Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија
46	Универзитетска клиника за психијатрија
47	Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични, респираторни неспецифични и алергиски заболувања Отешево
48	ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија - Скопје
49	Центар за јавно здравје - Прилеп

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-9994/1 - 12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

211.

Врз основа на член 11 алинеја 3 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/1998, 98/2004 и 48/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.01.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

1.Со оваа одлука се дава согласност на Годишната програма за работа и развој на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје за 2013 година, бр.02-45/1 од 9.1.2013 година.

2.Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10007/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

212.

Врз основа на член 42 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 06/2009, 114/2009, 35/2010, 167/2010, 36/2011, 6/2012 и 24/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.01.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2013 година изнесува 73,8 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2013 година.

Бр. 41-10019/1-12 9 јануари 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески , с.р.
--	---

213.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за култура се дава на времено користење недвижни ствари – двор со површина од 3463 м², земјиште под зграда со површина од 668 м² и објект, зграда бр. 1, влез бр. 1 кат приземје со вкупна површина од 539 м² и кат сутерен со површина од 690 м², лоцирани на ул. „Гумење“, КП бр. 4122/2, КО Крушево, евидентирано во Имотен лист бр. 6568, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на времено користење за период до осум дена.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-10037/1 9 јануари 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески , с.р.
--	---

214.

Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.

8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВРИ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА СПОМЕН КУКА НА ТОДОР ПРОЕСКИ ВО КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на недвижните ствари – двор со површина од 3463м², земјиште под зграда со површина од 668 м² и објект, зграда бр. 1, влез бр. 1 кат приземје со вкупна површина од 539 м² и кат сутерен со површина од 690 м², лоцирани на ул. „Гумење“, КП бр. 4122/2, КО Крушево, евидентирано во Имотен лист бр. 6568, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Националната установа Спомен кука на Тодор Проески во Крушево.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за култура и Националната установа Спомен кука на Тодор Проески од Крушево во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-10037/2 9 јануари 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески , с.р.
--	---

215.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2013 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА - СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма за 2013 година на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје, бр. 02-303/5 од 25.12.2012 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 25.12.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-10044/1-12 9 јануари 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески , с.р.
---	---

216.

Врз основа на член 28 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 171/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.1.2013 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2013 ГОДИНА

I

Средствата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година во вкупен износ од 1.160.000.000 денари се обезбедени согласно Буџетот на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 171/2012), раздел 14004 - Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој (во понатамошен текст Агенцијата), програма 2 - Финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, потпрограма 20-Финансиска поддршка во земјоделството, ставка 464 – разни трансфери во износ од 500.000.000 денари и потпрограма 2А-Финансиска поддршка на рурален развој, ставка 489 – капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 660.000.000 денари.

II

Дел од средствата од став 1 на овој дел во износ од 1.057.000.000 денари ќе се користат за следниве мерки за рурален развој:

Код на мерката	Назив на мерката	Износ (во денари)
111	Обука и информирање на земјоделските производители	4.000.000
112	Помош на млади земјоделци за започнување со земјоделска дејност	7.000.000
114	Советодавни услуги за развој на земјоделството	7.000.000
121	Инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства	236.000.000
123	Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделските производи	11.000.000
124	Инвестиции во инфраструктура за создавање на предислови за развој на земјоделството и заштита од природните непогоди	302.000.000
131	Воспоставување на земјоделски задржки	11.000.000
211	Помош за вклучување на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност (ПОМ)	80.000.000
213	Помош за зачувување на руралните предели и нивните традиционални карактеристики	12.000.000
214	Помош за зачувување на генетската разновидност на автохтоните земјоделски растенија и автохтоните раси на добиток	10.000.000
215	Органско производство	67.000.000
321	Развој на јавна инфраструктура во рурални средини	230.000.000
322	Обнова и развој на селата	35.000.000
323	Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја	39.000.000
411	Поддршка за подобрување на знаења и вештини за подготвување и реализација на стратегии за локален развој на рурални средини	2.000.000
413	Реализација на стратегии за локален развој на рурални средини (подготвени од ЛАП/или од локалната самоуправа)	4.000.000
	ВКУПНО	1.057.000.000

III

Дел од средствата од дел I на оваа програма во износ од 103.000.000 денари се наменети за следниве мерки на државна помош во земјоделството и руралниот развој:

Точка	Вид на мерка	Износ
1.	Техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој	97.000.000
1.1.	Организирање и спроведување на програми за обука кои не се поддржуваат преку мерките за руралниот развој	6.000.000
1.2.	Организирање и спроведување на манифестации и саеми	
1.3.	Учество на саемски манифестации и саеми на земјоделски производители	25.000.000
1.4.	Помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи	21.800.000
1.5.	Изработка и публикување на образовни, информативни, научни, пропагандни и стручни материјали, публикации и списанија	4.000.000
1.6.	Спроведување на истражувања, изработка на анализи, предлог-проекти, студии и стратешки документи од областа на земјоделството и руралниот развој	7.200.000
1.7.	Инвестициони вложувања за воспоставување на научно демонстративни примери	8.000.000
1.8.	Други трошоци и инвестициони вложувања за воспоставување и спроведување на мерките за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој	25.000.000
2.	Помош за плодоуживатели	6.000.000
	ВКУПНО	103.000.000

IV

Средствата од табелата од дел II мерка 111 „Обука и информирање на земјоделските производители“ од оваа програма се спроведуваат во согласност со член 66 од Законот за земјоделство и рурален развој, а се наменети за финансиска помош во вид на поддршка која се доделува за организирање и одржување на информативни сесии од следниве области:

- воведување на дополнителни дејности на земјоделско стопанство,
- воведување и употреба на современи технолошки достигнувања и иновативни практики,
- трансфер на знаења за постигнати научно-истражувачки резултати, и
- примена на пропишаните стандарди од областа на заштита на животната средина, заштита и здравје на луѓето, заштита и здравје на растенијата, заштита, здравје и благосостојба на животните и примена на хигиенски практики.

Помошта од став 1 на овој дел ќе се спроведува преку јавните институции од областа на образованието и научно-истражувачката работа за земјоделство.

V

Средствата од табелата од дел II за мерка 112 „Помош на млади земјоделци за започнување со земјоделска дејност“ од оваа програма, се спроведуваат во согласност член 67 од Законот за земјоделство и руралниот развој.

Дел од средствата од табелата од дел II за мерката 112 „Помош на млади земјоделци за започнување со земјоделска дејност“ на оваа програма во износ од 2.300.000 денари се наменети за спроведувањето на постапки од мерка 1.2. „Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година.

Финансиската помош од став 1 на овој дел може да се додели во вид на авансна исплата во висина од 30% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци.

VI

Средствата од табелата од дел II за мерка 114 „Советодавни услуги за развој на земјоделството“ од оваа програма, се спроведуваат во согласност со член 69 од Законот за земјоделство и руралниот развој, а се наменети за финансиска помош во вид на поддршка која се доделува за воспоставување на систем на советодавни услуги.

Корисниците на средства од став 1 на овој дел се:

- национални здруженија на земјоделски производители евидентирани во евиденцијата на социјални и економски партнери која се води во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во понатамошен текст: Министерството), и
- правни лица основани за вршење на дејност од областа на советодавни услуги во земјоделството.

Корисниците од став 2 на овој дел треба да се запишани во евиденција на давателите на советодавни услуги која се води во Министерството.

Финансиската помош од став 1 на овој дел може да се додели во вид на авансна исплата во висина од 30% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци.

VII

Средствата од табелата од дел II мерка 121 за „Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства“ од оваа програма, се спроведуваат во согласност со член 70 од Законот за земјоделство и руралниот развој.

Дел од средствата од став 1 на овој дел во износ од 167.210.000 денари се распределуваат како неповратната финансиска поддршка за инвестиции за следните намените:

- набавка на добиток – 39.000.000 денари
- набавка на пчелни матици - 1.000.000 денари,
- подигнување на нови лозови и овошни насади и медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) на нови површини – 45.000.000 денари, и
- инвестиции во земјоделска опрема и механизација за житни и индустриски култури – 82.210.000 денари.

Дел од средствата од од став 1 на овој дел во износ од 68.790.000 денари се наменети за спроведувањето на постапки од мерка 1.4. „Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година.

Неповратната финансиска поддршка од став 2 на овој дел по барање на корисникот може да се додели на две рати или согласно со фазите на реализација на инвестицијата.

Неповратната финансиска поддршка за инвестиции од став 2 алинеја 1 на овој дел се доделува за набавка на високостелни педигрирани јуници (со исклучок на јуници од расата Буша), машки приплодни грла овци и кози оригинали и репродуктори, и свињи (нерези и назимки) – оригинали и хибриди од признати организации на одгледувачи на добиток и од увоз, во период од 1 мај до 31 декември во претходната година од годината за која е донесена оваа програма и за тековната година за која се донесува оваа програма.

Неповратната финансиска поддршка за инвестиции од став 2 алинеја 2 на овој дел се доделува за набавка на матици од одобрено и регистрирано одгледувалиште на пчелни матици.

Неповратната финансиска поддршка за инвестиции од став 2 алинеја 3 на овој дел се исплаќа за подигнати нови лозови и овошни насади и медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) на нови површини во период од 1 септември до 31 декември во претходната година од годината за која е донесена оваа програма и за тековната година за која се донесува оваа програма.

Краен рок за поднесување на барања за исплата на поддршка за набавен приплоден добиток во период од 1 мај до 31 декември во претходната година од годината за која е донесена оваа програма и за подигнати нови лозови и овошни насади и медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) на нови површини во период од 1 септември до 31 декември во претходната година од годината за која е донесена оваа програма е 28 февруари 2013 година.

Краен рок за поднесување на барања за исплата на поддршка за подигнати нови лозови и овошни насади и медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) на нови површини во период од 1 септември до 31 декември во претходната година од годината за која е донесена оваа програма е 28 февруари 2013 година.

VIII

Средствата од табелата од дел II мерка 123 „Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи“ од оваа програма ќе се доделат во согласност со член 72 од Законот за земјоделство и руралниот развој како неповратната финансиска поддршка за инвестиции за следните намени:

- примарна обработка и доработка на житни култури, и
- преработка на јајца.

IX

Средствата од табелата од дел II мерка 124 „Инвестиции во инфраструктура за создавање на предуслови за развој на земјоделството и заштита од природните непогоди“ од оваа програма се доделуваат во согласност со член 73 од Законот за земјоделство и руралниот развој како неповратната финансиска поддршка за инвестиции по поединечни намени како следи:

- инфраструктура за пристап до земјоделското земјиште (полски патишта),
- чистење на каналска мрежа за одводнување и наводнување на земјоделско земјиште,
- инфраструктура за снабдување со електрична енергија и водоснабдување (за наводнување) на земјоделско земјиште, и
- инвестиции наменети за водостопанство.

Дел од средствата од од став 1 на овој дел во износ од 4.462.329 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски од реализација на мерка 1.7. „Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година.

Средствата од став 1 на овој дел може да ги користат:

- единиците на локалната самоуправа за инвестициите од став 1 алинеја 1, 3 и 4 на овој дел,
- водостопанските претпријатија и јавни претпријатија кои управуваат со хидросистем за инвестициите од став 1 алинеја 2 и 4 на овој дел,
- водни заедници за инвестициите од став 1 алинеја 3 на овој дел, и
- земјоделски стопанства евидентирани во ЕРЗС за инвестициите од став 1 алинеја 3 на овој дел.

Средствата за инвестициите од став 1 алинеја 2 и 4 на овој дел може да ги спроведува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во понатамошен текст: Министерството) по пат на јавна набавка при што најдоцна до 28 февруари 2013 година доставува најава за висина и намена на средства кои ќе ги спроведува до Агенцијата.

Висината на поддршката од став 1 на овој дел изнесува 100% од износот на прифатливите трошоци освен за инвестициите кои ги спроведува водостопанско претпријатие и јавни претпријатија кои управуваат со хидросистем за кои висината на поддршката изнесува 80% од износот на прифатливите трошоци.

Средствата од став 1 на овој дел може да се доделат на две рати или согласно со фазите на реализација на инвестицијата врз основа на временски ситуации од надзор или документација за набавка на опрема.

X

Средствата за мерката 131 „Воспоставување на земјоделски задруги“ од табелата од дел II на оваа програма ќе се доделат во согласност со член 74 од Законот за земјоделство и руралниот развој за:

- воспоставување на задруга со претежна дејност од областа на земјоделството основана од носители на земјоделски стопанства регистрирани во Единствен регистар на земјоделски стопанства (во понатамошен текст: ЕРЗС) при Министерството (во понатамошен текст: земјоделска задруга),
- организирање на информативни и промотивни активности за земјоделски производи.

Средствата од став 1 алинеја 1 на овој дел може да ги спроведе Министерството за обезбедување на техничка поддршка за воспоставување на земјоделски задруги.

Поддршката од став 1 алинеја 3 на овој дел се доделува во износ од 100% од вкупните прифатливи трошоци за спроведување на предвидените активности во програма за работа на земјоделската задруга.

XI

Средствата од табелата од дел II мерка 211 „Пошош за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за земјоделска дејност (ПОМ)“ од оваа програма согласно член 78 од Законот за земјоделство и рурален развој и се доделува за дополнител-

на финансиска поддршка во висина од 15% на директните плаќања по површина, грло добиток или единица производ.

Помошта од став 1 на овој дел се доделува согласно член 47 од Законот за земјоделство и рурален развој.

XII

Средствата од табелата од дел II мерка 213 „Помош за зачувување на руралните предели и нивните традиционални карактеристики“ на оваа програма согласно член 78 од Законот за земјоделство и рурален развој и се доделува за надомест на трошоци за одржување на висински пасишта и ливади и поддршка на традиционалното овчарство и тоа:

- во висина од 80% од трошоците за чување и напасување на добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасиште (вклучително и ливади) кое се наоѓа во населени места со надморска висина поголема од 700 метри односно регистрираните одгледувалишта каде се одгледува добитокот да се наоѓаат во населени места со надморска висина поголема од 700 метри, и

- во висина од 40% од трошоци за чување и напасување на добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасиште (вклучително и ливади) кое се наоѓа во населени места со надморска висина под 700 метри односно регистрираните одгледувалишта каде се одгледува добитокот да се наоѓаат во населени места со надморска висина поголема од 700 метри.

Дел од средствата од став 1 на овој дел во износ од 11.363.887 денари се наменети за спроведувањето на постапки за мерка 2.1. „Помош за вршење на земјоделска дејност за заштита и унапредување на животната средина“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година.

Помошта од став 1 на овој дел се исплаќа за најмногу 20 вработени лица за чување и напасување на добитокот (овци, кози и/или говеда) на пасиште (вклучително и ливади) при што за 10 вработени лица се исплаќа 80% за помошта од став 4 alineja 1 на овој дел односно 40% за помошта од став 4 alineja 2 на овој дел, а за вработените лица над 10 помошта се намалува за 50%.

За помошта од став 1 на овој дел, бројот на вработени лица за кои се пресметува поддршката е во следниов сооднос:

- за одгледување на овци во сооднос 1 вработено лице на 150 овци,
- за одгледување на кози во сооднос 1 вработено лице на 50 кози, и
- за одгледување на говеда во сооднос 1 вработено лице на 80 говеда.

Бројот на вработени лица за кои е исплатена поддршката треба да е ист најмалку една година од годината за која е исплатена поддршката.

XIII

Средствата од табелата од дел II мерка 214 „Помош за зачувување на генетската разновидност на автохтоните земјоделски растенија и автохтони раси на добиток“ се спроведува согласно член 78 од Законот за земјоделство и рурален развој за:

- воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните земјоделски растенија и чување и обезбедување на задолжителни генетски резерви на автохтоните земјоделски растенија, и
- воспоставување, следење и анализирање на состојбите со автохтоните раси на добиток и чување и обезбедување на задолжителни генетски резерви на автохтоните раси на добиток.

Средствата од став 1 alineja 1 на овој дел во износ од 3.000.000 денари се наменети за финансирање на активности за инвентаризација на автохтони сорти на

земјоделски растенија и оперативните мерки и активности за ревитализација на ген банките со во Скопје, Струмица и Прилеп.

Средствата од став 1 alineja 2 на овој дел во износ од 7.000.000 денари се наменети за финансирање на годишни активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2011 до 2017 година.

Средствата од став 1 на овој дел ги спроведува Министерството за исплата на субјектите на кои им е доделена јавна услуга или овластување согласно со прописите од областа на сточарството, семе и саден материјал и здравје и заштита на растенијата.

XIV

Средствата од табелата од дел II мерка 215 „Органско производство“ од оваа програма се доделуваат согласно член 47 од Законот за земјоделство и рурален развој.

XV

Средствата од табелата од дел II мерка 321 „Развој на јавна инфраструктура во рурални средини“, од оваа програма се доделуваат како неповратната финансиска поддршка за инвестиции за следниве намени:

- инвестиции во локална патна инфраструктура (вклучително и мостови) за поврзување меѓу две или повеќе села во должина до 5 км,

- инвестиции во локална патна инфраструктура (вклучително и мостови) за поврзување на села со регионален пат или со населено место – град во должина до 7 км,

- инвестиции во обезбедување на телекомуникациска инфраструктура во населени места – села со број на жители до 500 согласно последниот попис на население и домаќинства во Република Македонија.

- инвестиции во водоснабдителни и канализациони системи во населени места – села до 1.500 жители согласно последниот попис на население и домаќинства во Република Македонија, и

- инвестиции во објекти и опрема за организирање на продажба на земјоделски производи во рурални средини,

- инвестиции во објекти и опрема за организирање на продажба на жив добиток во рурални средини и за усогласување на постоечките пазари за жив добиток согласно законите од областа на ветерина, и

- инвестиции во објекти и опрема за детски, младински и/или пензионерски културни центри или клубови во населени места – села.

Дел од средствата од став 2 на овој дел во износ од 72.500.000 денари се наменети за спроведувањето на постапки за реализација на мерката 3.1. „Подобрување на квалитетот на живот во рурални средини од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година.

Корисници на средствата од став 1 на овој дел се единиците на локалната самоуправа – рурално подрачје и единиците на локалната самоуправа на чија територија се наоѓа руралната средина за која се однесува инвестицијата.

Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерките од став 1 на овој дел е во согласност со член 90 од Законот за земјоделство и рурален развој.

Неповратната финансиска поддршка од став 1 од овој дел се доделуваат во висина од 100% од вкупната вредност на прифатливите трошоци и се исплаќа во висината на износот утврден согласно договорите за јавна набавка склучени од корисниците од став 3 на овој дел.

Неповратната финансиска поддршка од ставот 1 на овој дел се исплаќа на корисниците кои претходно го исплатиле делот од вредноста на инвестицијата кој се однесува на неприфатливите трошоци (вклучително и даноци) на економскиот оператор со кој склучиле договор за јавна набавка за одобрената инвестиција.

Неповратната финансиска поддршка од ставот 1 на овој дел по барање на корисникот може да се додели во вид на авансна исплата во висина од 20% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци или на две рати или согласно со фазите на реализација на инвестицијата врз основа на временни ситуации од надзор или документација за набавка на опрема.

XVI

Средствата од табелата од дел II мерка 322 „Обнова и развој на селата“ од оваа програма се доделуваат како неповратната финансиска поддршка за инвестиции за следниве намени:

- изработка на урбанистички планови за населени места – села,
- инвестиции за изградба и/или реконструкција на селски улици (вклучително и атмосферска канализација и пешачки елементи) во должина до 1км, и
- инвестиции за изградба и/или реконструкција на плоштади, зелени површини и/или шеталишта во рурални средини до 30.000 жители.

Корисници на средствата од став 1 на овој дел се единиците на локалната самоуправа – рурално подрачје и единиците на локалната самоуправа на чија територија се наоѓа руралната средина за која се однесува инвестицијата.

Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерките од став 1 на овој дел е во согласност со член 90 од Законот за земјоделство и рурален развој.

Неповратната финансиска поддршка од став 1 од овој дел се доделуваат во висина од 100% од вкупната вредност на прифатливите трошоци и се исплаќа во висината на износот утврден согласно договорите за јавна набавка склучени од корисниците од став 2 на овој дел.

Неповратната финансиска поддршка од ставот 1 на овој дел се исплаќа на корисниците кои претходно го исплатиле делот од вредноста на инвестицијата кој се однесува на неприфатливите трошоци (вклучително и даноци) на економскиот оператор со кој склучиле договор за јавна набавка за одобрената инвестиција.

Неповратната финансиска поддршка од ставот 1 на овој дел по барање на корисникот може да се додели во вид на авансна исплата во висина од 20% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци или на две рати или согласно со фазите на реализација на инвестицијата врз основа на временни ситуации од надзор или документација за набавка на опрема.

XVII

Средствата од табелата од дел II мерка 323 „Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја“ од оваа програма, се доделуваат како неповратната финансиска поддршка за инвестиции за следниве намени:

- инвестиции во локална патна инфраструктура (вклучително и мостови) за поврзување на населени места - села со локалитет од значење за начинот на живот и работа на селската популација во должина до 2 км,
- означување на културни и природни знаменитости во рурални средини,
- одбележување и унапредување на планинарски и велосипедски патеки, и

- уредување на излетнички места во рурални средини (вклучително и нивно поврзување со електрична енергија, водоснабдување, канализација).

Корисници на средствата од став 1 на овој дел се единиците на локалната самоуправа – рурално подрачје и единиците на локалната самоуправа на чија територија се наоѓа руралната средина за која се однесува инвестицијата.

Корисник на средствата од став 1 алинеја 2, 3 и 4 од овој дел може да биде и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија во вкупен износ за превземени и реализирани прифатливи трошоци до 25.000.000 денари.

Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерките од став 1 на овој дел е во согласност со член 90 од Законот за земјоделство и рурален развој.

Неповратната финансиска поддршка од став 1 од овој дел се доделуваат во висина од 100% од вкупната вредност на прифатливите трошоци и се исплаќа во висината на износот утврден согласно договорите за јавна набавка склучени од корисниците од став 2 и 3 на овој дел.

Неповратната финансиска поддршка од ставот 1 на овој дел се исплаќа на корисниците кои претходно го исплатиле делот од вредноста на инвестицијата кој се однесува на неприфатливите трошоци (вклучително и даноци) на економскиот оператор со кој склучиле договор за јавна набавка за одобрената инвестиција.

Неповратната финансиска поддршка од ставот 1 на овој дел по барање на корисникот може да се додели во вид на авансна исплата во висина од 20% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци или на две рати или согласно со фазите на реализација на инвестицијата врз основа на временни ситуации од надзор или документација за набавка на опрема.

XVIII

Средствата од табелата од дел II за мерката 411 „Поддршка за здобивање на знаења и вештини за подготвување и реализација на стратегии за локален развој на рурални средини“ од оваа програма ќе се доделат за услуги за прибирање на податоци, студии и анализи за изработка на стратегии за локален рурален развој.

Корисници на средствата од став 1 на овој дел се единиците на локалната самоуправа со седиште во рурална средина.

Средствата од став 1 од овој дел се доделуваат во висина од 100% од вкупната вредност на прифатливите трошоци за услуги за прибирање на податоци, студии и анализи за изработка на стратегии за локален рурален развој.

XIX

Средствата од табелата од дел II за мерката 413 „Реализација на стратегии за локален развој на рурални средини (подготвени од ЛАГ/или од локалната самоуправа)“ од оваа програма ќе се доделат за поддршка за спроведување на активности од стратегиите за локален рурален развој.

Корисници на средствата од став 1 на овој дел се единиците на локалната самоуправа со седиште во рурална средина.

Средствата од став 1 од овој дел се доделуваат во висина од 100% од вкупната вредност на прифатливите трошоци за поддршка за спроведување на активности од стратегиите за локален рурален развој.

XX

Средствата од табелата од дел III точка 1. „Техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој“ се спроведуваат согласно член 101 од Законот за земјоделство и рурален развој.

Дел од средствата од табелата од дел III потточка 1.1. „Организирање и спроведување на програми за обука кои не се поддржуваат преку мерките за руралниот развој“ во износ од 3.000.000 денари се наменети за исплата на обврски кои произлегуваат од склучени договори за јавна набавка за едукативни и информативни кампањи за земјоделците согласно мерката 2. „Материјални трошоци за спроведување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој, подмерка 2.3. „Организирање и спроведување на обуки на потенцијалните корисници за користење на средствата од оваа програма“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година.

Дел од средствата од табелата од табелата од дел III потточка 1.4 „Помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи“, во износ од 16.800.000 денари се наменети за исплата на обврски кои произлегуваат од спроведувањето на мерката 1. „Помош за обезбедување техничка поддршка во земјоделството, подмерка 1.2. „Помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2011 година.

Дел од средствата од табелата од дел III потточка 1.6. „Спроведување на истражувања, изработка на анализи, предлог-проекти, студии и стратешки документи од областа на земјоделството и руралниот развој“ во износ од 1.630.000 денари се наменети за исплата на обврски кои произлегуваат од склучени договори за јавна набавка за изработка на геодетски елаборати согласно мерката 2. „Материјални трошоци за спроведување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој“, подмерка 2.9. „Трошоци за изработка на геодетски елаборати“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година.

Дел од средствата од табелата од дел III потточка 1.8. „Други трошоци и инвестициони вложувања за воспоставување и спроведување на мерките за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој“ во износ од 3.000.000 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски кои произлегуваат од склучени договори за јавна набавка на кои произлегуваат од мерката 2. „Материјални трошоци за спроведување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој“, подмерка 2.8. „Трошоци за спроведување на едукативни и информативни кампањи за земјоделците“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година.

Средствата од табелата од дел III точка 2. „Помош за плодоуживатели“ ќе се спроведат согласно член 106-а од Законот за земјоделство и рурален развој и ќе се исплатат во висина на помошта по корисник утврдена во договорите за доделување на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодоуживање склучени во 2012 година и во 2013 година.

XXI

Средствата од оваа програма ги спроведува Агенцијата по пат на отворени јавни повици за прибирање на барања за користење на поддршката и барања за исплата на средства по мерките за рурален развој од дел II на оваа програма, доколку поинаку не е уредено со оваа програма.

Роковите за објавување на јавните повици за поднесување на барања за користење на поддршката од оваа програма по поединечни мерки од оваа програма се следни:

- за мерките од дел IV, V, VI, VII, VIII, IX и XIV на оваа програма не подоцна од 20 дена од денот на објавување на оваа Програма

- за мерките од дел XI став 1 алинеја 1 и дел XIII согласно уредбата од член 47 од Законот за земјоделство и рурален развој.

Рокот за објавување на јавните повици за поднесување на барања за исплата на поддршката од оваа програма по мерките од дел X и дел XI став 1 алинеја 2 на оваа програма е 1 ноември 2013.

Еден корисник поднесува посебно барање за секоја мерка во оригинал. Еден корисник може да поднесе најмногу две барања за користење на поддршката по различни мерки од оваа програма.

Исплатата на средствата од оваа програма ја врши Агенцијата.

За реализација на оваа програма се грижи Министерството.

Рокот за реализација на средствата од оваа програма е согласно утврдената динамика за реализација на средствата утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2013 година.

XXII

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-214/1
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

217.

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за туристичка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/2004, 89/2008, 12/2009, 17/2011, 47/2011, 53/2011 и 123/2012) и член 9 став 2 од Законот за такса за привремен престој („Службен весник на Република Македонија“ бр.19/1996, 26/2002, 51/2003, 88/2008 и 17/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.1.2013 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ЗА 2013 ГОДИНА

I

Со оваа програма ќе се реализираат активности за развој на туризмот во Република Македонија за 2013 година.

Средствата за реализација на оваа програма се утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 167/2012), раздел 10001 – Министерство за економија, во Подпрограма 14 – Развој на туризмот во Република Македонија, на категориите 42 – стоки и услуги, 46 – субвенции и трансфери, планирани се во Буџетот на Република Македонија за 2013 година финансиски средства во износ од 4.704.000, 00 денари.

II

Средствата од делот I од оваа програма ќе се користат за следните активности:

1. Обезбедување на туристички податоци за 2012 и проекција на идни показатели (Туристичка сателитска сметка), со помош на Светската Туристичка Организација.

Со системска анализа и собирање на разни податоци, анкети, прашалници и интервјуа за време на целата сезона кога низ државата гравитираат туристи, ќе се изработи статистички систем на правилно следење на податоците од туризмот кои се од голема важност за туристичкиот сектор заради добивање на јасна слика и информации за потребите, можностите, позитивните и негативните интереси на туристите кои ја посетуваат

Република Македонија. Активноста ќе биде во соработка со Народна банка на Македонија, Министерството за внатрешни работи и Државниот завод за статистика. Оваа активност ќе се реализира во периодот од м. јануари до м. февруари 2013 година.

200.000,00 денари

2. Измени и дополнувања на законска регулатива за секторот туризам и угостителство.

Изменување и дополнување на законската регулатива од областа на туризмот и угостителството, со ангажирање на локални консултанти кои ќе помогнат во ревидирањето на законската регулатива како и во подзаконските акти за минимално технички услови за угостителските објекти и системот на категоризација на угостителските објекти. Оваа активност ќе се реализира тековно во цела 2013 година.

150.000,00 денари

3. Функционирање на центар за обука со едукација и тренинзи во туризмот и угостителството за платформата „доживотно учење“

Туризмот и угостителството се услужни дејности каде влијанието на човечките ресурси се од големо значење. Постојаното усовршување, едукација како обука на човечките ресурси во овие два сектори е од големо значење. Со функционирањето на еден ваков центар ќе се овозможи да се едуцираат нови кадри, доусовршуваат постојните, како и да се обучуваат сите заинтересирани учесници во областа на туризмот и угостителството. Оваа активност Министерството за економија ќе ја реализира во тесна соработка со туристичкото стопанство во период од м. март до м. октомври 2013 година.

900.000,00 денари

4. Проект за одбележување (сигнализација) на туристичките места

Во рамките на подобрување на квалитетот на туристичката сигнализација на позначајни туристички, културни, историски и природни места во Република Македонија, Министерството за економија во соработка со Министерството за внатрешни работи и Министерството за транспорт и врски, ќе се организира изработка и одбележување со препознатливи браон табли и ознаки неколку позначајни туристички места во државата. Оваа активност ќе се реализира во периодот од м. април до м. јули 2013 година.

400.000,00 денари

5. Печатење на промотивни материјали од областа на туризмот

Печатење на постоечкиот промотивен материјал во Министерството за економија ќе ги опфати следниве потреби:

-Изработка (печатење) на промотивни туристички брошури по разни туристички сегменти на повеќе странски јазици, флаери, постери, кеси, папки и др промотивен материјал.

- Печатење на „Туристички водич на Република Македонија“ на англиски и германски јазик.

Оваа активност ќе се реализира во периодот од м. мај до м. јуни 2013 година.

200.000,00 денари

6. Меѓународна и билатерална соработка во туризмот

Зголемена и интензивирани соработка во доменот на меѓународната комуникација со големите и значајни туристички организации и институции кои придонесуваат за развој на туризмот како Светската туристичка организација, Европската патничка комисија, Централно европската иницијатива и др., учество на саеми, како и билатералните соработки во областа на туризмот (потпишување на договори, регионални конференции, средби и др.), како и плаќање на членарината за Светската Туристичка Организација. Оваа активност ќе се реализира тековно во цела 2013 година.

2.054.000,00 денари

7. Субвенции за разни туристички манифестации и форуми и субвенционирање на Националните ресторани-меани

Со оваа активност ќе се субвенционираат разни локални туристички манифестации и бизнис форуми кои се одржуваат од страна на туристичкото стопанство, за кои немаат доволно сопствени финансиски средства и бараат поддршка или субвенционирање од владините институции, а се интересни за развојот на туризмот. Исто така за прва пат ќе се субвенционира и категоријата на Национален ресторан согласно критериумите за исполнување и добивање на ознаката за овој вид на ресторан. Оваа активност ќе се реализира во периодот од м. мај до м. јуни 2013 година.

800.000,00 денари

ВКУПНО

4.704.000,00 денари

III

Активностите по точките 2, 3, 4 и 5 утврдени од дел II на оваа програма Министерството за економија ќе ги реализира по пат на објава на јавна набавка.

Активностите по точките 1 и 6 утврдени од дел II на оваа програма Министерството за економија ќе ги реализира со директна уплата на членарината.

Активностите по точката 7 утврдена од дел II на оваа програма Министерството за економија ќе ги реализира по пат на објава на јавен повик.

IV

За начинот и динамиката на реализирање на оваа програма ќе се грижи Министерството за економија.

V

Министерството за економија, заклучно со 31.2.2014 година до Владата на Република Македонија ќе достави извештај со финансиски показатели за реализација на оваа програма, во кој ќе бидат опфатени постигнатите резултати и финансиски показатели како и образложението за евентуалните отстапувања од планираните активности.

VI

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9824/1-12
3 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

218.

Врз основа на член 28 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/12), член 7 став 3 и 4 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11 и 126/12), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/06, 88/08, 31/10, 36/11 и 53/11), член 12 од Закон за вино („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11 и 6/12) и член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08 и 116/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.1.2013 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2013 ГОДИНА

I

Средствата за финансиска поддршка во земјоделството за 2013 година во вкупен износ од 6.885.500.000,00 денари, обезбедени согласно Буџетот на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 167/12) раздел 14004 програма 2 потпрограма 20 ставка 464 разни трансфери ќе се користат според следните мерки:

Број на мерка	Мерка за поддршка на доходот на земјоделските стопанства	Вкупен износ на мерката во денари
1.	Директни плаќања за растително производство	3.564.900.000,00
2.	Директни плаќања за сточарско производство	2.205.600.000,00
	<i>Мерки за дополнителна поддршка за развој на земјоделството (оржанични помош во земјоделството)</i>	
3.	Помош за премини за осигурување	35.000.000,00
4.	Помош за заштита на земјоделското земјиште	5.000.000,00
5.	Помош за одредени категории носители на земјоделско стопанство	150.000.000,00
6.	Помош во сточарскиот сектор	10.000.000,00
7.	Материјални трошоци за спроведување на Програмата	15.000.000,00
8.	Присвоени обврски од Програмите за финансиска поддршка во земјоделството од претходните години	900.000.000,00
	Вкупно	6.885.500.000,00

II

Средствата од дел I мерка 1 на оваа програма наменети за директни плаќања за растително производство во износ од 3.564.900.000,00 денари ќе се користат според следните подмерки:

Бр. на подмерка	Име на подмерката
1.1.	Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за сите поделски култури освен тутунот
1.2.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1. за обработлива земјоделска површина со добиточна храна
1.3.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1. за обработлива земјоделска површина со сончоглед и ориз
1.4.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1. за засадени површини со сертифициран семениски материјал
1.5.	Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за градинарско производство на отворено и во пластеници
1.6.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.5. за производство под контролирани услови на домати, пиперки, краставици и режано цвеќе
1.7.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.5. за градинарски култури предадени во преработувачки капацитети
1.8.	Директни плаќања по обработлива површина за одржување на постоечки овошни насади
1.9.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.8 за овошни култури предадени во преработувачки капацитет
1.10.	Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за одржување на постоечки лозови насади
1.11.	Директни плаќања за произведен и продаден суров тутун од реколта 2012 година
1.12.	Директни плаќања за производство на домашен сертифициран семениски материјал од прва и втора генерација за житни и индустриски култури
1.13.	Директни плаќања за производство на домашен лозов кадем и овошен саден материјал
1.14.	Директни плаќања за производство на семениски и посадочен материјал за градинарски производи
1.15.	Директни плаќања за производство на предосиновен и основен семениски материјал за житни култури

III

Средствата од дел I мерка 2 на оваа програма наменети за директни плаќања за сточарското производство во износ од 2.205.600.000,00 денари ќе се користат според следните подмерки:

Бр. на подмерка	Име на подмерката
2.1.	Директни плаќања за обезбедени грла говеда
2.2.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1. за основни стада за производство на говедско месо
2.3.	Директни плаќања за произведено и преработено кравјо, овчо и козјо месо
2.4.	Директни плаќања за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланични капацитет
2.5.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.4 за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланични капацитет за производство на месо
2.6.	Директни плаќања за добиење теле по пат на В/О
2.7.	Директни плаќања за обезбедени грла овци од сите категории
2.8.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.7 за задржано женско јагне
2.9.	Директни плаќања за обезбедени грла кози
2.10.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.9 за задржано женско јаге
2.11.	Директни плаќања за женски приплодни грла-маторици
2.12.	Директни плаќања за одгледани и заклани госници во регистрирани кланични капацитети
2.13.	Директни плаќања за одгледани и заклани бројцери во регистрирани кланични капацитети
2.14.	Директни плаќања за амортизирани носилки заклани во регистрирани кланични капацитети
2.15.	Директни плаќања за произведени еднодневни бројцери пилиња
2.16.	Директни плаќања за произведени еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди
2.17.	Директни плаќања за регистрирано преизмно пчелно семејство
2.18.	Директни плаќања за фармерско одгледување на носии
2.19.	Директни плаќања за фармерско производство на полжави

IV

Средствата од дел I мерка 3 на оваа програма во износ од 35.000.000,00 денари за помош за премии за осигурување ќе се користат согласно член 98 од Законот за земјоделство и рурален развој и тоа за осигурано примарно земјоделско производство во 2013 година според дефинирани земјоделски култури со следните максимални површини по корисник:

- а) до 10 ха за лозови и овошни насади;
- б) до 2 ха за градинарски култури;
- в) до 2 ха за тутун;
- г) до 20 ха за житни култури и
- д) до 100 пчелни семејства.

V

Средствата од дел I мерка 4 на оваа програма во износ од 5.000.000,00 денари ќе се користат за анализа на физичките и хемиските својства на почвата на земјоделски стопанства кои имаат извршени агрохемиски или педолошки анализи во 2013 година, и тоа 70% од трошоците за анализа без ДДВ, но не повеќе од 9.000,00 денари по земјоделско стопанство.

VI

Средствата од дел I мерка 5 на оваа програма во износ од 150.000.000,00 денари за помош за одделни категории носители на земјоделско стопанство ќе се користат согласно член 102 од Законот за земјоделство и рурален развој како дополнителна помош која се доделува на земјоделски стопанства корисници на директните плаќања.

VII

Средствата од дел I мерка 6 на оваа програма во износ од 10.000.000,00 денари за помош во сточарскиот сектор за покривање на административни трошоци за воспоставување и одржување на матично книговодство и трошоци за испитувања извршени за утврдување на генетскиот квалитет или приносот во сточарството, согласно член 103 став 2 алинеја 1 и алинеја 2 од Законот за земјоделство и рурален развој.

Средствата ќе се реализираат со јавна набавка согласно член 59 од Законот за сточарство.

VIII

Средствата од дел I мерка 7 на оваа програма во износ од 15.000.000,00 денари ќе се користат од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството за покривање на материјални трошоци за спроведување на оваа програма и тоа за: услуги за печатење на образци и информативни материјали и огласи потребни за спроведување на Програмата, услуги за печатење и достава на известувања до барателите, набавка на гориво и патни трошоци за вршење на контролите на терен како и трошоци поврзани со одржување на возилата, услуги за изработка, прилагодување и одржување на софтверски решенија за спроведување на Програмата, услуги од надворешни експерти вклучително и ревизија на Програмата, услуги за обезбедување на сателитски снимки наменети за контролите на терен, набавка на информатичка и техничка опрема наменета за спроведување на програмата вклучително и опрема потребна за спроведување на контролите на терен.

IX

Средствата од дел I мерка 8 на оваа програма во износ од 900.000.000,00 денари ќе се користат за исплата на финансиски средства за пренесени обврски од Програмите за финансиска поддршка во земјоделството од претходните години.

X

Корисници на директни плаќања од дел I мерки 1, 2, 3, 4 и 5 на оваа програма се земјоделски стопанства кои ги имаат намирено сите финансиски обврски кон Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство кои произлегуваат од: склучени договори за користење државно земјоделско земјиште и склучени договори за набавка на механизација, намирено сите финансиски обврски кон Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта кои произлегуваат од склучени договори за користење на државни пасишта и намирено сите финансиски обврски за воден надомест врз основа на евиденцијата која се води во водостопанските претпријатија вклучително и евиденцијата на должници од регистрирани водни заедници на територијата на водостопанските претпријатија а која е доставена до Управата за водостопанство од страна на водостопанските претпријатија најдоцна до 30.04.2013 година.

Корисниците на директни плаќања од дел I мерка 2 на оваа програма се земјоделски стопанства кои имаат подмирени надоместоци и обврски кои произлегуваат и од Наредбата за здравствена заштита на животните и Законот за идентификација и регистрација на животните.

XI

Крајниот рок за поднесување на барања за мерката 3 на оваа програма е 31.8.2013 година.

Крајниот рок за поднесување на барања за мерките 4 и 5 на оваа програма е 31.5.2013 година.

XII

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-10106/1-12
9 јануари 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

219.

Врз основа на член 83 став (4) и став (5) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ПОБЛИСКИТЕ БАРАЊА ПО ОДНОС НА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА И ОСНОВНИТЕ ЗНАЕЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА, ПРОГРАМА ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗНАЕЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА, УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ ПРАВНИТЕ И ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА КОИ СПРОВЕДУВААТ ОБУКИ ЗА ОСНОВНИТЕ ЗНАЕЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА, ВО СОГЛАСНОСТ СО ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА ХИГИЕНСКА ПРАКСА, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, НАЧИНОТ НА ПРОВЕРКАТА НА ЗНАЕЊАТА И ИЗДАВАЊЕТО ПОТВРДИ ЗА СТЕКНАТИ ОСНОВНИ ЗНАЕЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА

I. Општи одредби

Член 1

Предмет

Со овој правилник се пропишуваат поблиските барања по однос на стручната подготовка и основните знаења за безбедност на храната, програма за стекнување на основните знаења за безбедност на храната, условите кои треба да ги исполнат правните и физичките лица кои спроведуваат обуки за основните знаења за безбедност на храната, во согласност со правилата за добра хигиенска пракса, заштита на животната средина, начинот на проверката на знаењата и издавањето потврди за стекнати основни знаења за безбедност на храната.

II. Стручна подготовка, Програма за стекнување на основни знаења за безбедност на храна и начин на спроведување на обука

Член 2

Стручна подготовка

(1) Операторот со храна треба да обезбеди соодветна стручна подготовка и основни знаења за безбедност на храната, на лицата вработени во бизнисот со храна преку обука организирана од страна на овластени правни лица.

(2) Исклучок од став (1) на овој член се лица со:

а) завршено високо образование, и тоа:

- Факултет за медицина;
- Факултет за ветеринарна медицина;
- Технолошко-металуршки – технологија на храна;
- Природно-математички факултет – биологија или хемија и

- Земјоделски науки и храна.

б) завршено средно образование, и тоа:

- средно ветеринарно училиште;
- средно медицинско училиште;
- средно стручно образование-прехранбен смер и
- средно угостителско училиште.

Член 3

Програма за стекнување на основни знаења

(1) Стручната подготовка на лицата вработени во бизнисот со храна се спроведува согласно Програмата за стекнување на основни знаења за безбедност на храната (во натамошниот текст: Програма).

(2) Програмата од став (1) е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Начин за спроведување на обука

(1) Овластените правни лица од член 6 на овој правилник спроведуваат обука за основни знаења за безбедност на храната, правила за добра хигиенска пракса и заштита на животната средина (во понатамошниот текст: обука) согласно Програмата од член 3 на овој правилник која може да биде различна по содржина, во зависност од областа и работното место на кандидатот.

(2) Обуката ќе се спроведува преку тематска настава од вкупно 15 школски часа настава која ги содржи областите наведени во Програмата.

(3) Обуката се изведува преку настава согласно темите дадени во Програмата.

(4) Со обуката треба да бидат опфатени и практични примери а по можност дел од обуката се изведува со посета на објекти за производство, складирање и дистрибуција на храна.

(5) По завршувањето на обуката се врши проверка на стекнатите знаења, за самостојно вршење на работите, за кои се обучувал за време на обуката.

(6) Проверката на оспособеноста се врши преку испит кој кандидатите го полагаат пред комисијата од член 7 на овој правилник.

Член 5

Групи на кандидати

(1) Групите на кандидати треба да бидат организирани во зависност од интересот за основните знаења за безбедност на храната, добрата хигиенска пракса и заштита на животната средина, согласно со специфичните работни места на кандидатите.

(2) Групата треба да биде составена од најмногу 20 кандидати за обука.

Член 6

Услови за правни лица за спроведување на обука

(1) Правните лица кои ги спроведуваат обуките од член 4 на овој правилник може да бидат:

- акредитирана научно-образовна институција од областа на медицински и биотехнички науки;
- јавна здравствена установа од превентивната здравствена заштита или
- регистрирана консултантска кука.

(2) Правните лица од став (1) на овој член треба да имаат предавачи во работен однос во институцијата или ангажирани надворешни консултанти за одредена област и соодветните теми на обуката за кои имаат соодветно образование, искуство и знаење и се:

- доктори на медицина;
- специјалисти од превентивна медицина;
- доктори по ветеринарна медицина и
- технолози-прехранбен смер.

(3) Предавачите се определуваат согласно составот на групата кандидати во зависност од областа и работното место на кандидатите кои се пријавуваат за обука.

(4) За една група кандидати треба да бидат ангажирани најмалку тројца предавачи од различни области.

(5) Доколку теоретскиот дел на обуката се спроведува во просториите на овластеното правно лице, истите треба да поседуваат училница која исполнува стандарди за вршење на настава со соодветна опрема за настава. Просторијата која се користи за училница треба да е доволно голема за да обезбеди непречено следење на наставата од страна на најмногу 20 кандидати.

Член 7

Комисија за полагање на испит

(1) Полагањето на испит за утврдување на оспособеноста на кандидатите се врши пред Комисија за полагање на испит (во натамошниот текст: Комисијата).

(2) Комисијата е составена од претседател и двајца членови и нивни заменици, истите се од редот на овластеното правно лице кое ја спроведува обуката од кои претседателот и неговиот заменик не треба да бидат од редот на предавачи кои ја држале наставата.

Член 8

Полагање на испит

(1) Испитот за стекнати знаења се спроведува по завршувањето на обуката.

(2) Со работата на Комисијата раководи претседателот на Комисијата. Во случај на негова спреченост или отсуство, со работата на Комисијата раководи неговиот заменик.

(3) Комисијата, се грижи за правилно, непристрасно и објективно спроведување на испитот.

(4) На почетокот на спроведувањето на испитот, Комисијата го утврдува бројот на присутните кандидати и нивниот идентитет (врз основа на документ за лична идентификација).

(5) Испитот се полага во просториите каде се спроведувала наставата. Комисијата, на секој од кандидатите, му врачува тест за полагање на испит кој се состои од прашања со повеќе одговори од кои се заокружува само точниот одговор. После одговарањето на тестот, Комисијата ги собира тестовите.

(6) Времетраењето за полагање на испитот изнесува 60 минути.

(7) За време на полагањето на испитот не е дозволено договарање меѓу кандидатите, ниту напуштање на просторијата во која се изведува полагањето.

(8) Доколку Комисијата констатира едно од наведените дејствија од ставот (7) на овој член, може да го отстрани кандидатот од полагањето на испитот. Во тој случај се смета дека кандидатот не го положил испитот.

(9) Ако кандидатот заради болест или друга објективна причина, е спречен да го полага испитот во закажаниот термин, истиот може да го полага со следната група на кандидати.

(10) Кандидатот што посетувал настава, а не го положил испитот може да го полага испитот на закажан термин од страна на Комисијата без обврска повторно да посетува настава.

Член 9 Оценување

(1) Доколку кандидатот, кој е уредно известен, не се појави на испитот или се откаже во текот на полагање на испитот, се смета дека не го положил истиот.

(2) Испитот се смета за положен, доколку кандидатот одговорил на минимум 60% од максималниот број на прашања.

(3) Успехот на кандидатот Комисијата го утврдува описно, со оценката „положил“ или „не положил“.

Член 10 Записник за полагањето

(1) За спроведениот испит, Комисијата изготвува записник и во рок од три дена го известува кандидатот за резултатите од полагањето.

(2) Записникот од став (1) содржи: состав на Комисијата, датум на полагање на испитот и резултати од испитот.

(3) Записникот го потпишуваат претседателот и членовите на Комисијата.

Член 11 Потврда за стекнати основни знаења

(1) На кандидатот кој успешно го положил испитот, овластеното правното лице му издава Потврда за стекнати основни знаења за безбедност на храната.

(2) Потврдата од став (1) на овој член се издава на образец во А4 формат и содржи:

- лого на овластеното на правното лице;
- архивски број, датум и место на издавање, основ за издавање;
- во средишниот дел називот на потврдата;
- име и презиме на кандидатот;
- ЕМБГ на кандидатот;
- датум на полагање на испитот;
- резултат од испитот;
- потпис на одговорно лице во овластеното правното лице;
- потпис на претседателот на Комисијата и
- место за печат.

(3) Образецот на потврдата од став (2) е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

III. Завршни одредби

Член 12 Престанок на важење

Со влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат Правилникот за начинот на проверка на знаењата и издавањето на потврди за стекнати основни знаења за хигиена на храната и заштита на животната средина („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 118/05) и Програмата за стекнување на основни знаења за хигиена на храната и заштита на животната средина („Службен Весник на Република Македонија“ бр.119/05).

Член 13 Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен Весник на Република Македонија“.

Бр. 02-5161/3
25 декември 2012 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог 1

Програма за стекнување на основни знаења за безбедност на храната

Тематски области и број на часови			
Бр.	Тематска област	Содржина	Број на часови
1.	Законодавство од областа на безбедноста на храната	-Закон за безбедност на храната; -Правилник за општи барања за примарно производство, придружни операции како и општите барања за храна; -Правилник за посебни барања за безбедност на храната по однос на микробиолошките критериуми.	1
2.	Безбедност на храна	-Опасности во храна а)хемиски, б)биолошки, в)физички; -Адитиви во храна основни познавања.	1
3.	Болести кои се пренесуваат преку храна	- Ширење на заразни заболувања преку; -Труења со храна.	2
4.	Хигиена во синџирот на храна	-Хигиена во примарно производство на храна; -Хигиена во преработка на храна; -Хигиена при складирање, транспорт и дистрибуција на храна; -Хигиена во малопродажба; -Хигиена при служење на храна (ресторани и кетеринг); и -Претставки, жалби и повлекување на производи.	3
5.	Лична хигиена	-Човекот како извор и вектор на болести кои се пренесуваат преку храна; -Здравствена состојба на вработените лица; и -Одршување на лична хигиена.	1
6.	Хигиена на објекти за производство и промет со храна	-Локација и дизајн на објектите за производство на храна; -Хигиена на објекти и работни простории; -Хигиена на работни површини, опрема и прибор; -Дезинфекција, дезинсекција и дератизација; Употреба на средства за чистење и други хемикалии и нивно чување; и -Нештетно отстранување на отпадните води и цврстиот отпад; -Контрола на средства за чистење и други хемикалии.	3
7.	Контрола на безбедноста на храната	-Системи за сопствена контрола (ДХП, ДПП, НАССР); и -Пет клучеви до безбедна храна.	3
8.	Безбедност на храната и животната средина	-Влијание на животната средина врз безбедноста на храната; -Влијание на објектите за производство на храна врз животната средина;	1
Вкупно			15

Прилог 2



(Овластено правно лице)

(лого на овластено
правно лице)

Бр. _____

Датум : _____

Овластено со решение бр. _____

Врз основа на член 83 од Законот за безбедност на храната и Правилникот за поблиските барања по однос на стручната подготовка и основните знаења за безбедност на храната, програма за стекнување на основните знаења за безбедност на храната, условите кои треба да ги исполнат правните и физичките лица кои спроведуваат обуки за основните знаења за безбедност на храната, во согласност со правилата за добра хигиенска пракса, заштита на животната средина, начинот на проверката на знаењата и издавањето потврди за стекнати основни знаења за безбедност на храната, Комисијата за полагање на испит за утврдување на оспособеноста издава

ПОТВРДА

ЗА СТЕКНАТИ ОСНОВНИ ЗНАЕЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА

на

(име и презиме на кандидатот)

со ЕМБГ _____.

Кандидатот успешно го положи завршниот испит на ден _____ 20____
година .

Председател на комисија

МП

Одговорно лице на
овластеното правно лице

220.

Врз основа на член 77 став (4), член 81 став (5), член 84 став (3), член 85 став (5), член 86 став (4), член 87 став (3), член 88 став (10), член 91 став (3) и член 93 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УВОЗ И ТРАНЗИТ, ЛИСТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ОДОБРЕН УВОЗ И ТРАНЗИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА ПРИДРУЖУВААТ ПРАТКАТА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПРАТКА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/10, 86/10, 144/10, 27/11, 66/11, 72/11, 84/11, 95/11, 114/11, 168/11, 185/11, 33/12, 45/12, 65/12, 86/12 и 127/12), во Прилогот VI Дел 2, Листа на трети земји од кои се врши увоз на копитари, се заменува со нова Листа која е дадена во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Во Дел 6А, Регионализираните територии на земји се заменуваат со нови Регионализираните територии на земји кои се дадени во Прилог и се составен дел на овој правилник.

Во Дел 6Б, Листата на трети земји од кои се врши увоз на производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева се заменува со нова Листа која е дадена во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Во Дел 8А, Листата на трети земји од кои се врши увоз на живи, разладени, замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи за исхрана на луѓе се заменува со нова Листа која е дадена во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Во Дел 8Б, Листата на трети земји од кои се врши увоз на производи од риба за исхрана на луѓе (освен живи, разладени, замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи за исхрана на луѓе опфатени во Прилог VI Дел 8Б од овој правилник) се заменува со нова Листа која е дадена во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Во Дел 8В, Листа на трети земји, територии, области или комплекси од кои се врши увоз на аквакултура кои се наменети за одгледување, рибарници и отворени објекти за украсни риби, украсни риби кои се приемчиви на една или повеќе од болестите наведени во Прилог 14 од овој Правилник, и наменети за затворени објекти за украсни риби се заменува со нова Листа која е дадена во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Во Дел 10, Листата на трети земји од кои се врши увоз на живина, јајца за ведење, еднодневни пилиња, назначен патоген слободни јајца, месо, иситнето месо, механички одвоено месо, јајца и производи од јајца се заменува со нова Листа која е дадена во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 2

Во Прилогот VII Дел 4, по образецот на ветеринарно-здравствен сертификат за свежо месо, не вклучувајќи мелено месо, од домашни копитари ‘EQU’, се додава нов образец на ветеринарно-здравствен сертификат за свежо месо, не вклучувајќи мелено месо, од домашни копитари по потекло од Канада за увоз во Република Македонија ‘EQU-CA’, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Во Прилогот VII Дел 9.1, образецот на ветеринарно-здравствен сертификат за аквакултура за одгледување, насадување, рибници и отворени украсни објекти се заменува со нов образец кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Во Прилогот VII Дел 9.2, образецот на ветеринарно-здравствен сертификат за украсни животни од аквакултура наменети за затворени украсни објекти се заменува со нов образец кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Во Прилогот VII Дел 9.3, образецот на ветеринарно-здравствен сертификат за производи од риба наменети за исхрана на луѓе, за увоз во Република Македонија се заменува со нов образец кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прилогот XIV се заменува со нов Прилог XIV кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Обрасците на ветеринарно-здравствени сертификати од член 2 ставови 2, 3 и 4 од овој правилник, ќе отпочнат да се применуваат од 1 април 2013 година.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-27/21

25 декември 2012 година

Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог VI

Дел 2

Листа на трети земји од кои се врши увоз на копитари

ИСО код	Земја	Код на територија	Опис на територијата	SG	TA	Re-En	Увоз			Увоз				Специфични услови
					RH	RH	RH	ES	RH + EBP	Сперма			O/E	
										RH	ES	EBP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AE	Обединети Арапски Емирати	AE-0	Цела држава	E	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
AR	Аргентина	AR-0	Цела држава	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
AU	Австралија	AU-0	Цела држава	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
BB	Барбадос	BB-0	Цела држава	D	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
BH	Бахраин	BH-0	Цела држава	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		BH-1	Јужен дел (дел од главниот остров на Бахраин види поле 4 за детали)	E	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
		BH-2	Северен дел (дел од земјата надвор од подрачјата опишани во поле 4)	E	X	-	X	-	-	-	-	-	-	
BM	Бермуда	BM-0	Цела држава	D	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
BO	Боливија	BO-0	Цела држава	D	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
BR	Бразил	BR-0	Цела држава	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		BR-1	Државите: Рио Гранде до Сул, Санта Катарина, Парана, Сао Паоло, Мато Гросо до Сул, Гоиас, Федерална Област (Дистрикт), Еспириту Санто, Рондониа и Мато Гросо	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		BR-2	Општината Хипика Бразилеира, меѓународниот аеродром Антонио Карлос Јобим - Галеао и автопатот помеѓу двете места во државата Рио де Женеиро.	D		X								важи до 31.10.2012
BY	Белорусија	BY-0	Цела држава	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CA	Канада	CA-0	Цела држава	C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CH	Швајцарија	CH-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CL	Чиле	CL-0	Цела држава	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CN	Кина	CN-0	Цела држава		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CN-1	Зона слободна од болести кај коњите во Конгхуа Сити, Општината Гуангзхоу, Провинцијата Гуангдонг	C	X	X	X	-	-	-	-	-	-	

ИСО код	Земја	Код на територија	Опис на територијата	SG	TA	Re-En	Увоз			Увоз			Спесифични услови	
					RH	RH	RH	ES	RH + EBP	Сперма				O/E
										RH	ES	EBP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			вклучувајќи го Биосигуруносниот Автопат од и до аеродромот во Гуангзхоу и Хонг Конг (дополнително објаснување во Поле 3 од овој Дел)											
CR	Коста Рика	CR-0	Цела држава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		CR-1	Градското подрачје на Сан Хозе	D	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
CU	Куба	CU-0	Цела држава	D	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
DZ	Алжир	DZ-0	Цела држава	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
EG	Египет	EG-0	Цела држава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		EG-1	Александрија,Бехеир а, Крафр ел Шеик, Дамиета, Дакахлиа,Порт-Саид, Шаркиа, Гарбиа, Меноуфиа, Калиоубиа, Исмаилиа, Северен Синан, Јужен Синан, Каиро,Сус, Марса Мартут, Фајум, Гиза и Бени Суеф.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FK	Фалкландск и Острови	FK-0	Цела држава	A	-	-	X	-	X	X	X	X	X	
GL	Гренланд	GL-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
HK	Хонг Конг	HK-0	Цела држава	C	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
HR	Хрватска	HR-0	Цела држава	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IL	Израел	IL-0	Цела држава	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IS	Исланд	IS-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
JM	Јамајка	JM-0	Цела држава	D	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
JO	Јордан	JO-0	Цела држава	E	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
JP	Јапонија	JP-0	Цела држава	C	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
KG	Киргистан	KG-0	Цела држава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		KG-1	Регионот Исук -Кул	B	-	-	X	-	-	X	-	-	-	
KR	Република Кореа	KR-0	Цела држава	C	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
KW	Кувајт	KW-0	Цела држава	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LB	Либан	LB-0	Цела држава	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LY	Либија	LY-0	Цела држава	E	X	X	-	-	-	-	-	-	-	
MA	Мароко	MA-0	Цела држава	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ME	Црна гора	ME-0	Цела држава	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MO	Макао	MO-0	Цела држава	C	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
MY	Малезија	MY-0	Полуостровска	C	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
MU	Маврициус	MU-0	Цела држава	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MX	Мексико	MX-0	Цела држава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		MX-1	Цела држава со исклучок на Чијас, Оаксаса, Табаско и	D	X	X	X	-	X	X	X	X	X	

ИСО код	Земја	Код на територија	Опис на територијата	SG	TA	Re-En	Увоз			Увоз				Спесифични услови
					RH	RH	RH	ES	RH + EBP	Сперма			O/E	
										RH	ES	EBP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Веракруз											
NZ	Нов Зеланд	NZ-0	Цела држава	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
OM	Оман	OM-0	Цела држава	E	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
PE	Перу	PE-0	Цела држава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PE-1	Регионот Лима	D	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
PM	Ст. Пјер и Микелон	PM-0	Цела држава	G	-	-	X	-	X	X	X	X	X	
PY	Парагвај	PY-0	Цела држава	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
QA	Катар	QA-0	Цела држава	E	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
RS	Србија	RS-0	Цела држава	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RU	Русија	RU-0	Цела држава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		RU-1	Калинингра, Архангелск, Вологда, Мурманск, Санкт Петербург, Новгород, Псков, Брянск, Владимир, Иваново, Твер, Калуга, Кострома, Москва, Орјол, Рјасан, Смоленск, Тула, Јарослав, Нињинговород, Киров, Белгород, Воронес, Курск, Липецк, тамбов, Астрахан, Волгоград, Пенза, Саратов, Уљановск, Ростов, Оренбург, Перм и Курган.	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		RU-2	Регионите на Ставропол и Краснодар.	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		RU-3	Република Карелиа, Република Мариј-Ел, Мордовиа, Чувачија, Калмикија, Татарстан, Дагестан, Кабардино-Балкариа,Северна Осетија, Ингусетија и Карачево –Черкезија.	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SA	Саудиска Арабија	SA-0	Цела држава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SA-1	Цела држава со исклучок на заштитените зони и зоните под надзор (види поле 1 за детали).	E	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
SG	Сингапур	SG-0	Цела држава	C	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
SY	Сирија	SY-0	Цела држава	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TH	Тајланд	TH-0	Цела држава	C	X	X	X	-	-	X	-	-	-	

ИСО код	Земја	Код на територија	Опис на територијата	SG	TA	Re-En	Увоз			Увоз			Специфични услови	
					RH	RH	RH	ES	RH + EBP	Сперма				O/E
										RH	ES	EBP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TN	Тунис	TN-0	Цела држава	E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
TR	Турција	TR-0	Цела држава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TR-1	Региони од Анкара, Едирне, Истамбул, Измир, Кирклареџи и Текирдаг.	E	X	X	X	-	-	X	-	-	-	
UA	Украина	UA-0	Цела држава	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
US	Соединети Американски Држави	US-0	Цела држава	C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
UY	Уругвај	UY-0	Цела држава	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ZA	Јужно Африканска Република	ZA-0	Цела држава	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ZA-1	Градското подрачје на Кејптаун (види поле 2 за детали).	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	види Прилог XI од овој правилник за детали
AT	Австрија	AT-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
BE	Белгија	BE-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
BG	Бугарија	BG-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
DE	Германија	DE-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
GR	Грција	GR-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
DK	Данска	DK-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
EE	Естонија	EE-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IT	Италија	IT-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IE	Ирска	IE-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CY	Кипар	CY-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LV	Латвија	LV-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LT	Литванија	LT-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
LU	Луксембург	LU-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MT	Малта	MT-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
UK	Обединето Кралство	UK-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PL	Полска	PL-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PT	Португалија	PT-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RO	Романија	RO-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SV	Словачка	SV-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SI	Словенија	SI-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
HU	Унгарија	HU-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
FI	Финска	FI-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
FR	Франција	FR-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
NL	Холандија	NL-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CZ	Чешка	CZ-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ES	Шпанија	ES-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SE	Шведска	SE-0	Цела држава	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
KV	Косово	KV-0	Цела држава	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Забелешки:

Рамка:	
--------	--

X	Дозволен увоз
-	Не е дозволен увоз
Колона	
Колона 1-4	Опис на територијата
Колона 5 (SG):	Санитарна Група
Колона 6 (TA):	Привремен влез на регистрирани коњи
Колона 7 (Re-En):	Повторен влез на регистрирани коњи за трка, натпревари и културни настани после привремен извоз
Колона 8:	Увоз на регистрирани коњи
Колона 9:	Увоз на копитари за колење
Колона 10:	Увоз на регистрирани копитари и копитари за одгледување и продукција
Колона 11:	Увоз на сперма собрана од регистрирани коњи
Колона 12:	Увоз на сперма собрана од регистрирани копитари
Колона 13:	Увоз на сперма собрана од копитари за одгледување и продукција
Колона 14:	Увоз на јајце клетки и ембриони од видот <i>equidae</i>
Колона 15:	Во однос на специфичните услови/дополнителни гаранции
Животни/производи:	Категории/Услови
RH	Регистрирани коњи
ES	Копитари за колење
RE	Регистрирани копитари
EBP	Копитари за одгледување и продукција
сперма	Сперма од копитари
O/E	Јајце клетки и ембриони од копитари

Поле 1:

SA	Саудиска Арабија	SA-1	Опис на зоните под заштита и надзор (ПОЛЕ 1): 1. Провинција Џизан - зона под заштита: целата провинција, освен делот северно од патниот контролен пункт во Аш-Шукајк на патот бр.5 и северно од патот бр.10; - зона под надзор: делот од провинцијата северно од патниот контролен пункт кај Аш-Шукајк на патот бр.5, кој е под контрола на патниот контролен пункт во Ал-Кахмах, и северно од патот бр.10; 2. Провинција Асир - зона под заштита: делот од провинцијата ограничена со патот бр.10 меѓу Ад Дарб, Абха и Камис-Мусајт до север, освен коњичките клубови на воздушните и на воени бази, и делот од провинцијата ограничен до север со патот бр.15, кој води од Камис-Мусајт преку Јараш Ал Утфах и Дхахрам Ал Јаноуб кон границата со провинцијата Најран, и делот од провинцијата ограничен до север со патот што води од Ал Утфах преку Ал Фајд до Бадр Ал Јаноуб (провинција Најран); - зона под надзор: коњичките клубови на воздушните и на воени бази, делот на провинцијата меѓу границата на зоната под заштита и патот бр. 209 од Аш-Шукајк до патниот контролен пункт Мухајил на патот бр. 211, делот од провинцијата меѓу контролниот пункт на патот бр.10 јужно од Абха, градот Абха и патниот контролен пункт Баласмер, 65 км од Абхана на патот бр.15 што води на север, делот од провинцијата меѓу Камиз-Мусајт на патниот контролен пункт 90 км од Абха на патот бр. 225 до Самак и патниот контролен пункт во Јарах, 90 км од Абха, на патот бр.10, кој води до Ријад, и делот од провинцијата јужно од виртуелната линија меѓу патниот контролен пункт во Јарах на патот бр.10 и Кхасм-Гураб на патот бр.177 до границата со провинцијата Најран; 3. Провинција Најран - зона под заштита: делот од провинцијата ограничена со патот од Ал Утфах (провинција Азир) до Бадр Ал Јаноуб и до Ас Себт и од Ас Себт долж Вади Хабунах до приклучницата со патот бр.177 меѓу Најран и Ријат до север и од приклучницата со патот бр.177, кој води јужно до приклучницата со патот бр.15 од Најран до Шароурах, и делот од провинцијата јужно од патот бр.15 меѓу Најран и Шароурах и границата со Јемен; - зона под надзор: делот од провинцијата јужно од линијата меѓу патниот контролен
----	------------------	------	---

			пункт во Сарах на патот бр.10, и Кашм – Гураб на патот бр.177, од границата на провинцијата Најран сè до патниот контролен пункт во Кашм – Гураб, 80 км од Најран, и западно од патот бр.175, кој води до Шароурах.
--	--	--	---

Поле 2:

ZA	Јужно Африканска Република	ZA-1	Опис на областа Кејптаун (ZA-1): Северна граница: Патот Блааувберг (M14); Источна граница: Патот Коееберг (M14), патот Плетеклуф (M14), магистрала N7, магистрала N1 и магистрала M5; Јужна граница: Патот Отери, патот Принс Џорџ, патот Ветон, патот Риверстоун, патот Тенант, патот Њуландс, патот Парадокс, патот Јунион, Роудс Драјв до шумската станица во Њуландс и наспроти Еко Џорџ на Тејбл Маунтин до Кемпс Беј; Западна граница: крајбрежјето од Кемпс Беј до патот Блаавберг.
----	----------------------------	------	---

Поле 3:

CN	Кина	CN-1	Специфичната зона слободна од болести кај коњите во Провинцијата Гуангдонг со следниов опис: Централна зона: Коњичката област во населбата Ресхуи, Градот Лингкоу од Конгхуа Сити со областа околу неа во радиус од 5 км контролирана од контролно патно место на Државниот Автопат 105; Зона под надзор: Сите административни единици (дивизии) во Конгуа Сити кои ја опкружуваат централната зона и зафаќаат површина од 2 009 км²; Зона под заштита: Надвор од границите на следниве соседни административни единици (дивизии) кои ја опкружуваат зоната под надзор: - Областа (Дистрикт) Баијун, Областа (Дистрикт) Луоганг од Конгуа Сити, - Областа (Дистрикт) Хуаду од Гуангзхоу Сити, - Зенгченг Сити, - административните единици (дивизии) во Областа (Дистрикт) Кингченг од Кингјуан Сити, - Округот Фоганг, - Округот Ксинфенг, - Округот Лонгмен;
			Биосигуросен Автопат - од коњичката област во централната зона до Гуангзхоу Баијун Интернационалниот Аеродром преку Државниот Автопат 105, Јиебеи Автопатот, аеродором експрес- патот, вклучувајќи ја и еквината зона на исклучување од 1 км околу Баијун Интернационалниот Аеродром во Гуангзхоу Сити, - од коњичката област во централната зона до Шензхен Хуанганг Порт на границата меѓу Кина и Хонг Конг преку Државниот Автопат 105, Јиебеи Автопатот, Бр 2 северен ринг експрес-патот и Гуанг-Шен автопатот со еквината зоната на исклучување од двете страни на тој автопат во ширина од најмалку од 1 км;

		Предвлезен карантин	Карантински објекти во зоната под заштита определени од надлежниот орган наменети за коњи од други делови на Кина за влез во зоната слободна од болести кај коњите.
--	--	---------------------	---

Поле 4:

ВН	Бахраин	ВН -1	Делимитација на јужниот дел на главниот остров на Бахраин
			Северна граница: Од западниот брег на крајот на Залак автопатот на влезот на Софител хотелот во источен правец меѓу Залак автопатот на поврзувањето со СХК Кхалифа автопат, Приодот долж СХК Кхалифа автопатот во северен правец се до границата на Ал Равдха, демаркирано со ѕидините на Кралската Палата, Приодот долж границите од областа на Ал Равдха во источен правец до обиколницата на Ал Сафра на СХК Салман автопатот и понатаму во јужен правец до на влезот на Авали селото, Приодот долж Муаскар автопатот во источен правец до обиколницата на Ал Естеглал автопатот/ Хавар автопатот и понатаму во јужен правец на Хавар автопатот се до неговото завршување на источниот брег на влезот на селото Аскар.
			Западна граница: Крајбрежјето
			Источна граница: Крајбрежјето
			Јужна граница: Крајбрежјето

Дел 6

А

Регионализирани територии за земји наведени под Б и В од овој Дел

Земја	Код	Опис на територија
Аргентина	AR	Целата држава
	AR-1	Целата држава, освен провинциите Чубут, Санта Круз и Огнена Земја за родовите <i>Proboscidea</i> , <i>Artiodactyla</i> и <i>Perissodactyla</i>
	AR-2	Провинциите Чубут, Санта Круз и Огнена Земја за родовите <i>Proboscidea</i> , <i>Artiodactyla</i> и <i>Perissodactyla</i>
Бразил	BR	Целата држава
	BR-1	Државите Рио Гранде до Сул, Санта Катарина, Парана, Сао Паоло и Мато Гросо до Сул
	BR-2	Дел од државата Мато Гросо до Сул (освен општините Сонора, Аквидауана, Бодокуенто, Бонито, Каракол, Коксим, Жардим, Ладарио, Миранда, Педро Гомес, Порто Муртино, Рио Негро, Рио Верде на Мато Гросо и Корумба); Државата Парана; Државата Сао Паоло; Дел од државата Минас Гераис (освен регионалните делегации на Оливеира, Пасос, Сао Гончало де Сапучаи, Сете-лагоас и Бамбуи); Државата Еспириту Санто; Државата Рио Гранде до Сул; Државата Санта Катарина; Државата Гојас;
		Дел од државата Мато Гросо, кој се состои од: регионалната единица на Кујаба (освен општините Сан Антонио де Левергер, Носа Сенхора до Левраменто, Поконе и Барајо де Мелгасо); регионалната единица Кацерес (освен општината Кацерес); регионалната единица Лукас до Рио Верде, регионалната единица Рондонополис (освен општината Илтикиора); регионалната единица Бара до Гарца и регионалната единица Бара до Бургес
	BR-3	Државите Гојас, Минас Гераис, Мато Гросо, Мато Гросо до Сул, Парана, Рио Гранде до Сул, Санта Катарина и Сао Паоло
Кина	CN	Целата држава
	CN - 1	Провинцијата Шандог
Малезија	MY	Целата држава
	MY-1	Само полуостровскиот (западен) дел на Малезија
Намибија	NA	Целата држава

Земја	Код	Опис на територија
	NA-1	Јужно од оградите што се протегаат од Палгрејв Поинт на запад до Гем на исток
Русија	RU	Целата држава
	RU - 1	Целата држава освен регионот на Калининград
	RU - 2	Регионот на Калининград
Јужноафриканска Република	ZA	Целата држава
	ZA-1	Целата држава освен: делот на контролирана зона на болеста шап и лигавка, што се наоѓа во ветеринарните региони на Мпумаланга и северните провинции, округот Ингавума во ветеринарниот регион Натал и во пограничната област со Боцвана источно од 28° географска должина, и округот Кампердаун во провинцијата Ква Зулу Натал

Дел 65

Листа на трети земји од кои се врши увоз на производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева
(види прилог VI дел 6Г за толкување на шифрите што се користат во табелата)

ИСО код	Земја на потекло или дел од неа	1. Домашно говедо	2. Диви чапункари	Домашни овци /кози	1. Домашни свињи	2. Диви чапункари	Домашни копитарни	1. Живина дивеч	Ноеви одгледувани на фарма	Домашен зајак и фармски одгледани животни од фамилијат a leporidae	Диви чапункари (освен свињи)	Диви свињи	Диви копитарни	Диви животни од фамилијат a leporidae (зајаци и кункули)	Диви птици	Диви копитарни животни од фамилијат a leporidae
AR	Аргентина AR	C	C	C	C	C	A	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
	Аргентина AR-1 ⁽¹⁾	C	C	C	C	C	A	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
	Аргентина AR-2 ⁽¹⁾	A ⁽²⁾	A ⁽²⁾	A ⁽²⁾	C	C	A	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
AU	Австралија	A	A	A	A	A	A	D	D	A	A	A	XXX	A	D	A
BH	Бахреин	B	B	B	B	B	B	XXX	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	XXX
BA	Босна и Херцеговина	A ^(*)	XXX	XXX	A	A	XXX	D	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
BR	Бразил	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
	Бразил BR-1	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	A	A	XXX	XXX	XXX	A	A	XXX
	Бразил BR-2	C	C	C	C	C	A	D	D	A	C	C	XXX	A	D	XXX
	Бразил BR-3	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	A	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
BW	Ботсвана	B	B	B	B	B	B	XXX	A	A	B	B	A	A	XXX	XXX
BY	Белорусија	C	C	C	C	C	B	XXX	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	XXX
CA	Канада	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	A	A
CH	Швајцарија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CL	Чиле	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	XXX	A	A	XXX
CN	Кина	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	XXX	A	B	XXX
	Кина CN-1	B	B	B	B	B	B	D	B	A	B	B	XXX	A	B	XXX
CO	Колумбија	B	B	B	B	B	B	XXX	A	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
ET	Етиопија	B	B	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX

		1.	Домашни говедо	Домашни овци /кози	1. Домашни свињи	2. Диви чапункари одгледувани на фарма (свињи)	Домашни копитари	1. Живина дичеч	Ноеви одгледувани на фарма (освен ноеви)	Домашен фармски отгледани животни од а leporidae	Диви чапункари (освен свињи)	Диви свињи копитари	Диви животни од а leporidae (зајаци и куникули)	Диви сувоzemни цицачи (со исклучок на копитари и животни од фамилијат а leporidae)
ISO код	Земја на потекло или дел од неа	1. Домашно говедо	2. Диви чапункари одгледувани на фарма (освен свињи)	Домашни овци /кози	1. Домашни свињи	2. Диви чапункари одгледувани на фарма (свињи)	Домашни копитари	1. Живина дичеч	Ноеви одгледувани на фарма (освен нојеви)	Домашен фармски отгледани животни од а leporidae	Диви чапункари (освен свињи)	Диви свињи копитари	Диви животни од а leporidae (зајаци и кунукули)	Диви сувоземни цицачи (со исклучок на копитари и животни од фамилијат а leporidae)
GL	Гренланд	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX	A	A
NK	Хонгконг	B	B	B	B	B	B	D	D	A	B	B	A	XXX
HR	Хрватска	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	D	A	XXX
IL	Израел IL	B	B	B	B	B	B	A	A	A	B	B	A	XXX
IN	Индија	B	B	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	A	XXX
IS	Исланд	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	B	A	XXX
KE	Кенија	B	B	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	A	XXX
KR	Јужна Кореја	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	A	XXX
MA	Мароко	B	B	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	A	XXX
ME	Црна Гора	A	A	A	A	A	A	D	D	A	D	D	A	XXX
MG	Мадагаскар	B	B	B	B	B	B	D	D	A	B	B	A	XXX
MU	Маврициус	B	B	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	A	XXX
MX	Мексико	A	D	D	D	D	A	D	D	A	D	D	A	XXX
MY	Малезија MY	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Малезија MY-1	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	A	XXX
NA	Намибија ⁽¹⁾	B	B	B	B	B	B	D	A	A	B	B	A	XXX
NC	Нова Каледонија	A	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX	XXX
NZ	Нов Зеланд	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PV	Парагвај	C	C	C	C	C	B	XXX	XXX	A	C	C	A	XXX
RS	Србија	A	A	A	A	A	A	D	D	A	D	D	A	XXX
	Русија RU	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	A	C	C	A	XXX
RU	Русија RU - 1 ⁽²⁾	C	C	C	C	C	B	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Русија RU - 2	C	C	C	C	C	B	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

[illegible]

ИСО код	Земја на потекло или дел од неа	1. Домашно говедо 2. Диви чапункари одгледува ни на фарма (освен свињи)	Домашни овци /кози	1. Домашни свињи 2. Диви чапункари одгледува ни на фарма (свињи)	Домашни копитари	1. Живина дивеч одгледува на фарма (освен ноеви)	Ноеви одгледувани на фарма	Домашен зајак и фармски одгледани животни од фамилијат a leroridae	Диви чапункари (освен свињи)	Диви свињи копитари	Диви животни од фамилијат a leroridae (зајаци и кункули)	Диви сувоземни цицачи (со исклучок на копитари и животни од фамилијат a leroridae)
LT	Литванија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
LU	Луксембург	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MT	Малта	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
UK	Обединето Кралство	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PL	Полска	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PT	Португалија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RO	Романија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SV	Словачка	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SI	Словенија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
HU	Унгарија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
FI	Финска	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
FR	Франција	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
NL	Холандија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CZ	Чешка	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ES	Шпанија	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SE	Шведска	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
KV	Косово	A	A	D	A	D	D	A	D	XXX	A	XXX

(1) Види под В од Дел 6 од овој Прилог за минималните услови за обработка што важат за пастеризирани производи од месо и пастрма.

(2) За производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева подготвени од свежо месо добиено од животни заклани по 1 март 2002 година.

(3) Само за транзит во согласност со член 114 од овој Правилник.

(4) Само за производи од месо од домашни говеда.

XXX Не е пропишан сертификат и не се дозволени производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева што содржат месо од овие видови.

Дел 8

А

Листа на трети земји од кои се врши увоз на живи, разладени, замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи за исхрана на луѓе ⁽¹⁾

ИСО код	Држава	Забелешки
AU	Австралија	
CA	Канада	
CL	Чиле	
GL	Гренланд	
HR	Хрватска	
JM	Јамајка	Само морски гастроподи
JP	Јапонија	Само замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи
KR	Јужна Кореа	Само замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи
MA	Мароко	Преработени бивалвни мекотели од видовите <i>Acanthocardia tuberculatum</i> мора да бидат придружени со: (а) дополнителна здравствена потврда во согласност со образецот пропишан во Прилог VII Дел 9.4.1. од овој правилник; и (б) резултати од испитувањето за докажување дека мекотелите не содржат паралитичен токсин (PSP) во ниво кое се открива со методите на биоанализа.
NZ	Нов Зеланд	
NO	Норвешка	
PE	Перу	Само замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи
TH	Тајланд	Само замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи
TN	Тунис	
TR	Турција	
US	Соединетите Американски Држави	Само до 1 Јули 2010 и со исклучок на увоз на бивалвни мекотели собрани во Државите Флорида, Тексас, Мисисипи, Алабама и Луизијана.
UY	Уругвај	
VN	Виетнам	Само замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи
AT	Австрија	
BE	Белгија	
BG	Бугарија	
DE	Германија	
GR	Грција	
DK	Данска	
EE	Естонија	
IT	Италија	
IE	Ирска	
CY	Кипар	
LV	Латвија	
LT	Литванија	
LU	Луксембург	
MT	Малта	
UK	Обединето Кралство	
PL	Полска	

ИСО код	Држава	Забелешки
PT	Португалија	
RO	Романија	
SV	Словачка	
SI	Словенија	
HU	Унгарија	
FI	Финска	
FR	Франција	
NL	Холандија	
CZ	Чешка	
ES	Шпанија	
SE	Шведска	
HR	Хрватска	

(¹) Вклучително и оние кои се опфатени со дефиницијата за производи од риба од член 2 точка 44) од овој правилник.

Б

Листа на трети земји и нивни територии од кои се врши увоз на производи од риба за исхрана на луѓе (освен живи, разладени, замрзнати или преработени бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати и морски гастроподи за исхрана на луѓе опфатени во дел А од овој Прилог)

ИСО код	Држава	Забелешки
AE	Обединети Арапски Емирати	
AG	Антигва и Барбуда	Само живи ракови
AL	Албанија	
AM	Ерменија	Само живи јастози кои не се фармски одгледувани, термички преработени јастози кои не се фармски одгледувани и замрзнати јастози кои не се фармски одгледувани
AO	Ангола	
AR	Аргентина	
AU	Австралија	
AZ	Азербејџан	Само кавијар
BA	Босна и Херцеговина	
BD	Бангладеш	
BJ	Бенин	
BN	Брунеи	Само производи од аквакултура
BR	Бразил	
BQ	Бонаире, Синт Еустатиус, Саба	
BS	Бахами	
BY	Белорусија	
BZ	Белизе	
CA	Канада	
CG	Конго	Само производи од риба уловена и исчистена (како што е соодветно), замрзната и пакувана во крајно пакување на море
CH	Швајцарија	
CI	Брегот на Слоновата Коска	
CL	Чиле	
CN	Кина	
CO	Колумбија	
CR	Коста Рика	
CU	Куба	
CV	Зеленортски Острови	
CW	Куракао	
DZ	Алжир	
EC	Еквадор	
EG	Египет	
ER	Еритреја	
FJ	Фиџи	
FK	Фолкландски Острови	
GA	Габон	
GD	Гренада	
GH	Гана	

ИСО код	Држава	Забелешки
GL	Гренланд	
GM	Гамбија	
GN	Гвинеја	Само риба што не е подготвувана или преработувана на друг начин, освен термички, евисцерирана, разладена или замрзната риба Намалена фреквенција на физички прегледи согласно член 58, член 59 и Прилог V од овој правилник, нема да се применува
GT	Гватемала	
GY	Гвајана	
HK	Хонг конг	
HN	Хондурас	
HR	Хрватска	
ID	Индонезија	
IL	Израел	
IN	Индија	
IR	Иран	
JM	Јамајка	
JP	Јапонија	
KE	Кенија	
KR	Јужна Кореа	
KZ	Казахстан	
LK	Шри ланка	
MA	Мароко	
ME	Црна Гора	
MG	Мадагаскар	
MM	Манјамар	Само замрзнати производи од риба фатена во дивина (риби од морски или слатки води, и ракови)
MR	Мавританија	
MU	Маврициус	
MV	Малдиви	
MX	Мексико	
MY	Малезија	
MZ	Мозамбик	
NA	Намибија	
NC	Нова Каледонија	
NG	Нигерија	
NI	Никарагва	
NZ	Нов Зеланд	
NO	Норвешка	
OM	Оман	
PA	Панама	
PE	Перу	
PF	Француска Полинезија	
PG	Папуа Нова Гвинеја	
PH	Филипини	

ИСО код	Држава	Забелешки
PM	Св. Пјер и Мигелан	
PK	Пакистан	
RS	Србија	
RU	Русија	
SA	Саудиска Арабија	
SC	Сејшели	
SG	Сингапур	
SH	Света Елена (без островите Тристан да Кунха и Асцентион)	
SN	Сенегал	
SR	Суринам	
SV	Ел Салвадор	
SX	Синт Маартен	
TG	Того	
TH	Тајланд	
TN	Тунис	
TR	Турција	
TW	Тајван	
TZ	Танзанија	
UA	Украина	
UG	Уганда	
US	САД	
UY	Уругвај	
VE	Венецуела	
VN	Виетнам	
YE	Јемен	
YT	Мајот	
ZA	Јужноафриканска Република	
ZW	Зимбабве	
AT	Австрија	
BE	Белгија	
BG	Бугарија	
DE	Германија	
GR	Грција	
DK	Данска	
EE	Естонија	
IT	Италија	
IE	Ирска	
CY	Кипар	
LV	Латвија	
LT	Литванија	
LU	Луксембург	
MT	Малта	

ИСО код	Држава	Забелешки
UK	Обединето Кралство	
PL	Полска	
PT	Португалија	
RO	Романија	
SK	Словачка	
SI	Словенија	
HU	Унгарија	
FI	Финска	
FR	Франција	
NL	Холандија	
CZ	Чешка	
ES	Шпанија	
SE	Шведска	
KV	Косово	

В

Листа на трети земји, територии, области или комплекси од кои се врши увоз на аквакултура кои се наменети за одгледување, рибарници и отворени објекти за украсни риби, украсни риби кои се приемчиви на една или повеќе од болестите наведени во Прилог 14 од овој Правилник, и наменети за затворени објекти за украсни риби ⁽¹⁾⁽²⁾

Држава/територија		Видови Аквакултура			Област/Комплекс	
ИСО код	Име	Риба	Мекотели	Ракови	Код	Опис
AU	Австралија	X ^(A)				
BR	Бразил	X ^(B)				
CA	Канада	X			CA 0 ^(C)	Цела територија
					CA 1 ^(D)	Британска Колумбија
					CA 2 ^(D)	Алберта
					CA 3 ^(D)	Саскачуан
					CA 4 ^(D)	Манитоба
					CA 5 ^(D)	Њу Брунсуик
					CA 6 ^(D)	Нова Скотија
					CA 7 ^(D)	Островот на Принц Едвард
					CA 8 ^(D)	Њуфаунленд и Лабрадор
					CA 9 ^(D)	Јукон
					CA 10 ^(D)	Северозападни Територии
					CA 11 ^(D)	Нунавут
CL	Чиле	X ^(A)				Цела држава
CN	Кина	X ^(B)				Цела држава
CO	Колумбија	X ^(B)				Цела држава
CG	Конго	X ^(B)				Цела држава
CK	Острови Кук	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Цела држава
HR	Хрватска	X ^(A)				Цела држава
HK	Хонг Конг	X ^(B)				Цела држава
ID	Индонезија	X ^(A)				Цела држава
IL	Израел	X ^(A)				Цела држава
JM	Јамајка	X ^(B)				Цела држава
JP	Јапонија	X ^(B)				Цела држава
KI	Кирибати	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Цела држава
LK	Шри Ланка	X ^(B)				Цела држава
MH	Маршалски острови	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Цела држава
MY	Малезија	X ^(B)				Полуостровска, Западна Малезија
NR	Науру	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Цела држава
NU	Ниуе	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Цела држава
NZ	Нов Зеланд	X ^(A)				Цела држава
PF	Француска Полинезија	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Цела држава
PG	Папуа Нова Гвинеја	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Цела држава
PN	Острови Питкаирн	X ^(F)	X ^(F)	X ^(F)		Цела држава

Држава/територија		Видови Аквакултура			Област/Комплекс	
ИСО код	Име	Риба	Мекотели	Ракови	Код	Опис
PW	Палау	X ^(f)	X ^(f)	X ^(f)		Цела држава
RU	Русија	X ^(A)				Цела држава
SB	Острови Соломон	X ^(f)	X ^(f)	X ^(f)		Цела држава
SG	Сингапур	X ^(B)				Цела држава
ZA	Јужно Афричка Република	X ^(A)				Цела држава
TW	Тајван	X ^(B)				Цела држава
TH	Тајланд	X ^(A)				Цела држава
TR	Турција	X ^(A)				Цела држава
TK	Токелау	X ^(f)	X ^(f)	X ^(f)		Цела држава
TO	Тонга	X ^(f)	X ^(f)	X ^(f)		Цела држава
TV	Тувалу	X ^(f)	X ^(f)	X ^(f)		Цела држава
US	САД ^(C)	X		X	US 0 ^(C)	Цела држава
		X			US 1 ^(D)	Цела држава, освен следните држави: Њу Јорк, Охајо, Илиноис, Мичиген, Индијана, Висконсин, Минесота и Пенсилванија
			X		US 2	Хумболд Беј (Калифорнија)
					US 3	Нетартс Беј (Орегон)
					US 4	Вилапа Беј, Тотен Инлет, Оукленд Беј, Куилсенс Беј и Дабоб Беј (Вашингтон)
					US 5	NELHA (Хаваи)
WF	Валис и Футуна	X ^(f)	X ^(f)	X ^(f)		Цела држава
WS	Самоа	X ^(f)	X ^(f)	X ^(f)		Цела држава
AT	Австрија	X ^(A)	X	X		Цела држава
BE	Белгија	X ^(A)	X	X		Цела држава
BG	Бугарија	X ^(A)	X	X		Цела држава
DE	Германија	X ^(A)	X	X		Цела држава
GR	Грција	X ^(A)	X	X		Цела држава
DK	Данска	X ^(A)	X	X		Цела држава
EE	Естонија	X ^(A)	X	X		Цела држава
IT	Италија	X ^(A)	X	X		Цела држава
IE	Ирска	X ^(A)	X	X		Цела држава
CY	Кипар	X ^(A)	X	X		Цела држава
LV	Латвија	X ^(A)	X	X		Цела држава
LT	Литванија	X ^(A)	X	X		Цела држава
LU	Луксембург	X ^(A)	X	X		Цела држава
MT	Малта	X ^(A)	X	X		Цела држава
UK	Обединето Кралство	X ^(A)	X	X		Цела држава
PL	Полска	X ^(A)	X	X		Цела држава
PT	Португалија	X ^(A)	X	X		Цела држава
RO	Романија	X ^(A)	X	X		Цела држава
SK	Словачка	X ^(A)	X	X		Цела држава

Држава/територија		Видови Аквакултура			Област/Комплекс	
ИСО код	Име	Риба	Мекотели	Ракови	Код	Опис
SI	Словенија	X ^(A)	X	X		Цела држава
HU	Унгарија	X ^(A)	X	X		Цела држава
FI	Финска	X ^(A)	X	X		Цела држава
FR	Франција	X ^(A)	X	X		Цела држава
NL	Холандија	X ^(A)	X	X		Цела држава
CZ	Чешка	X ^(A)	X	X		Цела држава
ES	Шпанија	X ^(A)	X	X		Цела држава
SE	Шведска	X ^(A)	X	X		Цела држава

⁽¹⁾ Според член 125 од овој правилник, видови украсни риби, кои не се приемчиви на било која од болестите наведени во Прилог 14 од овој правилник, и видови украсни мекотели и украсни ракови наменети за затворени објекти за украсни риби, може да се увезат во Република Македонија и од трети земји или територии кои се членки на ОИЕ.

(A) Важи за сите видови риби.

(B) Важи само за Cyprinidae.

(C) Не важи за видови риби кои се приемчиви на, или пак претставуваат преносители на вирусна хеморагична септикемија, според прилог 14 од овој правилник.

(D) Важи само за видови риби кои се приемчиви на, или пак претставуваат преносители на вирусна хеморагична септикемија, според прилог 14 од овој правилник.

(E) /

(F) Важи само за увоз на видови украсни риби, кои не се приемчиви на било која од болестите наведени во Прилог 14 од овој правилник, и видови украсни мекотели и украсни ракови наменети за затворени објекти за украсни риби.

(G) САД вклучува и Порто Рико, Девствени Острови, Американска самоа, Гуам и Северни Маријана Острови.

Дел 10
Листа на трети земји од кои се врши увоз на живина, јајца за ведење, еднодневни пилиња, назначен патоген слободни јајца, месо, иситнето месо, механички одвоено месо, јајца и производи од јајца

ISO код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација та против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролат а на Салмонел а
			Модел(и)	Додатни гаранции и		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
AL – Албанија	AL - 0	Цела држава	EP, E SPF							S4
AR – Аргентина	AR - 0	Цела држава	POU, POU- MI/MSM, RAT, EP, E WGM					A		S4
AU – Австралија	AU - 0	Цела држава	SPF	VIII						
			EP, E							S4
			BPR, DOC, HER, SRP							S0, ST0
			BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						
			POU, POU- MI/MSM	VI						
BR – Бразил	BR - 0	Цела држава	RAT	VII						
	BR - 1	Држава: Рио Гранде до Сул, Санта Катарина, Парана, Сао Паоло и Мато Гросо до Сул	SPF							
			RAT, BPR, DOR, HER, SRA		N			A		

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација та против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролат а на Салмонел а
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
	BR - 2	Држава: Мато Гросо, Парана, Рио Гранде до Сул, Санта Катарина и Сао Паоло	BPP, DOC, HER, SRP		N					SS, ST0
	BR - 3	Федерална област и државите: Гоиас, Минас Гераис, Мато Гросо, Мато Гросо до Сул, Парана, Рио Гранде до Сул, Санта Катарина и Сао Паоло	WGM EP, E, POU, POU- MI/MSM	VIII						S4
BA - Босна и Херцеговина	BA - 0	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, EP							
BW - Боцвана	BW - 0	Цела држава	SPF							
			EP, E							S4
			BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						
			RAT	VII						

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација та против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролат а на Салмонел а
			Модел(и)	Додатни гаранции и		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
ВУ - Белорусија	ВУ - 0	Цела држава	ЕР и Е (само за транзит низ Република Македонија)	IX						
			SPF							
			EP, E							S4
			BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP DOC, HER		N			A		S1, ST1
СА - Канада	СА - 0	Цела држава	WGM	VIII	L, N					
			POU, POU- MI/MSM, RAT							
			BPR, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP					A		
			SPF							
СН - Швајцарија	СН - 0	Цела држава	EP, E							S4
			BPR, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SRA, SRP		N			A		S0, ST0
			WGM	VIII						
			POU, POU- MI/MSM, RAT		N					
CL - Чиле	CL - 0	Цела држава	EP							
CN - Кина	CN - 0	Цела држава								

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација та против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролат а на Салмонел а
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
	CN - 1	Провинција Шандонг	POU, POU- MI/MSM, E	VI	P2	6.2.2004	-			S4
GL - Гренланд	GL - 0	Цела држава	SPF EP, WGM							
HK - Хонг Конг	HK - 0	Цела територија на Посебната Административна Област на Хонг Конг	EP							
			SPF							
HR - Хрватска	HR - 0	Цела држава	BPR, BPP, DOR, DOC, HER, HER, SRA, SRP		N			A		S2, ST0
			EP, E, POU, POU- MI/MSM, RAT, WGM		N					
	IL - 0	Цела држава	SPF EP, E							S4
	IL-1	Дел на Израел освен IL-2, IL-3 и IL-4	BPR, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SRP		N			A		S5, ST1
			WGM	VIII						
IL - Израел			POU, RAT		N					
	IL-2	Дел на Израел во следните границы: На запад: пат број 4. На југ: пат број	BPR, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SRP		N, P2		1.5.2010	A		S5, ST1

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија а	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација та против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролат а на Салмонел а
			Модел(и)	Додатни гаранции и		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
		5812 које поврзан со пат број 5815. На исток: безбедносна ограда до пат број 6513. На север: пат број 6513 се до приклучокот со пат 65.	WGM	VIII	P2		1.5.2010			
		Од оваа точка во права линија до влезот на Гиват Нили и оттаму во права линија до приклучокот со патиштата 652 и 4.	POU, RAT		N, P2		1.5.2010			
		Дел на Израел во следните границы: На север: пат број 386 до границата на општина Ерусалим, реката Рефаим, поранешната Израелско Јорданско	BPR, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SRP WGM	VIII	N, P2 P2		14.06.2011 14.06.2011	A		S5, ST1
	IL-3		POU, RAT		N, P2		14.06.2011			

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација та против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролат а на Салмонел а
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
		граница ("зелена линија"). На исток: пат број 356. На југ: патишта 8670, 3517 и 354. На запад: права линија од север до пат 367, проследено со 367 западно и потоа северно до патот 375 и западно од селото Матпа – северно- северно-источна линија на патот 386.								
	IL-4	Дел од Израел во рамките на следните граници:	BPR, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SRP		N, P2	8.3.2012	22.6.2012	A		S5, ST1
		Крстосницата на границата на Израелско- палестинските власти (појасот Газа) и границата помеѓу Израел и Египет	WGM	VIII	P2	8.3.2012	22.6.2012			
			POU, RAT		N, P2	8.3.2012	22.6.2012			

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација та против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонел а
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
		Јужно по должина на Израелско- Египетската граница до точка со географска ширина од 31° 06'								
		Источно на точката со географска должина од 31° 06' до точка со географска ширина од 34° 26'								
		Права линија од север до раскрсницата Наси (раскрсница помеѓу патот 264 и 25)								
		Патот 264 северно до раскрсницата Бет Кама (раскрсница помеѓу патот 264								

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација та против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролат а на Салмонел а
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
		и 40)								
		Источно на точката со географска должина од 31° 27' до точка со географска ширина од 34° 52'								
		Северно од точка со географска ширина од 34° 52' до патот 353								
		Права линија до пресретнувањет о на патот и точката со географска ширина од 31° 40'								
		Западно од точката со географска ширина од 31° 40' до морето								
		Јужно по должина на								

ISO код и име третата земја или територија	Код на третата земја, териториј а	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација та против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролат а на Салмонел а
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
		Медитеранскиот брег до границата на Изреалско- палестинските власти (појасот Газа)								
		Јужно по должина на границата на Изреалско- палестинските власти (појасот Газа)								
IN – Индија	IN - 0	Цела држава	EP							
IS – Исланд	IS - 0	Цела држава	SPF							S4
KR – Korea (Rep.)	KR - 0	Цела држава	EP, E							S4
ME – Црна Гора	ME - 0	Цела држава	EP, E							
			BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, EP							
MG – Мадагаскар	MG - 0	Цела држава	SPF							
MY – Малезија	MY - 0	-	EP, E, WGM							S4

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација та против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролат а на Салмонел а
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
	MY - 1	Западен Полуостров	EP							
			E		P2	6.2.2004				S4
MX - Мексико	MX - 0	Цела држава	SPF							
			EP							
			SPF							
			BPR	I						
NA - Намибија	NA - 0	Цела држава	DOR	II						
			HER	III						
			RAT, EP, E	VII						S4
			EP							
NC - Нова Каледонија	NC - 0	Цела држава	SPF							
			BPR, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SRA, SRP							S0, ST0
			WGM	VIII						
			EP, E, POU, POU- MI/MSM, RAT							S4
PM - Св. Пјер и Микелон	PM - 0	Цела држава	SPF							
RS - Србија	RS - 0	Цела држава	BPR, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SRP, SRA, POU, POU-MI/MSM, RAT, RAT- MI/MSM, WGM, WGM-MI/MSM, EP							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација та против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролат а на Салмонел а
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
RU – Руска Федерација	RU - 0	Цела држава	EP, E, POU							S4
SG – Сингапур	SG - 0	Цела држава	EP							
			SPF, EP							
TH – Тајланд	TH - 0	Цела држава	WGM	VIII	P2	23.1.2004				
			E, POU, POU- MI/MSM, RAT		P2	23.1.2004				S4
			SPF							
TN – Тунис	TN - 0	Цела држава	DOR, BPR, BPP, HER							S1, ST0
			WGM	VIII						
			EP, E, POU, POU- MI/MSM, RAT							S4
			SPF							
TR – Турција	TR - 0	Цела држава	E, EP							S4
			SPF							
US – САД	US - 0	Цела држава	BPR, BPP, DOC, DOR, HER, HER, SRA, SRP		N			A		S3, ST1
			WGM	VIII						
			EP, E, POU, POU- MI/MSM, RAT		N					S4
UY – Уругвај	UY - 0	Цела држава	SPF							
			EP, E, RAT							S4
			SPF							
ZA – Јужно Африканска Република	ZA - 0	Цела држава	EP, E							S4
			BPR	I	P2	09.04.2011		A		

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, териториј а	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација та против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролат а на Салмонел а
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			DOR	II						
			HER	III						
			RAT	VII	P2	09.04.2011				
ZW - Зимбабве	ZW - 0	Цела држава	RAT	VII						S4
			EP, E							
AT - Австрија	AT	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
BE - Белгија	BE	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
BG - Бугарија	BG	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
DE - Германија	DE	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							

ISO код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација та против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролат а на Салмонел а
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
GR - Грција	GR	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
DK - Данска	DK	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
EE - Естонија	EE	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација та против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролат а на Салмонел а
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
IT - Италија	IT	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
IE - Ирска	IE	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
CY - Кипар	CY	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
LV - Латвија	LV	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							

ISO код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија а	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација та против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролат а на Салмонел а
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			MI/MSM, E, EP							
LT - Литванија	LT	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
LU - Луксембург	LU	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
MT - Малта	MT	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
GB - Обединето Кралство	GB	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HER, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM,							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација та против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролат а на Салмонел а
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
PL - Полска	PL	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
PT - Португалија	PT	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
RO - Романија	RO	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
SV - Словачка	SV	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT,							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација та против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролат а на Салмонел а
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (1)	Почеток (2)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
SI - Словенија	SI	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
HU - Унгарија	HU	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
FI - Финска	FI	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
FR - Франција	FR	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU-							

ИСО код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација та против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролат а на Салмонел а
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум (!)	Почеток (?)			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
NL - Холандија	NL	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
CZ - Чешка	CZ	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
ES - Шпанија	ES	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA, POU, POU- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
SE - Шведска	SE	Цела држава	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP, SRA,							

ISO код и име третата земја или територија	Код на третата земја, територија	Опис на третата земја	Ветеринарен сертификат		Посебни услови	Посебни услови		Состојба со следењето на Авијарна инфлуенца	Состојба со вакцинација та против Авијарна инфлуенца	Состојба со контролата на Салмонел а
			Модел(и)	Додатни гаранции		Краен датум ⁽¹⁾	Почеток ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6A	6B	7	8	9
			POU, POJ- MI/MSM, RAT, RAT-MI/MSM, WGM, WGM- MI/MSM, E, EP							
KV - Косово	KV	Цела држава	EP							

⁽¹⁾ Производите, вклучувајќи ги и оние транспортирани по море, произведени пред оваа дата може да се извезат во Република Македонија во рок од 90 дена од оваа дата.

⁽²⁾ Само производи, произведени по оваа дата, може да се извезат во Република Македонија.

⁽³⁾ Само за транзит во согласност со член 148 став (4) и член 149 од овој правилник.

Дополнителни гаранции

- 'I': Гаранции за ноеви за расплод и производство кои потекнуваат од трети земји, територии или области кои не се слободни од Њукастелска болест, сертифицирано во согласност со образецот BPR
- 'II': Гаранции за еднодневни пилиња од ноеви кои потекнуваат од трети земји, територии или области кои не се слободни од Њукастелска болест, сертифицирано во согласност со образецот DOR
- 'III': Гаранции за јајца за ведење од ноеви кои потекнуваат од трети земји, територии или области кои не се слободни од Њукастелска болест, сертифицирано во согласност со образецот HER
- 'IV': -
- 'V': Гаранции за ноеви за колење кои потекнуваат од трети земји, територии или области кои не се слободни од Њукастелска болест, сертифицирано во согласност со образецот SRA
- 'VI': дополнителни гаранции за месо од живина, сертифицирано во согласност со образецот POU
- 'VII': дополнителни гаранции за месо од фармски одгледувани ноеви за човечка исхрана, сертифицирано во согласност со образецот RAT
- 'VIII': дополнителни гаранции за месо од пернат дивеч, сертифицирано во согласност со образецот WGM

Програм за контрола на *Salmonella*

- 'S0': Забрана за извоз во Република Македонија на живина за расплод или производство (BPP) од видот *Gallus gallus*, еднодневни пилиња (DOC) од видот *Gallus gallus*, живина за колење и живина за обновување на јато (SRP) од видот *Gallus gallus* и јајца за ведење (HER) од видот *Gallus gallus* поради тоа што не е доставен програм за контрола на *Salmonella*.
- 'S1': Забрана за извоз во Република Македонија на живина за расплод или производство (BPP) од видот *Gallus gallus*, еднодневни пилиња (DOC) од видот *Gallus gallus*, живина за колење и живина за обновување на јато (SRP) од видот *Gallus gallus*, за други цели освен за расплод, поради тоа што не е доставен програм за контрола на *Salmonella*.
- 'S2': Забрана за извоз во Република Македонија на живина за расплод или производство (BPP) од видот *Gallus gallus*, еднодневни пилиња (DOC) од видот *Gallus gallus*, живина за колење и живина за обновување на јато (SRP) од видот *Gallus gallus*, за други цели освен за расплод или за несење јајца, поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- 'S3': Забрана за извоз во Република Македонија на живина за расплод или производство (BPP) од видот *Gallus gallus*, живина за колење и живина за обновување на јато (SRP) од видот *Gallus gallus*, за други цели освен расплод, поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- 'S4': Забрана за извоз во Република Македонија на јајца (E) од видот *Gallus gallus*, освен јајцата кои се во класа "B", во согласност со националното законодавство и поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- 'S5': Забрана за извоз во Република Македонија на живина за приплод или производство од *Gallus gallus* (BPP), живина наменета за колење и живина за обнова (SRP) од *Gallus gallus* поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- 'ST0': Забрана за извоз во Унијата на живина за приплод или производство (BPP) од мисирки, еднодневни пилиња (DOC) од мисирки, живина наменета за колење и живина за обнова (SRP) од мисирки и јајца за насад (HER) од мисирки поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.
- 'ST1': Забрана за извоз во Унијата на живина за приплод или производство (BPP) од мисирки и живина наменета за колење и живина за обнова (SRP) од мисирки поради тоа што не е поднесен програм за контрола на *Salmonella*.

Посебни услови

- 'P2': Забрана за увоз во или транзит низ Република Македонија поради ограничувања поврзани со појава на Високо Патогена Авијарна Инфлуенца
- 'P3': Забрана за увоз во или транзит низ Република Македонија поради ограничувања поврзани со појава на Њукастелска болест
- "N": Гаранциите треба да обезбедат дека прописите за контрола на Њукастелска болест во трети земји или територии се еквивалентни на оние кои се применуваат во Унијата. Во случај на појава на Њукастелска болест, увозот од трети земји или територии може да се дозволи, без промена на кодот

на земјата или територијата. Како и да е, увозот во Унијата автоматски ќе биде забранет од било која област која е ставена под официјална забрана од надлежен орган на третата земја или територијата на која се однесува појавата на оваа болест.

- “L” Гаранциите треба да обезбедат дека прописите за контрола на авијарна инфлуенца во трети земји или територии се еквивалентни на оние кои се применуваат во Унијата. Во случај на појава на Њукастелска болест, увозот од трети земји или територии може да се дозволи, без промена на кодот на земјата или територијата. Како и да е, увозот во Унијата автоматски ќе биде забранет од било која област која е ставена под официјална забрана од надлежен орган на третата земја или територијата на која се однесува појавата на оваа болест.

Програм за надзор на авијарната инфлуенца и план за вакцинација против авијарна инфлуенца

- ‘A’: Трети земји, територии, области или комплекси, кои имаат програм за следење на авијарната инфлуенца кој е во согласност со овој правилник
- ‘B’: Трети земји, територии, области или оддели имаат програм за вакцинација против авијарната инфлуенца кој е во согласност со овој правилник

Прилог VII

EQU-CA

ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
Health Certificate

За свежо месо, не вклучувајќи мелено месо, од домашни копитари
(*Equus caballus, Equus asinus* и нивните вкрстени раси), за увоз во Република Македонија
For fresh meat, excluding minced meat, of domestic solipeds
(*Equus caballus, Equus asinus* and their cross-breeds) (EQU), for dispatch to the Republic of Macedonia

Земја/Country/ Canada				Ветеринарно Здравствен Сертификат за Република Македонија /Veterinary Certificate to Republic of Macedonia			
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor			I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a	
	Име /Name						
	Адреса /Address			I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority			
	Тел. /Tel.			I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority			
	I.5. Примач /Consignee			I.6.			
	Име /Name						
	Адреса /Address						
	Поштенски број /Postal code						
	Тел. /Tel.						
	I.7. Земја на потекло /Country of origin		ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code
I.11. Место на потекло /Place of origin				I.12.			
Име /Name				Број на одобрение /Approval number.			
Адреса /Address							
I.13. Место на натовар /Place of loading				I.14. Дата на поаѓање /Date of departure			
I.15. Средства за транспорт /Means of transport				I.16. Влезен ВИМ на ГП во РМ /Entry BIP in RM			
Авион ☐ Брод ☐ Железнички вагон ☐ /Aeroplane /Ship /Railway wagon							
Средство за патен сообраќај ☐ Other ☐ /Road vehicle /Друго							
Идентификација /Identification				I.17.			
Документ на кој се повикува /Documentary references							
I.18. Опис на стоката /Description of commodity				I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)			
				I.20. Количество /Quantity			
I.21. Температура на производот /Temperature of the product				I.22. Број на пакувања /Number of packages			
Собна ☐ Разладено ☐ Смрзнато ☐ /Ambient /Chilled /Frozen							
I.23. Идентификација на контејнер/Број на пломба /Identification of container/Seal number				I.24. Вид на пакување /Type of packaging			
I.25. Пратките се наменети за: /Commodities certified for:				Исхрана на луѓе ☐ /Human consumption			
I.26.				I.27. За увоз или влез во РМ /For import or admission into RM			
I.28. Идентификација на стоките /Identification of the commodities				Одобрен број на објектот /Approval number of the establishment			
Видови (Научно име) /Species (Scientific name)		Природа на стоката /Nature of commodity	Тип на обработка /Treatment type	Кланица /Abattoir	Погон за расекување /Cutting plant	Број на пакувања /Number of packages	Нето тежина /Net weight

Земја/Country/Canada		Свежо месо, не вклучувајќи мелено месо, од домашни копитарии (<i>Equus caballus</i> , <i>Equus asinus</i> и нивните вкрстени раси) / fresh meat, excluding minced meat, of domestic solipeds (<i>Equus caballus</i> , <i>Equus asinus</i> and their cross-breeds) (EQU)	
II.	Податоци за здравствената состојба /Health information	II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II.b.
II.1.	Потврда за здравствената исправност /Public health attestation Јас, долупотпишаниот официјален ветеринар, изјавувам дека сум запознаен со релевантните одредби од Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија Бр. 114/2007) односно еквивалентното Канадско Законодавство за Инспекција на Месо и (потврдувам дека месото од копитарии опишано погоре е произведено во согласност со тие услови, поточно дека тие: /I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant requirements of Law on veterinary public health (Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) or equivalent Canadian Meat Inspection Act and certify that the meat of domestic solipeds described above was produced in accordance with those requirements, in particular that: II.1.1. месото потекнува од објект(и) со имплементирана програма заснована на HACCP принципите во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентна Секција 30.1 од Канадската Регулација за Инспекција на месо; /the meat comes from (an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with Law on veterinary public health or equivalent section 30.1 of the Canadian Meat Inspection Regulations; II.1.2. месото е добиено во согласност со Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло (Службен весник на Република Македонија Бр. 115/2008) односно еквивалентниот Дел II од Канадската Регулација за Инспекција на месо; /the meat has been obtained in compliance with Book of Rules on specific hygiene requirements for food of animal origin (Official journal of Republic of Macedonia No. 115/2008) or equivalent Part II of the Canadian Meat Inspection Regulations; II.1.3. месото ги исполнува условите од Правилник за начинот на вршење на официјалните контроли на <i>Trichinella</i> spp. во месото (Службен весник на Република Македонија Бр. 32/2009) односно еквивалентното Поглавје 5 од Упатството за Процедури за Хигиена на Месо, која пропишува посебни правила за официјална контрола на <i>Trichinella</i> во месо, поточно подложено е на испитување со метод на вештачка дигестија со негативен резултат; /the meat fulfils the requirements of Book of Rules or equivalent Chapter 5 of the Canadian Meat Hygiene Manual of Procedures on procedures of control of <i>Trichinella</i> spp. In The meat fulfils the requirements of (OG of RM No.32/2009) or equivalent Regulation (EC) No 2075/2005 laying down specific rules on official controls for <i>Trichinella</i> in meat, and in particular, has been subjected to an examination by a digestion method with negative results; II.1.4. месото е оценето како погодно за исхрана на луѓе, после ante-mortem и post-mortem преглед, спроведен во согласност со Националните прописи од областа на ветеринарно здравство односно еквивалентниот Дел III од Канадската Регулација за Инспекција на месо; /the meat has been found fit for human consumption following ante and post-mortem inspections carried out in accordance with National veterinary legislation or equivalent Part III of the Canadian Meat Inspection Regulations; II.1.5. ⁽¹⁾или [труповите или делови од труповите се означени со здравствена ознака во согласност со Националните прописи од областа на ветеринарно здравство односно еквивалентната Секција 94 и 114 од Канадската Регулација за Инспекција на месо]; /either [the carcass or parts of the carcass have been marked with a health mark in accordance with National veterinary legislation or equivalent Sections 94 and 114 of the Canadian Meat Inspection Regulations]; ⁽²⁾или [пакувањата со месо се означени со идентификациона ознака во согласност со Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло односно еквивалентната Секција 94 и 114 од Канадската Регулација за Инспекција на месо]; /or [the packages of meat have been marked with an identification mark in accordance with Book of Rules on specific hygiene requirements for food of animal origin or equivalent Sections 94 and 114 of the Canadian Meat Inspection Regulations]; II.1.6. месото ги задоволува критериумите пропишани во Националните прописи од областа на ветеринарно здравство односно еквивалентниот Прилог Т и U-USA од Поглавје 11 на Канадскиот Прирачник со процедури за хигиена на месото за редукација на патогени контаминенти; /the meat satisfies the relevant criteria set out in National veterinary legislation on microbiological criteria for foodstuffs or equivalent Annex T – USA to Chapter 11 of the Canadian Meat Hygiene Manual of Procedures on Pathogen Reduction; II.1.7. запазени се гаранциите кои ги покриваат живите животни како и производите од нив, кои се предвидени во планот за резидуи во согласност со Законот за јавно ветеринарно здравство односно еквивалентниот Канадски Национален Мониторинг Програм за Хемиски Резидуи, се исполнети; /the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with Law on veterinary public health or equivalent Canadian National Chemical Residue Monitoring Program, are fulfilled; II.1.8. месото е складирано и транспортирано во согласност со релевантните услови од Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло односно еквивалентниот Дел II од Канадската Регулација за Инспекција на месо; /the meat has been stored and transported in accordance with the relevant requirements of Book of Rules on specific hygiene requirements for food of animal origin or equivalent Part II of the Canadian Meat Inspection Regulations;		
II.2.	Потврда за здравствената состојба на животните /Animal health attestation Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар со ова потврдувам дека горе споменатото свежо месо: /I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat described above: II.2.1. тие потекнуваат од територија со код⁽²⁾; /has been obtained the territory with code.....⁽²⁾; II.2.2. добиено е од домашни копитарии, кои: /has been obtained from domestic solipeds, which: ⁽¹⁾или [останале на територијата опишана под точка II.2.1. од раѓањето, или најмалку три месеци пред коленето]; /either [have remained in the territory described under point II.2.1. since birth, or for at least the last three months before slaughter]; ⁽²⁾или [донесени се на (dd/mm/yyyy) на територијата опишана под точка II.2.1., од територија со код:⁽²⁾ која на тој датум имала одобрување за извоз на ова свежо месо во Република Македонија]; /or [have been introduced on (dd/mm/yyyy) into the territory described under point II.2.1., from the territory with code:⁽²⁾ that at that date was authorized to export this fresh meat to the Republic of Macedonia];		

Дел II: Сертификација
Part II: Certification

(1) или /or	донесени се на (дд/мм/гггг) на територијата опишана под точка II.2.1.,; /have been introduced on (dd/mm/yyyy) into the territory described under point II.2.1., from																								
II.2.3.	добиено е од животни кои биле заклани на (дд/мм/гггг) или помеѓу (дд/мм/гггг) и (дд/мм/гггг) (1) во кланица во и околу која во радиус од 10 км, се нема појавено случај/избивање на Африканска чума по коњите или сакагија за време од 40 дена претходно или, во случај на појава на таква болест, подготовката на месото за извоз во Република Македонија е одобрено единствено откако сите присутни животни се заколени, целото месо отстрането и објектот е целосно исчистен и дезинфициран под надзор на официјален ветеринар; /has been obtained from animals which were slaughtered on (dd/mm/yyyy) or between (dd/mm/yyyy) and (dd/mm/yyyy) (1) in a slaughterhouse around which, within a radius of 10 km, there has been no case/ outbreak of African horse sickness or glanders during the previous 40 days or, in the event of a case of such disease, the preparation of meat for exportation to the Republic of Macedonia has been authorized only after slaughter of all animals present, removal of all meat, and the total cleaning and disinfection of the establishment under the control of an official veterinarian;																								
II.2.4.	добиено е и подготвено без да дојде во допир со друго месо кое не ги исполнуваат условите во сертификатот. / has been obtained and prepared without contact with other meat not complying with the conditions required in this certificate.																								
II.3.	Потврда за благосостојбата на животните /Animal welfare attestation Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, со ова потврдувам дека свежото месо опишано погоре потекнува од животни кои во кланицата пред колењето и за време на колењето или убивањето се третирани во согласност со релевантните услови на законодавството на Република Македонија односно еквивалентниот Дел II од Канадската Регулација за Инспекција на месо; /I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the fresh meat described above derives from animals which have been treated in the slaughterhouse before and at the time of slaughter or killing in accordance with the relevant provisions of legislation of Republic of Macedonia or equivalent Part II of the Canadian Meat Inspection Regulations Union legislation.																								
Забелешки /Notes Овој сертификат е наменет за свежо месо, со исклучок на мелено месо, од домашни копитари (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> и нивните вкрстени видови). Под свежо месо се подразбира сите делови од животното погодни за исхрана на луѓето било да се свежи, оладени или замрзнати. /This certificate is meant for fresh meat, excluding minced meat, of domestic solipeds (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> and their cross-breeds). Fresh meat means all animal parts fit for human consumption whether fresh, chilled or frozen.																									
Дел I /Part I <table border="0"> <tr> <td>-</td> <td>Рамка I.8: /Box reference I.8:</td> <td>Да се внесе кодот на територијата како што е во Прилог 6 Дел 4 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на држави од кои е обобрен увоз и формата и содржината на ветеринарно здравствените сертификати или други документи кој ја придружуваат пратката како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на животни, аквакултура производи и нуспроизводи од животинско потекло односно еквивалентниот Дел I од Анекс II од Регулацијата (ЕУ) Бр. 206/2010. /Provide the code of territory as appearing in Part 4 of Annex VI of Book of Rules on procedures for import and transit, list of third countries approved for import, form and content of the Certificate or other documents accompanying the consignment, veterinary checks at the border on consignments of animals, aquaculture and products and by-products of animal origin or equivalent Part I of Annex II to Regulation (EU) No 206/2010.</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Рамка I.11: /Box reference I.11:</td> <td>Место на потекло: име и адреса на објектот кој испорачува. /Place of origin: name and address of the dispatch establishment.</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Рамка I.15: /Box reference I.15:</td> <td>Регистрациониот број (железнички вагони или контејнери и камиони), број на лет (авион) или име (брод) треба да се пополнат соодветно. Во случај на истовар и претовар, испраќачот мора да ги информира влезен ВИМ на ГП во Р.М. /Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading and reloading, the consignor must inform the BIP of entry into the R.M.</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Рамка I.19: /Box reference I.19:</td> <td>Употреби го соодветниот ХС код: 02.01, 02.02, 02.06. /Use the appropriate HS code: 02.01, 02.02, 02.06.</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Рамка I.20: /Box reference I.20:</td> <td>Внеси ја вкупната бруто тежина и вкупната нето тежина. /Indicate total gross weight and total net weight.</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Рамка I.23: /Box reference I.23:</td> <td>За контејнери и кутии, бројот на контејнерот и бројот на печатот (ако постои) треба да се внесе. /For containers or boxes, the container number and the seal number (if applicable) should be included.</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Рамка I.28: /Box reference I.28:</td> <td>Природа на стоката: Да се внесе "групови-цели", "групови-половинки", "групови-четвртинки" или "парчиња". /Nature of commodity: Indicate "carcase-whole", "carcase-side", "carcase-quarters" or "cuts".</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Рамка I.28: /Box reference I.28:</td> <td>Вид на обработка: Соодветно, да се внесе "обескоскено", "со коска", и/или "зрело". Ако е замрзнато, да се внесе датумот на замрзнување (мм/гг) на деловите/парчињата. /Treatment type: If appropriate, indicate "boned", "bone in", and/or "matured". If frozen, indicate the date of freezing (mm/yy) of the cuts/pieces.</td> </tr> </table>		-	Рамка I.8: /Box reference I.8:	Да се внесе кодот на територијата како што е во Прилог 6 Дел 4 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на држави од кои е обобрен увоз и формата и содржината на ветеринарно здравствените сертификати или други документи кој ја придружуваат пратката како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на животни, аквакултура производи и нуспроизводи од животинско потекло односно еквивалентниот Дел I од Анекс II од Регулацијата (ЕУ) Бр. 206/2010. /Provide the code of territory as appearing in Part 4 of Annex VI of Book of Rules on procedures for import and transit, list of third countries approved for import, form and content of the Certificate or other documents accompanying the consignment, veterinary checks at the border on consignments of animals, aquaculture and products and by-products of animal origin or equivalent Part I of Annex II to Regulation (EU) No 206/2010.	-	Рамка I.11: /Box reference I.11:	Место на потекло: име и адреса на објектот кој испорачува. /Place of origin: name and address of the dispatch establishment.	-	Рамка I.15: /Box reference I.15:	Регистрациониот број (железнички вагони или контејнери и камиони), број на лет (авион) или име (брод) треба да се пополнат соодветно. Во случај на истовар и претовар, испраќачот мора да ги информира влезен ВИМ на ГП во Р.М. /Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading and reloading, the consignor must inform the BIP of entry into the R.M.	-	Рамка I.19: /Box reference I.19:	Употреби го соодветниот ХС код: 02.01, 02.02, 02.06. /Use the appropriate HS code: 02.01, 02.02, 02.06.	-	Рамка I.20: /Box reference I.20:	Внеси ја вкупната бруто тежина и вкупната нето тежина. /Indicate total gross weight and total net weight.	-	Рамка I.23: /Box reference I.23:	За контејнери и кутии, бројот на контејнерот и бројот на печатот (ако постои) треба да се внесе. /For containers or boxes, the container number and the seal number (if applicable) should be included.	-	Рамка I.28: /Box reference I.28:	Природа на стоката: Да се внесе "групови-цели", "групови-половинки", "групови-четвртинки" или "парчиња". /Nature of commodity: Indicate "carcase-whole", "carcase-side", "carcase-quarters" or "cuts".	-	Рамка I.28: /Box reference I.28:	Вид на обработка: Соодветно, да се внесе "обескоскено", "со коска", и/или "зрело". Ако е замрзнато, да се внесе датумот на замрзнување (мм/гг) на деловите/парчињата. /Treatment type: If appropriate, indicate "boned", "bone in", and/or "matured". If frozen, indicate the date of freezing (mm/yy) of the cuts/pieces.
-	Рамка I.8: /Box reference I.8:	Да се внесе кодот на територијата како што е во Прилог 6 Дел 4 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на држави од кои е обобрен увоз и формата и содржината на ветеринарно здравствените сертификати или други документи кој ја придружуваат пратката како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на животни, аквакултура производи и нуспроизводи од животинско потекло односно еквивалентниот Дел I од Анекс II од Регулацијата (ЕУ) Бр. 206/2010. /Provide the code of territory as appearing in Part 4 of Annex VI of Book of Rules on procedures for import and transit, list of third countries approved for import, form and content of the Certificate or other documents accompanying the consignment, veterinary checks at the border on consignments of animals, aquaculture and products and by-products of animal origin or equivalent Part I of Annex II to Regulation (EU) No 206/2010.																							
-	Рамка I.11: /Box reference I.11:	Место на потекло: име и адреса на објектот кој испорачува. /Place of origin: name and address of the dispatch establishment.																							
-	Рамка I.15: /Box reference I.15:	Регистрациониот број (железнички вагони или контејнери и камиони), број на лет (авион) или име (брод) треба да се пополнат соодветно. Во случај на истовар и претовар, испраќачот мора да ги информира влезен ВИМ на ГП во Р.М. /Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading and reloading, the consignor must inform the BIP of entry into the R.M.																							
-	Рамка I.19: /Box reference I.19:	Употреби го соодветниот ХС код: 02.01, 02.02, 02.06. /Use the appropriate HS code: 02.01, 02.02, 02.06.																							
-	Рамка I.20: /Box reference I.20:	Внеси ја вкупната бруто тежина и вкупната нето тежина. /Indicate total gross weight and total net weight.																							
-	Рамка I.23: /Box reference I.23:	За контејнери и кутии, бројот на контејнерот и бројот на печатот (ако постои) треба да се внесе. /For containers or boxes, the container number and the seal number (if applicable) should be included.																							
-	Рамка I.28: /Box reference I.28:	Природа на стоката: Да се внесе "групови-цели", "групови-половинки", "групови-четвртинки" или "парчиња". /Nature of commodity: Indicate "carcase-whole", "carcase-side", "carcase-quarters" or "cuts".																							
-	Рамка I.28: /Box reference I.28:	Вид на обработка: Соодветно, да се внесе "обескоскено", "со коска", и/или "зрело". Ако е замрзнато, да се внесе датумот на замрзнување (мм/гг) на деловите/парчињата. /Treatment type: If appropriate, indicate "boned", "bone in", and/or "matured". If frozen, indicate the date of freezing (mm/yy) of the cuts/pieces.																							
Дел II: /Part II: (1) Пополни соодветно /Keep as appropriate. (2) Код на територијата како што е наведено во Дел I од Анекс II од Регулацијата (ЕУ) Бр. 206/2010. /Code of the territory as it appears in Part I of Annex II to Regulation (EU) No 206/2010; (3) Дати: извозот на ова месо нема да биде дозволен кога истото е добиено од животни заклани пред датумот на добивањето на дозвола за извоз во Република Македонија од територија спомената под I.7 и I.8, или за време на траење на забрана за увоз на месо од оваа територија во Република Македонија. /Dates: imports of this meat shall not be allowed when obtained from animals slaughtered either prior to the date of authorization for exportation to the Republic of Macedonia of the territory mentioned under boxes I.7 and I.8, or during a period where restrictive measures have been adopted by the Republic of Macedonia against imports of this meat from this territory.																									
Официјален ветеринар: /Official veterinarian: <table border="0"> <tr> <td>Име (со печатни букви): /Name (in capital letters):</td> <td rowspan="2">  </td> <td>Квалификација и титула: /Qualification and title:</td> </tr> <tr> <td>Датум /Date:</td> <td>Потпис: /Signature:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Место /Place:</td> <td></td> </tr> </table>		Име (со печатни букви): /Name (in capital letters):		Квалификација и титула: /Qualification and title:	Датум /Date:	Потпис: /Signature:		Место /Place:																	
Име (со печатни букви): /Name (in capital letters):		Квалификација и титула: /Qualification and title:																							
Датум /Date:		Потпис: /Signature:																							
	Место /Place:																								

Дел 9.1

ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
Health Certificate

За аквакултура за одгледување, насадување, рибници и отворени украсни објекти
/For aquaculture animals for farming, relaying, put and take fisheries and open ornamental facilities

ЗЕМЈА:

/COUNTRY:

Ветеринарно здравствен сертификат за Република Македонија
/Veterinary certificate to Republic of Macedonia

Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor Име /Name Адреса /Address Тел. /Tel.				I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a					
					I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority							
					I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority							
	I.5. Примач /Consignee Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code Тел. /Tel.				I.6.							
	I.7. Земја на потекло /Country of origin		ИСО код /ISO code		I.8. Подрачје на потекло /Region of origin		Код /Code					
	I.9. Земја на дестинација /Country of destination		ИСО код /ISO code		I.10. Подрачје на дестинација /Region of destination		Код /Code					
	I.11. Место на потекло /Place of origin Име /Name Адреса /Address Име /Name Адреса /Address Име /Name Адреса /Address				I.12.							
I.13. Место на натовар /Place of loading Адреса /Address				I.14. Дата на поаѓање /Date of departure				Време на поаѓање /Time of departure				
I.15. Средства за транспорт /Means of transport Авион ☐ Брод ☐ Железнички вагон ☐ /Aeroplane /Ship /Railway wagon Средство за патен сообраќај ☐ Друго ☐ /Road vehicle /Друго Идентификација: /Identification: Документ на кој се повикува: /Documentary references:				I.16. Влезно ВИМ на ГП во РМ /Entry BIP in RM				I.17. Бр на ЦИТЕС /No(s) of CITES				
				I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)								
				I.18. Опис на стоката /Description of commodity				I.20. Количество /Quantity				I.22. Број на пакувања /Number of packages
I.21.				I.23. Идентификација на контејнерот/број на плomba /Identification of container/seal number				I.24.				
I.25. Пратките се наменети за: /Commodities certified for:				Одгледување /Breeding ☐		Карантин /Quarantine ☐		Повторно насадување /Relaying ☐		Друго /Other ☐		
I.26.				Домашни миленици /Pets ☐		Циркус/егазбиција /Circus/exhibition ☐		I.27. За влез или увоз во РМ /For import or admission into RM ☐		I.28. Идентификација на стоките /Identification of the commodities Вид/ (Научно име) /Species/ (Scientific name)		
Количество /Quantity				Количество /Quantity		Количество /Quantity		Количество /Quantity				

За аквакултура за одгледување, насадување, рибници и отворени украсни објекти
/For aquaculture animals for farming, relaying, put and take fisheries and open ornamental facilities

Дел II: Сертификација
/Part II: Certification

II.

Информации за здравствена состојба
/Health information

II.1

Општи услови
/General requirements

Jac, долупотпишаниот официјален инспектор, со ова потврдувам дека аквакултурата, наведена во Делот I од овој сертификат:

/I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals, referred to in Part I of this certificate:

II.1.1

се прегледани во рок од 72 часа пред натоварот, и не покажале клинички знаци на болест;
/have been inspected within 72 hours of loading, and showed no clinical signs of disease;

II.1.2

не се предмет на забрана поради неоткриена причина за зголемена смртност;
/are not subject to any prohibitions due to unresolved increased mortality;

II.1.3

не се предвидени за уништување или колене поради искоренување на болест; и
/are not intended for destruction or slaughter for the eradication of diseases; and

II.1.4

потекнуваат од фарми за аквакултура кои се под надзор од надлежен орган;
/originate from aquaculture farms who are all under the supervision of the competent authority;

II.1.5

(1) [ако се работи за мекотели, секој дел од патката се прегледава индивидуално визуелно, и не се забележани видови мекотели различни од наведените во Дел I од овој сертификат.]
(2) [in the case of molluscs, every part of the patka is checked individually visually, and no molluscs species other than those specified in Part I of the certificate were detected.]

II.2.

(1)(2)(Услови за видовите кои се приемчиви на Епизоотска хематопоемска некроза (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocystos mackini, Taura синдром и/или болеста Yellowhead
(3)(4)(Услови за видовите кои се приемчиви на Епизоотска хематопоемска некроза (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocystos mackini, Taura syndrome and/or Yellowhead disease

Jac, долупотпишаниот официјален инспектор, со ова потврдувам дека аквакултурата опишана погоре:

/I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals referred to above:

или

/either

(i)

соодветните болести задолжително се пријавуваат на надлежниот орган и пријавите за сомнеж на постоење на соодветната болест треба веднаш да се испитаат од надлежниот орган.
/where the relevant disease(s) is (are) notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the relevant disease(s) must be immediately investigated by the competent authority,

(ii)

видовете приемчиви на соодветните болести, доаѓаат од области кои се прогласени за слободни од тие болести, и
/all introduction of species susceptible to the relevant disease(s) come from an area declared free of the disease(s), and

(iii)

видовете приемчиви на соодветните болести, не се вакцинирани против тие болести;
/species susceptible to the relevant disease(s) are not vaccinated against the relevant disease(s);]

или

/or

(1)(2)(3)

[ако се работи за дива аквакултура, тие биле држени во карантин во согласност со Одлуката на Комисијата 2008/946/ЕЗ односно соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство за услови за карантин за аквакултура.]
(4)(5)(6) [in the case of wild aquatic animals, have been subject to quarantine in accordance with Commission Decision 2008/946/EC.]

II.3.

(1)(2)(Услови за видовите преносители на Епизоотска хематопоемска некроза (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocystos mackini, Taura синдром и/или болеста Yellowhead
(3)(4)(Услови за видовите преносители на Епизоотска хематопоемска некроза (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocystos mackini, Taura syndrome and/or Yellowhead disease

Jac, долупотпишаниот официјален инспектор, изјавувам дека аквакултурата опишана погоре, за кои се смета дека се можни преносители на (1) [EHN] (2) [Bonamia exitiosa] (3) [Perkinsus marinus] (4) [Mikrocystos mackini] (5) [Taura синдром] (6) [болеста Yellowhead], бидејќи се од видовите кои се наведени во Колоната 2 и ги исполнуваат условите прописани во Колоната 3 од табелата во Анекс I од Регулацијата на Комисијата (ЕЗ) Бр. 1251/2008 односно соодветниот дел од соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија:

/I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals referred to above which are to be regarded as possible vectors (1) [EHN] (2) [Bonamia exitiosa] (3) [Perkinsus marinus] (4) [Mikrocystos mackini] (5) [Taura syndrome] (6) [Yellowhead disease] as they are of species listed in Column 2 and fulfill the conditions set out in Column 3 of the table in Annex I to Commission Regulation (EC) No 1251/2008:

или

/either

(i)

соодветните болести задолжително се пријавуваат на надлежниот орган и пријавите за сомнеж на постоење на соодветната болест треба веднаш да се испитаат од надлежниот орган.
/where the relevant disease(s) is (are) notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the relevant disease(s) must be immediately investigated by the competent authority,

(ii)

видовете приемчиви на соодветните болести, доаѓаат од области кои се прогласени за слободни од тие болести, и
/all introduction of species susceptible to the relevant disease(s) come from an area declared free of the disease(s), and

(iii)

видовете приемчиви на соодветните болести, не се вакцинирани против тие болести;
/species susceptible to the relevant disease(s) are not vaccinated against the relevant disease(s);]

или

/or

(1)(2)

[тие биле држени во карантин во согласност со Одлуката на Комисијата 2008/946/ЕЗ односно соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија за услови за карантин за аквакултура.]
(3)(4)(5)(6) [have been subject to quarantine in accordance with Commission Decision 2008/946/EC.]

II.4.

(1)(2)(Услови за видовите кои се приемчиви на Вирусна хеморагична септикемија (VHS), Инфективна хематопоемска некроза (IHN), Инфективна анемија кај лососот (ISA), Koi herpes virus (KHV), Martellia refringens, Bonamia ostreae, и/или болеста White spot
(3)(4)(Услови за видовите кои се приемчиви на Вирусна хеморагична септикемија (VHS), Infectious hematopoietic necrosis (IHN), Infectious salmon anemia (ISA), Koi herpes virus (KHV), Martellia refringens, Bonamia ostreae, and/or White spot disease

Jac, долупотпишаниот официјален инспектор, со ова потврдувам дека аквакултурата, опишана погоре:

/I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals referred to above:

или

/either

(i)

соодветните болести задолжително се пријавуваат на надлежниот орган и пријавите за сомнеж на постоење на соодветната болест мора веднаш да се испитаат од страна на надлежниот орган.
/where the relevant disease(s) is (are) notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the relevant disease(s) must be immediately investigated by the competent authority,

(ii)

видовете приемчиви на соодветните болести, доаѓаат од области кои се прогласени за слободни од тие болести, и
/all introduction of species susceptible to the relevant disease(s) come from an area declared free of the disease(s), and

(iii)

видовете приемчиви на соодветните болести, не се вакцинирани против тие болести;
/species susceptible to the relevant disease(s) are not vaccinated against the relevant disease(s);]

или

/or

(1)(2)(3)

[ако се работи за дива аквакултура, тие биле држени во карантин во согласност со Одлуката на Комисијата 2008/946/ЕЗ односно соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство за карантински услови за аквакултура.]
(4)(5)(6) [in the case of wild aquatic animals, have been subject to quarantine in accordance with Commission Decision 2008/946/EC.]

II.5.

(1)(2)(Услови за видовите преносители на Вирусна хеморагична септикемија (VHS), Инфективна хематопоемска некроза (IHN), Инфективна анемија кај лососот (ISA), Koi herpes virus (KHV), Martellia refringens, Bonamia ostreae, и/или болеста White spot
(3)(4)(Услови за видовите преносители на Вирусна хеморагична септикемија (VHS), Infectious hematopoietic necrosis (IHN), Infectious salmon anemia (ISA), Koi herpes virus (KHV), Martellia refringens, Bonamia ostreae, and/or White spot disease

		Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, изјавувам дека аквакултурата опишана погоре, за кои се смета дека се можни преносители на (1)(BXC) (1)(IXH) (1)(ISA) (1)(KXB) (1)(Martella refringens) (1)(Bonamia ostreae) (1)(White spot disease), бидејќи се од видовите кои се наведени во Колоната 2, ги исполнуваат условите пропишани во Колоната 3 од табелата во Анекс I од Регулативата (ЕЗ) Бр. 1251/2008, односно во соодветниот дел од соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство збој Република Македонија: I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals referred to above which are to be regarded as possible vectors to (1)(VHS) (1)(IHN) (1)(ISA) (1)(KXB) (1)(Martella refringens) (1)(Bonamia ostreae) (1)(White spot disease) as they are of species listed in Column 2 and fulfill the conditions set out in Column 3 of the table in Annex I to Regulation (EC) No 1251/2008: или (1)(1)потекнуваат од држава/територија, област или дел прогласена за слободна од (1)(BXC) (1)(IXH) (1)(ISA) (1)(KXB) (1)(Martella refringens) (1)(Bonamia ostreae) (1)(White spot disease) во согласност со Глава VII од Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ односно соодветниот дел од соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство за услови за аквакултура и нивни производи, како и за контрола на одредени болести кај аквакултура или релевантниот ОИЕ Стандард од страна на надлежниот орган од државата на потекло, и /either (1)(1)originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (1)(VHS) (1)(IHN) (1)(ISA) (1)(KXB) (1)(Martella refringens) (1)(Bonamia ostreae) (1)(White spot disease) in accordance with Chapter VII of Directive 2006/88/EC or the relevant OIE Standard by the competent authority of the country of origin, and (i) соодветните болести задолжително се пријавуваат на надлежниот орган и пријавите за сомнеж на постоење на соодветната болест мора веднаш да се испитаат од страна на надлежниот орган, /where the relevant disease(s) is (are) notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the relevant disease(s) must be immediately investigated by the competent authority, (ii) видовете приемчиви на соодветните болести, доаѓаат од области кои се прогласени за слободни од тие болести, и /all introduction of species susceptible to the relevant disease(s) come from an area declared free of the disease(s), (iii) видовете приемчиви на соодветните болести, не се вакцинирани против тие болести, /species susceptible to the relevant disease(s) are not vaccinated against the relevant disease(s)] или (1)(1)тие биле држени во карантин во согласност со Одлуката на Комисијата 2008/946/ЕЗ односно соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство за карантин за животни од аквакултура во Република Македонија, /or (1)(1)have been subject to quarantine in accordance with Commission Decision 2008/946/EC.]]
II.6.	Услови за транспорт и означување /Transport and labeling requirements	Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, со ова потврдувам дека: I, the undersigned official inspector, hereby certify that: II.6.1 аквакултурата опишана погоре е ставена под услови, вклучувајќи го и квалитетот на водата, кои не го загрозуваат нивното здравје; /the aquaculture animals referred to above are placed under conditions, including with a water quality, that do not alter their health status; II.6.2 транспортниот контејнер или бродот пред утоварот се исчистени и дезинфицирани или се употребуваат за прв пат; и /the transport container or well boat prior to loading is clean and disinfected or previously unused; and II.6.3 пратката се идентификува со јасно читлива етикета, закачена на надворешноста на контејнерот, или ако се транспортира со брод, на бродската извозна декларација, се внесуваат битните информации кои се наведени во рамките од 1.7 до 1.13 од Дел I од овој сертификат, и следната изјава: /the consignment is identified by a legible label on the exterior of the container, or when transported by well boat, in the ship's manifest, with the relevant information referred to in boxes 1.7 to 1.13 of Part I of this certificate, and the following statement: или (1)(1)Диви (1)(Риб) (1)(Мекотели) (1)(Ракови) наменети за одгледување во РМ /either (1)(1)Wild (1)(Fish) (1)(Molluscs) (1)(Crustaceans) intended for farming in the RM или (1)(1)Диви (1)(Мекотели) наменети за насад во РМ /or (1)(1)Wild (1)(Molluscs) intended for relaying in the RM или (1)(1)Диви (1)(Риб) (1)(Мекотели) (1)(Ракови) наменети за рибници во РМ /or (1)(1)Wild (1)(Fish) (1)(Molluscs) (1)(Crustaceans) intended for put and take fisheries in the RM или (1)(1)Украјни (1)(Риб) (1)(Мекотели) (1)(Ракови) наменети за отворени украсни објекти во РМ /or (1)(1)Ornamental (1)(Fish) (1)(molluscs) (1)(crustaceans) intended for open ornamental facilities in the RM или (1)(1)Диви (1)(Риб) (1)(Мекотели) (1)(Ракови) наменети за држење во карантин во РМ. /or (1)(1)Wild (1)(Fish) (1)(Molluscs) (1)(Crustaceans) intended for quarantine in the RM.
II.7	Барани за видови кои се приемчиви на Пролетна времја кај крпачот (ПВК), Бактериско заболување на бубрежите (БЗБ), Инфективна некроза на панкреасот (ИНП) и инфекција предизвикана од Gyrodactylus salaris (ГС) /Requirements for species susceptible to Spring viraemia of carp (SVC), Bacterial kidney disease (BKD), Infectious pancreatic necrosis virus (IPN) and infection with Gyrodactylus salaris (GS)	Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, со ова потврдувам дека аквакултурата опишана погоре: I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals referred to above: Или (1) потекнуваат од држава/територија или дел: /either (1) originate from a country/territory or part thereof: (a) Каде (1)(ПВК) (1)(Г) (1)(БЗБ) (1)(ИНП) задолжително се пријавуваат на надлежниот орган и пријавите за сомнеж на постоење на соодветната болест треба веднаш да се испитаат од надлежниот орган, /Where (1)(SVC) (1)(GS) (1)(BKD) (1)(IPN) is (are) notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the relevant disease(s) must be immediately investigated by the competent authority, (b) Каде сите животни од аквакултура од видовите приемчиви на соодветните болести внесени во таа земја/територија или нивни дел ги исполнуваат условите наведени во точка II.7 од овој сертификат, /Where all aquaculture animals of species susceptible to the relevant disease(s) introduced into that country/territory or part thereof comply with the requirements set out in Part II.7 of this certificate, (c) Каде видовете приемчиви на соодветните болести не се вакцинирани против соодветните болести, и /Where species susceptible to the relevant disease(s) are not vaccinated against the relevant disease(s), and (d) или (1) (каде во случај на (1)(БЗБ) (1)(ИНП), ги исполнуваат условите за слободни од болести како што е опишано во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно Поглавје VII од Директивата 2006/88/ЕЗ., /or (1) [which in the case of (1)(BKD) (1)(IPN), complies with requirements for disease freedom equivalent to those laid down in Chapter VII of Directive 2006/88/EC.], или (1) (каде во случај на (1)(ПВК) (1)(Г), ги исполнуваат условите за слободни од болести како што е опишано во соодветниот ОИЕ стандард., /or (1) [which in the case of (1)(SVC) (1)(GS), complies with requirements for disease freedom laid down in the relevant OIE standard.], или (1) (каде во случај на (1)(ПВК) (1)(БЗБ) (1)(ИНП), сочинуваат една индивидуална фарма која е под надзор на надлежниот орган /or (1) [which in the case of (1)(SVC) (1)(BKD) (1)(IPN), comprises one individual farm which under the supervision of the competent authority (i) Е исчистена, исчистена и дезинфицирана, и следени најмалку 6 недели, /Has been emptied, cleansed and disinfected, and followed in at least 6 weeks, (ii) Се повторно насадени со животни од области потврдени за слободни од соодветната болест од страна на надлежниот орган.]] /Has been restocked with animals from areas certified free from the relevant disease by the competent authority.]] или (1) во случај на диви животни од аквакултура приемчиви на (1)(ПВК) (1)(БЗБ) (1)(ИНП), биле ставени во карантин под услови најмалку еднакви на оние утврдени со соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно Одлуката 2008/946/ЕЗ. /or (1) [in the case of wild aquatic animals susceptible to (1)(SVC) (1)(BKD) (1)(IPN), have been subject to quarantine under conditions at least equivalent to those laid down in Decision 2008/946/EC.]] или (1) во случај на прати за кои се однесуваат условите за ГС, се држени, непосредно пред извоз, во вода со соленост од 25 и повеќе делови на илјада, во континуиран период од најмалку 14 дена и ниту едно живо животно од аквакултура од приемчивите видови, не е внесена во тој период.] /or (1) [in the case of consignments for which GS requirements apply, have been held, immediately prior to export, in water with a salinity of at least 25 parts per thousand for a continuous period of at least 14 days and no other live aquatic animals of the species susceptible to GS have been introduced during that period.] или (1) (ако се работи за оплодена икра (фаза на појава на очина) на која се однесуваат условите за ГС, е дезинфицирана со метод за кој е покажано дека е ефективен против ГС.]] /or (1) [in the case of eyed fish eggs for which GS requirements apply, have been disinfected by a method demonstrated to be effective against GS.]]
Забелешки /Notes		
Дел I /Part I:		
-	Рамка I.19: /Box I.19:	Да се употреби соодветниот ХС код на Светската Царинска Организација: 0301, 0306, 0307, 0308 или 0511.
-	Рамка I.20 и I.28: /Box I.20 and I.28:	Што се однесува до количината, се додава вкупниот број.
-	Рамка I.25: /Box I.25:	Да се избере 'одгледување' ако се наменети за одгледување, 'насадување' ако се наменети за насадување, 'домашни миленици' за украсни водни животни наменети за продажба, 'карантин' ако аквакултурата е наменета за карантин, и 'друго' ако е наменета за рибници.
-		/Use the option 'Breeding' if intended for farming, 'Relaying' if intended for relaying, 'Pets' for ornamental aquatic animals intended for pet shops or similar businesses for further sale, 'Circus/exhibition' for ornamental aquatic animals intended for exhibition aquaria or similar businesses not for further sale, 'Quarantine' if the aquaculture animals are intended for a quarantine facility, and 'Other' if intended for put and take fisheries.
Дел II /Part II:		

(1)	Да се заокружи соодветното. /Keep as appropriate.
(2)	Дел II.2 и II.4 од овој сертификат важат само за видови кои се приемчиви на една или повеќе од болестите наведени во насловот на соодветниот дел. Приемчивите видови се наведени во Дел II од Анекс IV од Директивата 2006/88/EЗ односно соодветниот дел од соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство за услови за аквакултура и нивни производи, како и за контрола на одредени болести кај аквакултура. /Parts II.2 and II.4 of this certificate only applies to species susceptible to one or more of the diseases referred to in the heading of the part concerned. Susceptible species are listed in Part II of Annex IV to Directive 2006/88/EC.
(3)	Пратките од диви водни животни може да се увезат и без да ги исполнуваат условите во Дел II.2 и II.4 од овој сертификат ако тие се наменети за карантински објект кој ги исполнува условите пропишани во Одлуката на Комисијата 2008/946/EЗ односно соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија. /Consignments of wild aquatic animals may be imported regardless of the requirements in Part II.2 and II.4 of this certificate if they are intended for a quarantine facility complying with the requirements laid down in Commission Decision 2008/946/EC.
(4)	Дел II.3 и II.5 од овој сертификат важат само за видови преносители на една или повеќе од болестите наведени во насловот на соодветната точка. Можните видови преносители и условите под кои пратките со такви видови се сметаат како видови преносители, се наведени во Анекс I од Регулацијата (ЕЗ) Бр.1251/2008 односно во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија. Пратките со можни видови преносители може да се увезат и без да ги исполнуваат условите во Дел II.3 и II.5 ако условите приложени во Колоната 4 од табелата во Анекс I Регулацијата (ЕЗ) Бр.1251/2008 односно во соодветниот дел од соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија не се исполнети или ако тие се наменети за карантински објект кој ги исполнуваат условите пропишани во Одлуката на Комисијата 2008/946/EЗ односно соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија. /Part II.3 and II.5 of this certificate only applies to vector species to one or more of the diseases referred to in the heading of the point concerned. Possible vector species and the conditions, under which consignments of such species are to be considered vector species, are listed in Annex I to Regulation (EC) No 1251/2008. Consignments of possible vector species may be imported regardless of the requirements in Parts II.3 and II.5 if the conditions set out in Column 4 of the table in Annex I to Regulation (EC) No 1251/2008 are not fulfilled or they are intended for a quarantine facility complying with the requirements laid down in Commission Decision 2008/946/EC.
(5)	За влез во РМ, една од овие изјави мора да се задржи ако пратката содржи приемчиви или видови преносители на EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura синдром и/или болеста Yellowhead. /To be authorized into the RM one of these statements must be kept if the consignments contain susceptible or vector species to EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura syndrome and/or Yellowhead disease.
(6)	За влез во РМ, областа или комплексот прогласени за слободни од ВХС, ИХН, ИСА, КХВ, Martellia refringens, Bonamia ostreae или болеста White spot, или програмата за следење или искоренување на болести базирана на Член 44(1) или (2) од Директивата 2006/88/EЗ односно соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија, една од овие изјави мора да се задржи, ако пратката содржи приемчиви или видови преносители на болеста(ите) за кои се однесува областа или програмата за статус слободен од болести. /To be authorized into RM, zone or compartment declared free from VHS, IHN, ISA, KHV, Martellia refringens, Bonamia ostreae, or Whitespot disease or with a surveillance or eradication programme established in accordance with article 44(1) or (2) of Directive 2006/88/EC, one of these statements must be kept if the consignment contain susceptible or vector species to the disease(s) for which disease freedom or programme(s) apply(ies).
(7)	Дел II.7 од овој сертификат важи само за пратките наменети за РМ или нејзин дел кој е определен како слободен од болести, или за кои постои одобрена програма со соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно еквивалентната Одлука 2010/221/EУ во однос на ПВК, БЗБ, ИНП или ГС, и пратката се состои од видови од листата наведена во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно еквивалентниот Дел C од Прилог II како приемчиви за болеста(ите) за кои се однесува статусот или програмата слободни од болести. Дел II.7 исто така се однесува на пратки со риба од било кој вид кој потекнува од води каде видовите наведени во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно соодветниот дел C од Прилог II како видови приемчиви на инфекција со ГС, се присутни, каде тие пратки се наменети за РМ или нејзин дел кој се наоѓа на листата во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно еквивалентниот Прилог I од Одлуката 2010/221/EУ како слободна од ГС. Пратки со див животни од аквакултура за кои ПВК, ИНП и/или БЗБ поврзани услови се применливи, може да се увезат без разлика на условите во дел II.7 од овој сертификат доколку се наменети за карантински објект кој ги исполнува условите утврдени во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно еквивалентната Одлука 2008/946/EЗ. /Part II.7 of this certificate only applies to consignments intended for RM or part thereof which is regarded as disease free, or for which a programme is approved by Decision 2010/221/EU as regards SVC, BKD, IPN or GS, and the consignment comprises species listed in Part C of Annex II as susceptible to the disease(s) for which the disease-free status or programme(s) apply (ies). Part II.7 shall also apply to consignments of fish of any species originating from waters where species listed in Part C of Annex II as species susceptible to infection with GS, are present, where those consignments are intended for RM or part thereof listed in Annex I to Decision 2010/221/EU as free of GS. Consignments of wild aquatic animals for which SVC, IPN, and/ or BKD related requirements are applicable, may be imported regardless of the requirements in Part II.7 of this certificate if they are intended for a quarantine facility complying with the requirements laid down in Decision 2008/946/EC. - Бојата на печатот и потписот мора да биде различна од бојата на текстот во останатиот дел од сертификатот. - The colour of the stamp and signature must be different to that of the other particulars in the certificate.
Официјален ветеринар / Official veterinarian	
Име (со печатни букви) /Name (in Capital):	Квалификација и звање /Qualification and title:
Дата /Date:	Потпис /Signature:
Печат /Stamp	

Дел 9.2

ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
Health Certificate

За украсни животни од аквакултура наменети за затворени украсни објекти ⁽¹⁾
/ For the import into the Republic of Macedonia of ornamental aquatic animals intended for closed ornamental facilities ⁽¹⁾

ЗЕМЈА:
/COUNTRY:

Ветеринарно здравствен сертификат за Република Македонија
/Veterinary certificate to Republic of Macedonia

Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor Име /Name Адреса /Address Тел. /Tel.		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a			
			I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority					
			I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority					
	I.5. Примач /Consignee Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code Тел. /Tel.		I.6.					
	I.7. Земја на потекло /Country of origin	ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code	I.10. Подрачје на дестинација /Region of destination	Код /Code
	I.11. Место на потекло /Place of origin Име /Name Адреса /Address Име /Name Адреса /Address Име /Name Адреса /Address		Број на одобрение /Approval number Број на одобрение /Approval number Број на одобрение /Approval number		I.12.			
	I.13. Место на натовар /Place of loading Адреса /Address		Број на одобрение /Approval number		I.14. Дата на поаѓање /Date of departure		Време на поаѓање /Time of departure	
	I.15. Средства за транспорт /Means of transport Авион /Aeroplane ☐ Брод /Ship ☐ Железнички вагон /Railway wagon ☐ Средство за патен сообраќај /Road vehicle ☐ Друго ☐		I.16. Влезно ВИМ на ГП во РМ /Entry BIP in RM		I.17. Бр на ЦИТЕС /No(s) of CITES			
Идентификација: /Identification: Документ на кој се повикува: /Documentary references:								
I.18. Опис на стоката /Description of commodity				I.19. Код на стоката (КС код) /Commodity code (HS code)				
				I.20. Количество /Quantity				
I.21.				I.22. Број на пакувања /Number of packages				
I.23. Идентификација на контејнерот/број на плomba /Identification of container/seal number				I.24.				
I.25. Пратките се наменети за /Commodities certified for		Домашни миленици /Pets		Карантин /Quarantine		Циркус/егзибиција /Circus/exhibition		
I.26.				I.27. За влез или увоз во РМ /For import or admission into RM				
I.28. Идентификација на стоките /Identification of the commodities Видови (Научно име) /Species (Scientific name)								Количина /Quantity

ЗЕМЈА:
/COUNTRY:За украсни животни од аквакултура наменети за затворени украсни
објекти

/For ornamental aquatic animals intended for closed ornamental facilities

II.	Информации за здравствената состојба /Health information	II.a. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number	II.b.
II.1	Основни услови /General requirements		
	Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, со ова потврдувам дека украсните животни од аквакултура, наведени во Делот I од овој сертификат: /I, the undersigned official inspector, hereby certify that the ornamental aquatic animals, referred to in Part I of this certificate:		
II.1.1	се прегледани во рок од 72 часа пред утоварот, и не покажале клинички знаци на болест; /have been inspected within 72 hours of loading, and showed no clinical signs of disease;		
II.1.2	не се предмет на забрана поради неоткриена причина за зголемена смртност; и /are not subject to any prohibitions due to unresolved increased mortality; and		
II.1.3	не се предвидени за уништување или кољење поради искоренување на болест. /are not intended for destruction or slaughter for the eradication of diseases.		
II.2.	(*) (*) (*) [Услови за видовите кои се приемчиви на Епизоотска хематопоетска некроза (EXH), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos macklini, Taura синдром или болеста Yellowhead / (*) (*) (*) [Requirements for species susceptible to Epizootic hematopoietic necrosis (EHN), Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos macklini, Taura syndrome and/or Yellowhead disease		
	Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, со ова потврдувам дека украсните животни од аквакултура опишани погоре: /I, the undersigned official inspector, hereby certify that the ornamental aquatic animals referred to above:		
или	(*) (*) (*) [потекнуваат од држава/територија, област или комплекс прогласена за слободна од (*) [EXH] (*) [Bonamia exitiosa] (*) [Perkinsus marinus] (*) [Mikrocytos macklini]		
/eith	(*) (*) (*) [Taura синдром] (*) (*) (*) [болеста Yellowhead] во согласност со Глава VII од Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ, односно соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија или релевантниот ОИЕ Стандард од страна на надлежниот орган од државата на потекло, и		
/or	(*) (*) (*) [originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (*) [EHN] (*) [Bonamia exitiosa] (*) [Perkinsus marinus] (*) [Mikrocytos macklini] (*) [Taura syndrome] (*) [Yellowhead disease] in accordance with Chapter VII of Council Directive 2006/88/EC or the relevant OIE Standard by the competent authority of the country of origin, and		
	(i) соодветните болести задолжително се пријавуваат на надлежниот орган и пријавите за сомневање на постоење на соодветната болест веднаш се испитуваат од страна на надлежниот орган, /where the relevant disease(s) is (are) notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the relevant disease(s) must be immediately investigated by the competent authority,		
	(ii) видовите приемчиви на соодветните болести, доаѓаат од области кои се прогласени за слободни од тие болести, и /all introduction of species susceptible to the relevant disease(s) come from an area declared free of the disease(s), and		
	(iii) видовите приемчиви на соодветните болести, не се вакцинирани против тие болести; /species susceptible to the relevant disease(s) are not vaccinated against the relevant disease(s);		
или	(*) (*) (*) [биле држени во карантин во согласност со Одлуката 2008/946/ЕЗ, односно соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство за карантински		
/or	услови за аквакултура.] / (*) (*) (*) [have been subject to quarantine in accordance with Decision 2008/946/EC.]		
II.3.	(*) (*) (*) [Услови за видовите кои се приемчиви на Вирусна хеморагична септикемија (VHS), Инфективна хематопоетска некроза (IHN), Инфективна анемија кај лососот (ISA), Koi herpes вирус (KHV), Martellia refringens, Bonamia ostreae, и/или болеста White spot / (*) (*) (*) [Requirements for species susceptible to Viral haemorrhagic septicemia (VHS), Infectious hematopoietic necrosis (IHN), Infectious salmon anemia (ISA), Koi herpes virus (KHV), Martellia refringens, Bonamia ostreae, and/or White spot disease		
	Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, со ова потврдувам дека украсните животни од аквакултура, опишани погоре: /I, the undersigned official inspector, hereby certify that the ornamental aquatic animals referred to above:		
или	(*) (*) (*) [потекнуваат од држава/територија, област или комплекс прогласена за слободна од (*) [VHS] (*) [IHN] (*) [ISA] (*) [KHV] (*) [Martellia refringens] (*) [Bonamia ostreae] (*) [болеста White spot] во согласност со Глава VII од Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ односно соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство за услови за аквакултура и нивни производи, како и за контрола на одредени болести кај аквакултура или релевантниот ОИЕ Стандард од страна на надлежниот орган од државата на потекло, и		
/eith	(*) (*) (*) [originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (*) [VHS] (*) [IHN] (*) [ISA] (*) [KHV] (*) [Martellia refringens] (*) [Bonamia ostreae] (*) [White spot disease] in accordance with Chapter VII of Directive 2006/88/EC or the relevant OIE Standard by the competent authority of the country of origin, and		
	(i) соодветните болести задолжително се пријавуваат на надлежниот орган и пријавите за сомнеж на постоење на соодветната болест се испитуваат веднаш од страна на надлежниот орган, /where the relevant disease(s) is (are) notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the relevant disease(s) must be immediately investigated by the competent authority,		
	(ii) видовите приемчиви на соодветните болести, доаѓаат од области кои се прогласени за слободни од тие болести, и /all introduction of species susceptible to the relevant disease(s) come from an area declared free of the disease(s), and		
	(iii) видовите приемчиви на соодветните болести, не се вакцинирани против тие болести; /species susceptible to the relevant disease(s) are not vaccinated against the relevant disease(s);		
или	(*) (*) (*) [биле држени во карантин во согласност со Одлуката 2008/946/ЕЗ односно соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство за карантински услови за аквакултура.]		
/or	(*) (*) (*) [have been subject to quarantine in accordance with Decision 2008/946/EC.]		
II.4	Услови за транспорт и етикетање /Transport and labeling requirements		
	Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, со ова потврдувам дека: /I, the undersigned official inspector, hereby certify that:		
II.4.1	украсните животни од аквакултура опишани погоре се ставени под услови, вклучувајќи го и квалитетот на водата, кои не го загрозуваат нивното здравје; /the ornamental aquatic animals referred to above are placed under conditions, including with a water quality, that do not alter their health status;		
II.4.2	транспортниот контейнер е исчистен и дезинфициран или се употребува за прв пат; и /the transport container is clean and disinfected or previously unused; and		
II.4.3	патката се идентификува со јасно читлива етикета, закачена на надворешноста на контейнерот и ги содржи битните информации кои се наведени во рамките од I.7 до I.13 од Дел I од овој сертификат, и следната изјава: /the consignment is identified by a legible label on the exterior of the container with the relevant information referred to in boxes I.7 to I.13 of Part I of this certificate, and the following statement:		
или	(*) (*) (*) [Украсни] (*) (*) (*) [Риби] (*) (*) (*) [Мекотели] (*) (*) (*) [Ракови] наменети за затворени украсни објекти во РМ]		
/eith	(*) (*) (*) [Ornamental] (*) (*) (*) [Fish] (*) (*) (*) [Molluscs] (*) (*) (*) [Crustaceans] intended for closed ornamental facilities in the RM]		
или	(*) (*) (*) [Украсни] (*) (*) (*) [Риби] (*) (*) (*) [Мекотели] (*) (*) (*) [Ракови] наменети за карантин во РМ]		
/or	(*) (*) (*) [Ornamental] (*) (*) (*) [Fish] (*) (*) (*) [Molluscs] (*) (*) (*) [Crustaceans] intended for quarantine in the RM]		
II.5	(*) (*) (*) [Услови за видови кои се приемчиви на Пролетна виремија кај крпатот (PBK), Бактериско заболување на бубрезите (БЗБ), Инфективен некроза на панкреасот (ИПН) и инфекција предизвикана од Gyrodactylus salaris (ГС) / (*) (*) (*) [Requirements for species susceptible to Spring viraemia of carp (SVC), Bacterial kidney disease (BKD), Infectious pancreatic necrosis virus (IPN) and infection with Gyrodactylus salaris (GS)		
	Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, со ова потврдувам дека украсните животни од аквакултура опишани погоре, потекнува од: /I, the undersigned official inspector, hereby certify that the ornamental aquatic animals referred to above:		
Или	(*) (*) (*) [потекнуваат од држава/територија или нивни дел:		
/eith	(*) (*) (*) [originate from a country/territory or part thereof:		
	(a) каде (*) (*) (*) [PBK] (*) (*) (*) [БЗБ] (*) (*) (*) [ИПН] задолжително се пријавуваат на надлежниот орган и пријавите за сомнеж на постоење на соодветната болест треба веднаш да се испитуваат од надлежниот орган, / where (*) (*) (*) [SVC] (*) (*) (*) [BKD] (*) (*) (*) [IPN] is (are) notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the relevant disease(s) must be immediately investigated by the competent authority,		
	(b) каде сите животни од аквакултура од видовите приемчиви на соодветните болести внесени во таа земја/ територија или нивни дел ги исполнуваат условите наведени во точка II.5 од овој сертификат, / where all aquaculture animals of species susceptible to the relevant disease(s) introduced into that country/ territory or part thereof comply with the requirements set out in Part II.5 of this certificate,		

	(c)	каде видовете приемливи на соодветните болести не се вакцинирани против соодветните болести, и / where species susceptible to the relevant disease(s) are not vaccinated against the relevant disease(s), and	
	(d)	Кои ги исполнуваат условите за слободни од болести во однос на (1)(ПВК) (1)(ГС) (1)(БЗБ) (1)(ИНП) утврдени со соодветниот ОИЕ стандард или најмалку еквивалентниот соодветен пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно еквивалентното Поглавје VII од Директивата 2006/88/ЕК. / which comply with the requirements for disease freedom as regards (1)(SVC) (1)(GS) (1)(BKD) (1)(IPN) laid down in the relevant OIE standard or at least equivalent to those laid down in Chapter VII of Directive 2006/88/EC.]	
или /or	(1)(*)	(1)(*) [биле ставени во карантин под услови најмалку еднакви на оние утврдени со соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно Одлуката 2008/946/ЕЗ.] / (1)(*) [have been subject to quarantine under conditions at least equivalent to those laid down in Decision 2008/946/EC.]	
Забелешки / Notes			
Дел I / Part I:			
-	Рамка I.19: /Box I.19:	Да се употреби соодветниот ХС код: 0301, 0306, 0307, 0308 или 0511 /Use the appropriate HS codes: 0301, 0306, 0307, 0308 or 0511.	
-	Рамка I.20 и I.28: /Box I.20 and I.28:	Што се однесува до количината, се дава вкупниот број во кг, освен за орнаментални риби. /As regards quantity, give the total number in kg, except for the ornamental fish.	
-	Рамка I.25: /Box I.25:	Да се избере 'домашни миленици' за украсни животни од аквакултура наменети за продавници за домашни миленици или за понатамошна продажба, 'циркус/егзибиција' за украсни животни од аквакултура наменети за аквариуми и не се за понатамошна продажба, и 'карантин' ако украсните водни животни се наменети за карантин. /Use the option 'Pets' for ornamental aquatic animals intended for pet shops or similar businesses for further sale, 'Circus/exhibition' for ornamental aquatic animals intended for exhibition aquaria or similar businesses not for further sale and 'Quarantine' if the ornamental aquatic animals are intended for a quarantine facility.	
Дел II / Part II:			
(1)	Да се задржи соодветното. /Keep as appropriate.		
(2)	Дел II.2 и II.3 од овој сертификат важат само за видови кои се приемливи на една или повеќе од болестите наведени во насловот на овој сертификат. Приемливите видови се наведени во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно Дел II од Анекс IV од Директивата 2006/88/ЕЗ. /Part II.2 and II.3 of this certificate only applies to species susceptible to one or more of the diseases referred to in the title. Susceptible species are listed in Part II of Annex IV to Directive 2006/88/EC.		
(3)	Условите кои се пропишани во Дел II.2 од овој сертификат за украсни водни животни кои се приемливи на епизоотски улцеративен синдром (EUS) а во врска со истата болест, стануваат во важност од 1 Јануари 2013 година, а до тогаш референцата за ЕУС нема да важи. /The requirements in Part II.2 of this certificate on ornamental aquatic animals susceptible to epizootic ulcerative syndrome (EUS) as regards that disease laid down shall only apply from 1 January 2013 and until that date the reference to EUS shall be deleted.		
(4)	Практиките од украсни водни животни може да се увезат и без да ги исполнуваат условите во Дел II.2 и II.3 ако тие се наменети за карантински објект кој ги исполнува условите утврдени во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно Одлуката 2008/946/ЕЗ. /Consignments of ornamental aquatic animals may be imported regardless of the requirements in Part II.2 and II.3 if they are intended for a quarantine facility complying with the requirements laid down in Decision 2008/946/EC.		
(5)	За да бидат овластени за влез во РМ, една од овие изјави мора да се задржи ако пратката содржи приемливи, или видови преносители на ЕУС (види забелешка 3), EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocystos mackini, Taura синдром и/или болеста Yellowhead. /To be authorized into the RM one of these statements must be kept if the consignments contain susceptible to EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocystos mackini, Taura syndrome and/or Yellowhead disease.		
(6)	За влез во РМ, област или комплекс прогласен за слободен од ВХС, ИХН, ИСА, КХВ, Martella refringens, Bonamia ostreae или болеста White spot, или каде се применува програм за следење или искоренување на болести во согласност со Член 44(1) или (2) од Директивата 2006/88/ЕЗ, односно соодветниот член од соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство за услови за аквакултура и нивни производи, како и за контрола на одредени болести кај аквакултура, една од овие изјави мора да се задржи ако пратката содржи приемливи видови за болеста(ите) за кои се однесува надзорот или програмат за ерадикација. Дел II.5 од овој сертификат важи само за пратките наменети за РМ или нејзин дел кој е определен како слободен од болести, или за кои постои одобрена програма во согласност со соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно еквивалентната Одлука 2010/221/ЕУ во однос на ПВК, БЗБ, ИНП или ГС, и пратката се состои од видови од листата наведена во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно еквивалентниот дел C од Прилог II како приемливи за болеста(ите) за кои се однесува статусот или програмата слободни од болести. Дел II.5 исто така се однесува на пратки со риба од било кој вид кој потекнува од води каде видовите наведени во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно соодветниот дел C од Прилог II како видови приемливи на инфекција со ГС, се присутни, каде тие пратки се наменети за РМ или нејзин дел кој се наоѓа на листата во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно еквивалентниот Прилог I од Одлуката 2010/221/ЕУ како слободна од ГС. Пратки со украсни животни од аквакултура за кои ПВК, ИНП и/или БЗБ поврзани услови се применливи, може да се увезат без разлика на условите во дел II.5 од овој сертификат доколку се наменети за карантински објект кој ги исполнува условите утврдени во соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија односно еквивалентната Одлука 2008/946/ЕЗ. /To be authorized into a RM, zone or compartment declared free from VHS, IHN, ISA, KHV, Martella refringens, Bonamia ostreae, or Whitespot disease or with a surveillance or eradication programme established in accordance with Article 44(1) or (2) of Directive 2006/88/EC, one of these statements must be kept if the consignment contain susceptible to the disease(s) for which disease freedom or surveillance or eradication programme(s) apply (ies). Part II.5 of this certificate only applies to consignments intended for RM or part thereof which is regarded as disease free, or for which a programme is approved by Decision 2010/221/EU as regards SVC, BKD, IPN or GS, and the consignment comprises species listed in Part C of Annex II as susceptible to the disease(s) for which the disease-free status or programme(s) apply (ies). Part II.5 shall also apply to consignments of fish of any species originating from waters where species listed in Part C of Annex II as species susceptible to infection with GS, are present, where those consignments are intended for RM or part thereof listed in Annex I to Decision 2010/221/EU as free of GS. Consignments of ornamental aquatic animals for which SVC, IPN, and/or BKD related requirements are applicable, may be imported regardless of the requirements in Part II.5 of this certificate if they are intended for a quarantine facility complying with the requirements laid down in Decision 2008/946/EC.		
-The color of the stamp and signature must be different to that of the other particulars in the certificate.			
Официјален ветеринар /Official veterinarian:			
Име (со печатни букви) /Name (in capital letters):		Квалификација и титула /Qualification and title:	
Дата /Date:		Потпис /Signature:	
Печат /Stamp:			

(1) Условите за ЕУС наведени во Дел II.2 од овој образец на ветеринарно-здравствен сертификат за украсни водни животни наменети за затворени украсни објекти, нема да се однесуваат за украсни водни животни од видовите приемливи на ЕУС, кои потекнуваат од земји членки на ОИЕ и доколку се наменети исклучиво за затворени објекти, ќе се применуваат до 31 декември 2012 година.

Во текот на овој период, условите во однос на Епизоотски улцеративен синдром, кои се дадени во овој модел на ветеринарно-здравствен сертификат за украсни животни од аквакултура наменети за затворени украсни објекти, нема да се однесуваат на украсни водни животни.

9.3
ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
HEALTH CERTIFICATE

За производи од риба наменети за исхрана на луѓе, за увоз во Република Македонија
For fishery products intended for human consumption, for dispatch to the Republic of Macedonia

Земја/Country		Ветеринарно Здравствен Сертификат за Република Македонија /Veterinary Certificate to Republic of Macedonia					
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor Име /Name Адреса /Address Тел. /Tel.		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a		
			I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority				
			I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority				
	I.5. Примач /Consignee Име /Name Адреса /Address Поштенски број /Postal code Тел. /Tel.		I.6.				
	I.7. Земја на потекло /Country of origin	ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code	I.10.
	I.11. Место на потекло /Place of origin Име /Name Адреса /Address		Број на одобрение /Approval number		I.12.		
	I.13. Место на натовар /Place of loading		I.14. Дата на поаѓање /Date of departure				
	I.15. Средства за транспорт /Means of transport Авион /Aeroplane ☐ Брод /Ship ☐ Железнички вагон /Railway wagon ☐ Средство за патен сообраќај /Road vehicle ☐ Other /Друго ☐ Идентификација /Identification Документ на кој се повикува /Documentary references		I.16. Влезен ВИМ на ГП во РМ /Entry BIP in RM				
	I.18. Опис на стоката /Description of commodity		I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code)				
	I.21. Температура на производот /Temperature of the product Собна /Ambient ☐ Разладено /Chilled ☐ Смрзнато /Frozen ☐		I.20. Количество /Quantity		I.22. Број на пакувања /Number of packages		
I.23. Идентификација на контејнеро/број на плomba /Identification of container/Seal number		I.24. Вид на пакување /Type of packaging					
I.25. Пратките се наменети за /Commodities certified for Исхрана на луѓе /Human consumption ☐							
I.26.		I.27. За увоз или влез во РМ /For import or admission into RM ☐					
I.28. Идентификација на стоките /Identification of the commodities							
Видови (Научно име) /Species (Scientific name)	Природа на стоката /Nature of commodity	Тип на обработка /Treatment type	Одобрен број на објектот /Approval number of the establishment	Број на пакувања /Number of packages	Нето тежина /Net weight		
Производствен објект /Manufacturing plant							

Земја /Country	Производи од риба наменети за исхрана на луѓе /Fishery products intended for human consumption
II. Здравствена потврда /Health attestation II.1. ^(*) Потврда за здравствената исправност /Public health attestation Јас, долупотпишаниот, официјален ветеринар, изјавувам дека сум запознаен со релевантните одредби на Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија Бр. 114/2007) односно еквивалентните Регулации (ЕС) No 178/2002, (ЕС) No 852/2004, (ЕС) No 853/2004 и (ЕС) No 854/2004 и потврдувам дека производи од риба опишани погоре се произведени во согласност со тие услови, поточно дека тие: I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the Law on veterinary public health (Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent relevant provisions of Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 and certify that the fishery products described above were produced in accordance with those, in particular that they: - потекнуваат од објект(и) со имплементирана програма заснована на HACCP принципи во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентната Регулација (ЕС) No 852/2004, /come from (an) establishment(s) implementing a program based on the HACCP principles in accordance with Regulation (EC) No 852/2004 or equivalent Law on veterinary public health, - се уловени на рибарски брод, истоварени и соодветно се подготвени, преработени, замрзнати и размрзнати на хигиенски начин во согласност со условите во Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентниот Оддел VIII, Поглавје I до IV од Прилог III од Регулацијата (ЕС) No 853/2004, /have been caught and handled on board vessels, landed, handled and were appropriate prepared, processed, frozen and thawed hygienically in compliance with the requirements laid down in Law on veterinary public health and/or equivalent Section VIII, Chapters I to IV of Annex III to regulation (EC) No 853/2004, - ги задоволуваат здравствените стандарди во Закон за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентниот Оддел VIII, Поглавје V од Прилог III од Регулација (ЕС) No 853/2004 и критериумите изнесени во Регулација (ЕС) No 2073/2005 за микробиолошките критериуми за прехранбени производи, /satisfy the health standards laid down in Law on veterinary public health and/or equivalent Sections VIII, Chapter V of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 and the criteria laid down in Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs, - се пакувани, складирани и транспортирани во согласност со Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло (Службен весник на Република Македонија Бр. 115/2008), односно еквивалентниот Оддел VIII, Поглавје VI и VII од Прилог III од Регулација (ЕС) бр 853/2004, /have been packaged, stored and transported in compliance with Book of Rules on specific hygiene requirements for food of animal origin (Official journal of Republic of Macedonia No.115/2008) and/or equivalent Section VIII, chapters VI and VII of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004, - се маркирани и етикетирани во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија Бр. 114/2007) односно еквивалентниот Оддел I од Прилог II од Регулација (ЕС) No 853/2004, /have been marked and labeled in accordance with Law on veterinary public health (Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Section I of Annex II to Regulation (EC) No 853/2004, - се запазени гаранциите кои се однесуваат на живите риби како и производите од нив, кои се предвидени во планот за резидии во согласност со Законот за ветеринарно јавно здравство односно еквивалентната Директива 96/23/EC, и поточно членот 29, /the guarantees covering live animals and products thereof, if from aquaculture origin, provided by the residue plans submitted in accordance with Law on veterinary public health and/or equivalent Directive 96/23/EC, and in particular Article 29 thereof, are fulfilled - и/ and - ги имаат поминато, на задоволително ниво, контролите наведени во Законот за ветеринарно јавно здравство (Службен весник на Република Македонија Бр. 114/2007) односно еквивалентниот Прилог III од Регулација (ЕС) No 854/2004. /have satisfactory undergone the official controls laid down in Law on veterinary public health (Official journal of Republic of Macedonia No. 114/2007) and/or equivalent Annex III to Regulation (EC) No 854/2004. II.2. ^(*) ^(*) [Потврда за здравствена состојба за риба и ракови од аквакултура / ^(*) ^(*) [Animal health attestation for fish and crustaceans of aquaculture origin II.2.1. ^(*) ^(*) [Услови за видови приемчиви на епизоотски улцеративен синдром (ЕУС), Епизоотска хематопоемска некроза (ЕХН), Таура синдром и болеста Yellowhead / ^(*) ^(*) [Requirements for susceptible species to Epizootic ulcerative syndrome (EUS), Epizootic hematopoietic necrosis (EHN), Taura syndrome and Yellowhead disease: Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, со ова потврдувам дека аквакултурата и нивните производи опишани во Дел 1 од овој сертификат: I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals or products thereof referred to in Part I of this certificate: - ^(*) [потекнуваат од држава/ територија, област или дел прогласена за слободна од ^(*) [ЕУС] ^(*) [ЕХН] ^(*) [Таура синдром] ^(*) [болеста Yellowhead] во согласност со Глава VII од Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ односно соодветниот дел од соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство за услови за аквакултура и нивни производи, како и за контрола на одредени болести кај аквакултура, или соодветниот ОИЕ Стандард од страна на надлежниот орган од државата на потекло, и / ^(*) [originate from a country/territory, zone or compartment declared free from ^(*) [EUS] ^(*) [EHN] ^(*) [Taura syndrome] ^(*) [Yellowhead disease] in accordance with Chapter VII of Council Directive 2006/88/EC or the relevant OIE Standard by the competent authority of the country of origin, and (i) соодветните болести задолжително се пријавуваат на надлежниот орган и пријавите за сомнеж на постоење на соодветната болест треба веднаш да се испитаат од надлежниот орган, /where the relevant diseases are notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the relevant disease must be immediately investigated by the competent authority, (ii) внесот на видови приемчиви на соодветните болести, доаѓаат од области кои се прогласени за слободни од тие болести, и /all introduction of species susceptible to the relevant diseases come from an area declared free of the disease, and (iii) видовите приемчиви на соодветните болести, не се вакцинирани против тие болести; /species susceptible to the relevant diseases are not vaccinated against the relevant diseases; II.2.2. ^(*) ^(*) [Услови за видовите преносители на Вирусна хеморагична септикемија (ВХС), Инфективна хематопоемска некроза (ИХН), Инфективна анемија кај лососот (ИСА), Кои херпес вирус (КХВ) и/или болеста White spot наменети за дел или комплекс прогласен за слободен од болести или во кој се спроведува програма за надзор или ерадикација за соодветната болест / ^(*) ^(*) [Requirements for species susceptible to Viral haemorrhagic septicaemia (VHS), Infectious hematopoietic necrosis (IHN), Infectious salmon anemia (ISA), Koi herpes virus (KHV) and White spot disease intended for a Member State, zone or compartment declared disease free or subject to a surveillance or eradication programme for the relevant disease Јас, долупотпишаниот официјален инспектор, со ова потврдувам дека аквакултурата и нивните производи опишани во Дел 1 од овој сертификат: I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals or products thereof referred to in Part I of this certificate: - ^(*) [потекнуваат од држава/ територија, област или дел прогласена за слободна од ^(*) [ВХС] ^(*) [ИХН] ^(*) [ИСА] ^(*) [КХВ] ^(*) [болеста White spot] во согласност со Глава VII од Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ односно соодветниот дел од соодветниот пропис од областа на ветеринарното здравство за услови за аквакултура и нивни производи, како и за контрола на одредени болести кај аквакултура или релевантниот ОИЕ Стандард од страна на надлежниот орган од државата на потекло, и / ^(*) [originate from a country/territory, zone or compartment declared free from ^(*) [VHS] ^(*) [IHN] ^(*) [ISA] ^(*) [KHV] ^(*) [White spot disease] in accordance with Chapter VII of Directive 2006/88/EC or the relevant OIE Standard by the competent authority of the country of origin, and (i) соодветните болести задолжително се пријавуваат на надлежниот орган и пријавите за сомнеж на постоење на соодветната болест треба веднаш да се испитаат од надлежниот орган, /where the relevant diseases are notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection of the relevant disease must be immediately investigated by the competent authority, (ii) внесот на видови приемчиви на соодветните болести, доаѓаат од области кои се прогласени за слободни од тие болести, и /all introduction of species susceptible to the relevant diseases come from an area declared free of the disease, and (iii) видовите приемчиви на соодветните болести, не се вакцинирани против тие болести; /species susceptible to the relevant diseases are not vaccinated against the relevant diseases] II.2.3. Услови за транспорт и означување /Transport and labeling requirements Јас, долупотпишаниот официјален ветеринар, со ова потврдувам дека: I, the undersigned official inspector, hereby certify that: II.2.3.1. аквакултурата опишана погоре е ставена под услови, вклучувајќи го и квалитетот на водата, кои не го загрозуваат нивното здравје; /the aquaculture animals referred to above are placed under conditions, including with a water quality, that do not alter their health status; II.2.3.2. транспортниот контейнер или бродот пред утоварот се исчистени и дезинфицирани или се употребуваат за прв пат; и /the transport container or well boat prior to loading is clean and disinfected or previously unused; and II.2.3.3. пратката се идентификува со јасно читлива етикета, закачена на надворешноста на контейнерот, или ако се транспортира со брод, на бродската извозна декларација, се внесуваат битните информации кои се наведени во рамките од I.7 до I.11 од Дел I од овој сертификат, и следната изјава: /the consignment is identified by a legible label on the exterior of the container, or when transported by well boat, in the ship's manifest, with the relevant information referred to in boxes I.7 to I.11 of Part I of this certificate, and the following statement: ^(*) [Риби] ^(*) [Ракови] наменети за исхрана на луѓе' ^(*) [Fish] ^(*) [Crustaceans] intended for human consumption'	II.a. Референтен број на сертификат /Certificate reference number II.b.

Забелешки/Notes**Дел I/Part I:**

- Рамка I.8: Област на потекло: За замрзнати и преработени бивалвни мекотели, назначи го местото на производство.
/Box reference I.8: Region of origin: For frozen or processed bivalve mollusks, indicate the production area.
- Рамка I.11: Место на потекло: име и адреса на испраќачот.
/Box reference I.11: Place of origin: name and address of the dispatch establishment.
- Рамка I.15: Регистарски број (железнички вагони или контејнери и камиони), број на лет (авион) или име (брод). Посебно треба да се информира во случај на истовар или претовар.
/Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship). Separate information is to be provided in the event of unloading and reloading.
- Рамка I.19: Употреби го соодветниот ХС код: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 05.11, 15.04, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 или 2106.
/Box reference I.19: Use the appropriate HS codes: 0301, 0302, 0303, 0304 0305, 0306, 0307, 0308, 05.11, 15.04, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 or 2106.
- Рамка I.23: Идентификација на контејнер/број на плomba: доколку има сериски број на плombата, истиот да се наведе.
/Box reference I.23: Identification of container/seal number: where there is a serial number of the seal it has to be indicated.
- Рамка I.28: Вид на стока: наведи ако е од аквакултурно потекло или од дивина.
Тип на преработка: живи, разладени, замрзнати, преработени.
Погон за производство: вклучува бродови фабрики, бродови ладилници, складирање на ладно, погони за преработка.
/Box reference I.28: Nature of commodity: specify if aquaculture or wild origin.
Treatment type: live, chilled, frozen, processed.
Manufacturing plant: includes factory vessel, freezer vessel, cold store, processing plant.

Дел II/Part II:

- (¹) Делот II.1. од овој сертификат не се однесува на земји со посебни јавно-здравствени барања доколку е утврдено со соодветни договори или друга легислатива на Република Македонија.
/ Part II. 1. of this certificate does not apply to countries with special public health certification requirements laid down in equivalence agreements or other Macedonian legislation.
- (²) Делот II.2. од овој сертификат не се однесува на:
/ Part II. 2. of this certificate does not apply to:
(a) угинати ракови, што значи ракови кои не се во состојба да преживеат како живо животно доколку се врати во средината од каде е уловен,
/ non-viable crustaceans, which means crustaceans no longer able to survive as living animals if returned to the environment from which they were obtained,
(b) угината и евисцерирана риба, пред испорака,
/ fish which are slaughtered and eviscerated before dispatch,
(c) аквакултура и нивни производи, кои се пласираат на пазарот за исхрана на луѓе без понатамошна преработка, притоа да е обезбедено да се спакувани во пакети за малопродажба кои одговараат на условите за такви пакети во Регулативата (ЕЗ) Бр. 853/2004,
/ aquaculture animals and products thereof, which are placed on the market for human consumption without further processing, provided that they are packed in retail-sale packages which comply with the provisions for such packages in Regulation (EC) No. 853/2004,
(d) ракови наменети за понатамошна преработка во објекти одобрени во согласност со член 4(2) од Директивата 2006/88/ЕЗ, или за центар за испорака, прочистителен центар или слични бизниси кои се опремени со систем за прочистување на отпадните води кој ги инактивира соодветните патогени, или каде отпадната вода подложи на друг вид на третман со кој се намалува ризикот од ширење на болести во природните води на прифатливо ниво,
/ crustaceans destined for processing establishments authorized in accordance with Article 4(2) of Directive 2006/88/EC, or for dispatch centers, purification centers or similar businesses which are equipped with an effluent treatment system inactivating the pathogens in question, or where the effluent is subject to other types of treatment reducing the risk of transmitting diseases to the natural waters to an acceptable level,
(e) ракови наменети за понатамошна преработка пред исхрана за луѓе без привремено складирање на местото на преработка, пакување и етикетање за таа намена во согласност со Регулатива (ЕЗ) Бр. 853/2004,
/ crustaceans which are intended for further processing before human consumption without temporary storage at the place of processing and packed and labeled for that purpose in accordance with Regulation (EC) No. 853/2004.
- (³) Дел II. 2. 1 и II. 2. 2. од сертификатот се однесуваат на видови на една или повеќе од следните болести наведени во насловите. Приемчиви видови се наведени во Анекс IV од Директивата 2006/88/ЕЗ односно соодветниот национален акт од областа на ветеринарното здравство во Република Македонија.
/ Parts II. 2. 1 and II. 2. 2. of the certificate only apply to species susceptible to one or more of the diseases referred to in the heading of the point concerned. The susceptible species are listed in Annex IV to Directive 2006/88/EC.
- (⁴) Пополни соодветно.
/Keep as appropriate.
- (⁵) За практики од видовите приемчиви на EHN, таура синдром и/ или болеста Yellowhead, оваа изјава треба да се чува со цел да се дозволи увоз на пратката во било кој дел на Република Македонија.
/ For consignments of species susceptible to EHN, Taura syndrome and/ or Yellowhead disease this statement must be kept for the consignment to be authorized into any part of Republic of Macedonia.
- (⁶) За да бидат дозволени/ одобрени за увоз во дел или комплекс (точка I. 9. и I. 10 од Дел I од сертификатот) слободни од ВХС, ИХН, ИСА, КХВ или болеста Whitespot или со програма за надзор или ерадикација за соодветната болест воспоставена во согласност соодветниот национален пропис од областа на ветерината или еквивалентниот член 44(1) или (2) од Директивата 2006/88/ЕЗ, една од овие две изјави треба да се чува доколку пратката се состои од видови приемчиви на болестите за кои се однесуваат програмите.
/ To be authorized into a zone or compartment (boxes I. 9. and I.10. of Part I of the certificate) declared free from VHS, IHN, ISA, KHV or Whitespot disease or with a surveillance or eradication programme established in accordance with article 44(1) or (2) of Directive 2006/88/EC, one of this statements must be kept if the consignment contains species susceptible to the diseases for which disease freedom or programme applies.
- Печатот и потписот мора да биде во боја различна од бојата со која е испечатен образецот.
/The color of the stamp and signature must be different to that of the other particulars in the certificate.

**Официјален ветеринар
/Official veterinarian**

Име (со големи букви)
/Name (in capitals):

Професија и титула/Qualification and title:

Дата/Date:

Потпис/Signature:

Печат/Stamp:

Прилог XIV

Листа на болести

ЕГЗОТИЧНИ БОЛЕСТИ		
	БОЛЕСТ	ПРИЕМЧИВИ ВИДОВИ
РИБИ	Епизоотска хематопоемска некроза	Виножитна пастрмка (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) и црвеноперка (<i>Perca fluviatilis</i>)
МЕКОТЕЛИ	Инфекција со <i>Bonamia exitiosa</i>	Австралиска школка (<i>Ostrea angasi</i>) и Чилеанска сплесаната школка (<i>O. chilensis</i>)
	Инфекција со <i>Perkinsus marinus</i>	Пацифичка школка (<i>Crassostrea gigas</i>) и Атлантска школка (<i>C. virginica</i>)
	Инфекција со <i>Microcytos mackini</i>	Пацифичка школка (<i>Crassostrea gigas</i>), Атлантска школка (<i>C. virginica</i>), Олимписка сплесаната школка (<i>Ostrea conchaphila</i>) и Европска сплесаната школка (<i>O. edulis</i>)
РАКОВИ	Taura синдром	Заливски бел рак (<i>Penaeus setiferus</i>), Пацифички плав рак (<i>P. stylirostris</i>), и Пацифички бел рак (<i>P. vannamei</i>)
	Yellowhead болест	Заливска кафеава школка (<i>Penaeus aztecus</i>), Заливска розова школка (<i>P. duorarum</i>), Kuruma рак (<i>P. japonicus</i>), Црн тигрест рак (<i>P. monodon</i>), Заливски бел рак (<i>P. setiferus</i>), Пацифички плав рак (<i>P. stylirostris</i>), и Пацифички бел рак (<i>P. vannamei</i>)
НЕ-ЕГЗОТИЧНИ БОЛЕСТИ		
	БОЛЕСТ	ПРИЕМЧИВИ ВИДОВИ
РИБИ	Вирусна хеморагична септикемија (VHS)	Харинга (<i>Clupea</i> spp.), бела риба (<i>Coregonus</i> spp.), Штука (<i>Esox lucius</i>), Бакалар (<i>Gadus aeglefinus</i>), Пацифички бакалар (<i>G. macrocephalus</i>), Атлантски бакалар (<i>G. morhua</i>), Пацифички лосос (<i>Oncorhynchus</i> spp.), Виножитна пастрмка (<i>O. mykiss</i>), Роклинг (<i>Onos mustelus</i>), Кафеава пастрмка (<i>Salmo trutta</i>), Иверак (<i>Scophthalmus maximus</i>), Европска харинга (<i>Sprattus sprattus</i>), Липан (<i>Thymallus thymallus</i>) и Јапонска плосната риба (<i>Paralichthys olivaceus</i>),
	Инфективна хематопоемска некроза (IHN)	Кета лосос (<i>Oncorhynchus keta</i>), Кизуч (<i>O. kisutch</i>), Masou лосос (<i>O. masou</i>), Виножитна пастрмка (<i>O. mykiss</i>),

НЕ-ЕГЗОТИЧНИ БОЛЕСТИ		
	БОЛЕСТ	ПРИЕМЧИВИ ВИДОВИ
		Црвен лосос (<i>O. nerka</i>), Розов лосос (<i>O. rhodurus</i>), Кралски лосос (<i>O. tshawytscha</i>), и Атлантски лосос (<i>Salmo salar</i>)
	Koi херпес вирус (KHV) болест	Шаран и koi крап (<i>Cyprinus carpio</i>)
	Инфективна анемија кај лосос (ISA)	Виножитна пастрмка (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), Атлантски лосос (<i>Salmo salar</i>), и Кафеава и Морска пастрмка (<i>S. trutta</i>)
МЕКОТЕЛИ	Инфекција со <i>Marteilia refringens</i>	Австралиска школка (<i>Ostrea angasi</i>), Чилеанска сплесаната школка (<i>O. chilensis</i>), Европска сплесаната школка (<i>O. edulis</i>), Аргентинска школка (<i>O. puelchana</i>), Плава школка (<i>Mytilus edulis</i>) и Медитеранска школка (<i>M. galloprovincialis</i>)
	Инфекција со <i>Bonamia ostreae</i>	Австралиска школка (<i>Ostrea angasi</i>), Чилеанска сплесаната школка (<i>O. chilensis</i>), Олимписка сплесаната школка (<i>O. conchaphila</i>), Азиска школка (<i>O. denselammellosa</i>), Европска сплесаната школка (<i>O. edulis</i>), и Аргентинска школка (<i>O. puelchana</i>)
РАКОВИ	White spot disease	Сите декаподни ракови (order Decapoda)

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

221.

Врз основа на членовите 203 и 218 став 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12 и 39/12), член 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/08 и 85/09) и член 122 од Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10 и 33/11), Министерството за здравство и репрезентативниот Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија, на 10 јануари 2013 година, склучија

А Н Е К С

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10 и 33/11), по членот 61-а се додава нов член 61-б кој гласи:

„Член 61-б

За поединечните работи односно занимања за работниците кои имаат засновано работен однос во јавните здравствени установи: општи болници, специјализирани болници и клинички болници, се утврдуваат коефициенти за плата започнувајќи со исплата на платата за месец мај 2014 година, и тоа:

А) Подгрупи VII/2-б:

- доктор на медицина и стоматологија - специјалист	3,876
- асистент	4,028
- доктор на медицина и стоматологија - специјалист - примариус	4,151
- доктор на медицина и стоматологија - супспецијалист	4,200

Б) Подгрупи VIII-а

- доктор на медицински науки	4,457
- доктор на медицински науки - асистент	4,488

Усогласувањето на коефициентите од став 1 на овој член ќе се изврши во три фази почнувајќи со исплатата на платата за месец февруари 2013 до мај 2014 година, при што ќе се применуваат следните коефициенти:

А) Подгрупи VII/2-б:

Занимања	од февруари 2013г. до октомври 2013г.	од ноември 2013г. до април 2014г.	од мај 2014г.
- доктор на медицина и стоматологија - специјалист	3,407	3,563	3,876
- асистент	3,541	3,703	4,028
- доктор на медицина и стоматологија - специјалист примариус	3,649	3,816	4,151
- доктор на медицина и стоматологија - супспецијалист	3,623	3,816	4,200

Б) Подгрупи VIII-а:

Занимања	од февруари 2013г. до октомври 2013г.	од ноември 2013г. до април 2014г.	од мај 2014г.
-доктор на медицински науки	3,918	4,098	4,457
-доктор на медицински науки - асистент	3,946	4,126	4,488

Член 2

Заради внесување на податоци за утврдување плата за работната успешност, директорот на јавната здравствена установа определува најмалку еден администратор во јавната здравствена установа, а доколку јавната здравствена установа има поголеми организациони единици, најмалку еден администратор за секоја поголема организациона единица, кој ќе врши внесување на сите податоци во електронскиот систем за евиденција на работната успешност и ќе биде одговорен за точноста и навременото внесување на податоците.

Директорот на јавната здравствена установа е должен да му овозможи на здравствениот работник - доктор на медицина и стоматологија - специјалист увид во електронскиот систем за евиденција за работната успешност, за податоците кои се однесуваат на тој здравствен работник.

Директорот на јавната здравствена установа е должен на барање на здравствениот работник - доктор на медицина и стоматологија - специјалист да му овозможи да постигне нормална работна успешност - основна плата без притоа да се наруши правото на пациентот на избор на доктор, во спротивно директорот е должен да му ја исплати основната плата.

Платата на здравствените работници - доктори на медицина и стоматологија - специјалисти ќе се пресметува врз основа на работната успешност на секој здравствен работник - доктор на медицина и стоматологија - специјалист утврдена согласно закон и Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10 и 33/11) на тој начин што просечната работна успешност за периодот од претходните три месеци претставува основ за утврдување на висината на платата за тековниот месец.

Доколку во групата на здравствени работници - доктори на медицина и стоматологија - специјалисти за кои се пресметува платата има двајца работници, тогаш ќе се смета дека има нормален учинок 1 доколку коефициентот на успешност на работникот е од 0,94 до 1,05, а доколку има тројца или повеќе работници ќе се смета дека има нормален учинок 1 доколку коефициентот на успешност на работникот е од 0,96 до 1,02.

Здравствените услуги дадени од страна на здравствените работници - доктори на медицина и стоматологија - специјалисти за време на дежурство или за време работа во ургентни служби, ќе се евидентираат во системот на плаќање по успешност со коефициент 1.

Министерството за здравство во соработка со Лекарската комора на Македонија, стручни здруженија односно стручни тимови, може да утврди индикатори за квалитет на здравствените услуги на ниво на јавна здравствена установа или на ниво на Република Македонија.

Бодовникот на услугите ќе се подготви во јавната здравствена установа и ќе важи само доколку Министерството за здравство даде писмена согласност на истиот.

При изготвувањето на бодовниците, јавните здравствени установи може да користат позитивни странски искуства од државите членки на ОЕЦД, а особено при утврдувањето на тежинските коефициенти на здравствените услуги при што особено ќе се води сметка потешките интервенции да носат поголем број на бодови. Тежината на интервенциите се утврдува особено како резултат на времето потребно за извршување на здравствената услуга, можноста од лекарска грешка, сложеноста и фактот дека здравствената услуга се извршува само во една или неколку здравствени установи.

Член 3

Системот на пресметка на плата и исплатата на плата по успешност предвидена со овој анекс ќе се применува од јануари 2013 година.

Член 4

Овој Анекс за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0101-7/1

10 јануари 2013 година

Скопје

Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија
Претседател,
др Љубиша Каранфиловски, с.р.

Бр. 07-272/1

10 јануари 2013 година

Скопје

Министерство за здравство

Министер,
Никола Тодоров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013005